

Службен весник на Република Македонија

Број 44

30 март 2012, петок

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1201. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта.....	3	1211. Уредба за групно изземање на одредени видови договори за осигурување (*)...	33
1202. Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.....	10	1212. Уредба за поблиските услови за групно изземање на одредени видови на хоризонтални договори за специјализација (*).....	36
1203. Закон за изменување и дополнување на Законот за водите.....	13	1213. Уредба за поблиските услови за групно изземање на одредени видови на договори за трансфер на технологија, за лиценца или за know-how (*).....	38
1204. Закон за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.....	15	1214. Уредба за формата и содржината на извештајот за започната, но не завршена постапка за доделување на Договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.....	42
1205. Закон за изменување и дополнување на Законот за семејството.....	16	1215. Уредба за формата и содржината на образецот на огласот за намерата на приватниот партнер да додели договор за работи на трети страни	46
1206. Програма за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2012 година.....	19	1216. Уредба за формата и содржината на огласот за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа или како концесија за јавна услуга.....	51
1207. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австралија.....	21		
1208. Правилник за доделување на плакети, значки, награди и пофалници на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија.....	21		
1209. Уредба за поблиските услови за договори од мало значење.....	29		
1210. Уредба за формата и содржината на известувањето за концентрација и потребната документација која се поднесува заедно со известувањето (*).....	30		

	Стр.		Стр.
1217. Уредба за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство и за формата и содржината на образецот на податоци за доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство.....	57	1228. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за финансии - Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.....	78
1218. Уредба за содржината на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство и договорот за концесија на добра од општ интерес.....	66	1229. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за финансии.....	78
1219. Уредба за содржината на физибилити студијата за оправданост на концесијата на добра од општ интерес или на јавното приватно партнерство.....	73	1230. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за управување со одземен имот.....	78
1220. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од Органска хемиска индустрија „Наум Наумовски-Борче“ - Скопје бр. 02-1778/1 од 27.3.2012 година.....	76	1231. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.....	79
1221. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Национална установа Музеј на Албанската Азбука од Битола.....	76	1232. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за култура.....	79
1222. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за труд и социјална политика.....	76	1233. Тарифник за висината на надоместите за користење на електронскиот систем за јавни набавки.....	79
1223. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи.....	77	1234. Правилник за начинот на бодирање на писмениот дел од стручниот испит за проценувачи од областа на транспортните средства.....	81
1224. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа...	77	1235. Одлука од Советот на Јавни обвинители на Република Македонија.....	81
1225. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа...	77	1236. Решение за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје бр.07-1939/1 од 18.6.2007 година	82
1226. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за правда.....	77	1237. Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување и/или реосигурување.....	83
1227. Одлука за давање на согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за локална самоуправа.....	78	1238. Правилник за изменување на Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за оценка на работната способност.....	111
		Огласен дел	1-48

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1201.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 март 2012 година.

Бр. 07-1500/1
27 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Член 1

Во Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија” број 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11 и 53/11), во членовите 1, 5, 11 став (1), 14 ставови (1), (4) и (8), 15 став (1) точки 8 и 12, 19 точки 5 и 7, 58 став (4), 61 ставови (1) и (2), 62-а и 78 став (1) точка 13 по зборот „реконструкцијата” се додава зборот „рехабилитацијата.”

Член 2

Во членот 7 по алинејата 10 се додава нова алинеја 11, која гласи:
„- клучка,”.

Член 3

Во членовите 8, 63 став (1) и 75 алинеја 1 по зборот „реконструкцијата” се става записка и се додава зборот „рехабилитацијата”.

Член 4

Во членот 10 став (1) зборот “три” се заменува со зборот “шест”.

Во ставот (2) зборот “три” се заменува со зборот “шест”.

Ставот (3) се брише.

Член 5

Во членот 15 став (1) точка 9 по зборот „реконструкцијата” се става записка и се додава зборот „рехабилитацијата”.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Изработка на проектната документација за изградба и реконструкција на државните патишта, покрај Агенцијата може да врши и друг инвеститор по добие-

но позитивно мислење од Агенцијата, кој по изработката три примероци од ревидираната проектна документација доставува до Агенцијата.”

Ставот (4) станува став (5).

Член 6

По членот 21 се додаваат 21 нов член 21-а, 21-б, 21-в, 21-г, 21-д, 21-ѓ, 21-е, 21-ж, 21-з, 21-с, 21-и, 21-ј, 21-к, 21-л, 21-љ, 21-м, 21-н, 21-њ, 21-о, 21-п и 21-р, кои гласат:

“Член 21-а

(1) Вработените во Агенцијата кои вршат работи од јавен интерес согласно со овој закон имаат статус на јавни службеници.

(2) Вработените во Агенцијата кои вршат помошни и технички работи немаат статус на јавни службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности од работниот однос се применуваат одредбите од Законот за работните односи.

Член 21-б

(1) Во Агенцијата за вршење на работи од јавен интерес може да се вработи лице кое ги исполнува општите и посебните услови утврдени со Законот за јавните службеници, како и другите услови пропишани со актот за систематизација на работните места на Агенцијата.

(2) За пополнување на слободно работно место за вршење на работи од јавен интерес во Агенцијата, директорот на Агенцијата донесува одлука за потреба од вработување на јавен службеник.

(3) Со одлуката од ставот (2) на овој член се определува дали пополнувањето на слободното работно место се врши преку вработување на лице по пат на објавување на јавен оглас, објавување на интерен оглас, распоредување од вработените јавни службеници или преземање на јавен службеник од друга институција.

(4) Доколку пополнувањето на слободно работно место се врши по пат на објавување на јавен оглас, Агенцијата доставува барање до Агенцијата за администрација заради објавување на јавен оглас за вработување.

(5) Објавувањето на огласот од ставот (4) на овој член и спроведување на постапката за избор се вршат согласно со Законот за јавните службеници.

(6) Во случаите кога пополнувањето на слободното работно место се врши по пат на објавување на интерен оглас, на веб страницата на Агенцијата се објавува интерен оглас. Огласот содржи податоци за работното место кое треба да се пополни, посебните услови утврдени во членовите 15 и 19 од Законот за јавните службеници, условите пропишани во актот за систематизација на работните места кои треба да ги исполнува јавниот службеник и рокот за пријавување.

Член 21-в

(1) Јавен службеник вработен во Агенцијата кој има соодветно образование, потребно работно искуство во структурата и ги исполнува и другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места, по потреба на Агенцијата или по негово барање може да се рас-

пореѓи на друго работно место согласно со актот за систематизација на работните места или да се преземе во друга институција, ако за тоа има негова согласност и согласност на одговорните лица во институциите.

(2) Вработен во Агенцијата кој нема статус на јавен службеник, а има соодветно образование, потребно работно искуство и ги исполнува и другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места на Агенцијата, по потреба или по негово барање, по претходно положен испит за јавен службеник може да биде распореден на работно место со соодветно звање во Агенцијата и да се стекне со статус на јавен службеник.

(3) Лицата кои за прв пат се вработуваат во Агенцијата за вршење на работи од јавен интерес и лицата кои се вработуваат на повисоко работно место од претходното во Агенцијата, задолжително извршуваат пробна работа. Пробната работа за избраниот кандидат за јавен службеник со високо образование трае 12 месеци, а за избраниот кандидат со средно образование и лицето кое се вработува на повисоко работно место од претходното, пробната работа трае шест месеци.

(4) За начинот на вршење на пробната работа и вработувањето на избраните лица од ставот (3) на овој член се применуваат одредбите од членот 21-в од Законот за јавните службеници.

Член 21-г

Јавниот службеник во Агенцијата лично е одговорен за вршењето на работите и работните задачи од работното место.

Член 21-д

(1) Секој јавен службеник и друго лице, во согласност со закон, има право да поднесе иницијатива за покренување на дисциплинска постапка против јавен службеник во Агенцијата која треба да биде образложена.

(2) Предлог за покренување на дисциплинска постапка против јавниот службеник поднесува непосредно претпоставениот јавен службеник, односно раководниот службеник или директорот на Агенцијата.

Член 21-ѓ

(1) Предлог за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност по правило ги содржи следниве елементи:

- лично име на јавниот службеник за кого се поднесува предлогот за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност,
- работно место на кое е распореден јавниот службеник за кого се поднесува предлогот,
- опис на дејствието/та со кое е извршено кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски,
- наведување на квалификација на дејствието/та од ставот (1) алинеја 3 на овој член со конкретно наведување дали тоа според оценка претставува полесно, односно потешко кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски,
- време, начин и место на вршење на дејствието со кое е извршено кршењето на работниот ред и дисциплина и неисполнување на работните обврски,

- последици што настанале на работниот ред и дисциплина и неисполнување на работните обврски,

- наведување на доказ/и од кои се потврдува таквото однесување, односно доказ што е во прилог на фактот дека е извршено комплетно дејствие (службена белешка, писмен извештај, информација, пријави, изјави од сведоци и слично),

- наведување на лично име на лице кое може да биде повикано во својство на сведок,

- податок дали јавниот службеник за кого се поднесува предлогот дотогаш одговарал за кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски во Агенцијата и

- податок во врска со претходни наградувања на јавниот службеник.

(2) Во прилог на предлогот од ставот (1) на овој член се доставуваат доказите што се наведени во истиот и други документи што според оценка на предлагачот се од значење за конкретниот случај.

Член 21-е

(1) Директорот на Агенцијата формира комисија за водење на дисциплинска постапка за дисциплински престап во рок од осум дена од денот на поднесувањето на предлогот за покренување на дисциплинска постапка.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од три члена и тоа еден раководен јавен службеник и двајца јавни службеници од кои еден со звање од истата група на звање, како и јавниот службеник против кого се води дисциплинската постапка. Членовите на Комисијата имаат заменици.

(3) Претседателот на комисијата е од редот на раководните државни службеници.

(4) Комисијата од ставот (1) на овој член, по спроведената дисциплинска постапка, му предлага соодветна дисциплинска мерка на директорот.

(5) Ако комисијата од ставот (1) на овој член утврди дека јавниот службеник не е одговорен или не се исполнети условите за донесување на решенија за изрекување на дисциплинска мерка му предлага на директорот да го отфрли предлогот, односно да ја запре постапката.

Член 21-ж

(1) Дисциплинските мерки против јавниот службеник ги изрекува директорот, а по претходен писмен извештај од непосредно претпоставениот јавен службеник.

(2) Пред изрекување на дисциплинската мерка јавниот службеник се известува писмено за наводите на извештајот од ставот (1) на овој член што постојат против него и истиот има право да даде устен или писмен одговор во рок кој не може да биде пократок од осум дена.

(3) Доколку јавниот службеник не сака да го прими известувањето за наводите на извештајот од ставот (1) на овој член во рок од три дена, истото ќе биде објавено на огласната табла во седиштето на Агенцијата.

(4) Директорот на Агенцијата во рок од 60 дена од денот на започнувањето на постапката донесува решение за изрекување на дисциплинска мерка.

Член 21-з

Против решението за изрекување на дисциплинска мерка, јавниот службеник во Агенцијата има право на жалба во рок од осум дена до Агенцијата за администрација.

Член 21-с

(1) Јавниот службеник во Агенцијата е одговорен за штетата која на работа или во врска со работата намерно или од крајна небрежност ја предизвикал на Агенцијата.

(2) Директорот на Агенцијата формира комисија за утврдување на материјална одговорност на јавниот службеник.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член е составена од претседател и двајца члена од кои еден е јавен службеник, а еден е претставник на синдикатот и нивни заменици. Претседателот на комисијата е раководен јавен службеник или јавен службеник кој не е со пониско звање од звањето на јавниот службеник против кој се води постапка за материјалната одговорност.

(4) Комисијата од ставот (2) на овој член ја утврдува материјалната одговорност за постоење на сторена материјална штета, нејзината висина и начинот на сторување, кој ја предизвикал штетата и кој ќе ја надомести.

(5) Комисијата од ставот (2) на овој член за утврдена фактичка состојба поднесува извештај врз основа на кој директорот на Агенцијата донесува решение за надоместок на штета.

Член 21-и

Предлог за покренување на постапка за утврдување на материјална одговорност против јавниот службеник во Агенцијата поднесува непосредно претпоставениот јавен службеник, односно раководниот службеник или директорот на Агенцијата.

Член 21-ј

Против решението од членот 21-ј став (5) од овој закон јавниот службеник има право да изјави жалба до Агенцијата за администрација во рок од осум дена од денот на врачувањето на решението.

Член 21-к

Јавниот службеник во Агенцијата врз основа на континуирано следење на работењето се оценува од непосредно претпоставениот раководен јавен службеник.

Член 21-л

Оценувањето на јавниот службеник во Агенцијата се врши со цел да се добие реална слика за стручноста, квалитетот, ефикасноста и ефективната во извршувањето на работи од јавен интерес утврдени со закон.

Член 21-љ

Оценувањето на јавниот службеник се врши врз основа на податоците за резултатите од работата и личните квалитети имајќи ги предвид податоците за обуките, наградите, дисциплинските мерки и отсуствата во претходна година.

Член 21-м

При оценување на резултатите од работата се врши оценување на познавање и примена на прописите и практиките, остварување на работните цели, навремено извршување на работата, квалитетно извршување на работата и организирање на работата.

Член 21-н

При оценување на личните квалитети се врши оценување на креативност, иницијативност и заинтересираност на работата, способност за тимска работа, способност за работа под притисок и комуникациски вештини.

Член 21-њ

Оценувањето се врши на објективен и непристрасен начин, без влијание и притисок од непосредни претпоставени и раководни јавни службеници врз оценувачот.

Член 21-о

Оценувањето се врши како шестмесечен континуиран процес на вреднување на резултатите од работата и личните квалитети на оценуваниот, кој опфаќа:

- утврдување на работни цели и активности,
- следење и прибирање на податоците во работењето на јавниот службеник,
- давање инструкции и совети за подобрување на работењето и
- интервју со јавниот службеник.

Член 21-п

(1) Оценувачот во текот на периодот на оценување, постојано ја следи работата на јавниот службеник во Агенцијата и прибира податоци што се од суштествено значење за оценувањето.

(2) Следењето и прибирањето на податоците подразбира проверка и евидентирање на квалитетот и квантитетот во остварување на работните задачи.

(3) При следењето на работата, оценувачот постојано го мотивира јавниот службеник во Агенцијата и му дава инструкции и совети за подобрување на работењето, му укажува на конкретни детали во работата, на постапките што водат кон успешно работење и на недостатоците во неговото работење.

Член 21-р

При оценувањето на работата на јавниот службеник во Агенцијата се применува образецот за оценување на јавниот службеник пропишан согласно со Законот за јавните службеници.”

Член 7

Во членот 26 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Под рехабилитација на јавен пат, во смисла на овој закон, се подразбира подобрување и зајакнување на коловозната конструкција и објектите на патот (нивелетата, одводнувањето, сообраќајната сигнализација и друго), а во рамките на постоечкиот пат односно траса на патот.”

Ставот (3) станува став (4).

Член 8

Во членот 38 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Република Македонија и правното лице на кое врз основа на договор му се отстапени работите за одржување на јавните патишта и улици не одговара за штетата што ќе им биде причинета на корисниците на јавните патишта и улици поради удар со возилото во животни, доколку корисникот на патот нема билет за платена патарина - фискална сметка, а согласно со ран-

гот на патот задолжително е плаќање патарина или доколку возилото не е регистрирано или доколку возачот кој го управувал возилото не поседува возачка дозвола.”

Член 9

Во членот 45 став (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и условите за нивното отстранување.”

Член 10

Во членот 46-а став (2) алинејата 5 се менува и гласи:

„- доказ за одобрен урбанистички проект или за одобрена урбанистичка планска документација”.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Одобрението ќе биде издадено по доставен доказ за платен надоместок за издавање на одобрение за изградба на пристапен пат.”

Член 11

Во членот 60 ставот (1) се менува и гласи:

„Средствата од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила што имателите на моторни возила го плаќаат при регистрацијата на возилото, станиците за технички преглед на возила во рок од десет дена се должни од собраните средствата 99% да трансферираат на потсетка на Агенцијата, во рамките на единствената трезорска сметка, а 1% да трансферираат на сметка на Републичкиот совет за безбедност на патиштата.”

Ставот (3) се менува и гласи:

“Од вкупните трансферирани средства на Агенцијата, а остварени по основ на надоместокот од ставот (1) на овој член, 50% се приход на Агенцијата и се користат за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта, а 50% се распределуваат на општините, односно на градот Скопје за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици согласно со годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици.”

Член 12

По членот 65 се додава нов член 65-а, кој гласи:

“Член 65-а

(1) Возилото што е направено со него да управува лице чии екстремитети суштествени за управување со возилото се оштетени, на барање на тоа лице може да биде обележано со посебен знак.

(2) Посебниот знак од ставот (1) на овој член го изработуваат и издаваат техничките станици овластени за регистрација на моторни возила.

(3) Формата и содржината на посебниот знак од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за транспорт и врски.”

Член 13

Во членот 66 ставот (3) се менува и гласи:

„Во возилата на лицата од ставот (2) на овој член треба да има членски книшки издадени од надлежните здруженија, потпишани и заверени од страна на Агенцијата со која се потврдува нивното ослободување од плаќање патарина.”

Член 14

Во членот 66-д став 1 зборовите: “а ќе го уплатуваат” се заменуваат со зборовите: “а во рок до три дена се должни да го уплатат”.

Член 15

По членот 66-ж се додава нов член 66-з, кој гласи:

„Член 66-з

(1) Заради итно оспособување на патот за сообраќај, односно отстранување на тешки товарни возила при сообраќајна незгода, доколку правното лице од членот 64 став (4) од овој закон не располага со возила или механизација за да може да го оспособи патот за сообраќај, во тој случај за постапување и оспособување на патот за сообраќај, односно отстранување од патот на тешки товарни возила при сообраќајна незгода е должно правното лице надлежно за одржување на јавните патишта согласно со овој закон, односно правното лице на кое со договор му е отстапено да ги одржува јавните патишта.

(2) Доколку правните лица од ставот (1) на овој член не располагаат со потребните возила или механизација за оспособување на патот за сообраќај во тој случај потребните активности може да ги спроведе Дирекцијата за заштита и спасување или Центарот за управување со кризи или друго правно лице кое располага со соодветни возила и механизација.

(3) Трошоците за реализација на активностите од ставовите (1) и (2) на овој член се на товар на сопственикот на возилото со кое е сторена сообраќајната незгода.”

Член 16

Во членот 69 по точката 10 се додава нова точка 11, која гласи:

“11) вршат надзор и контрола на наплатата на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила и надоместокот за техничка помош на патиштата;”.

Точката 11 станува точка 12.

Член 17

Во членот 77 став (1) по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

“3) не врши уплата на средствата согласно со одредбите од членовите 60 и 66-д од овој закон.”

Член 18

Во членот 79 став (3) бројот “10” се брише.

Член 19

Во членот 80 став (2) по зборовите: “За прекршоците од” се додаваат зборовите: “членот 78”, а по зборовите: “државниот комунален инспектор” се става запирка и се додаваат зборовите: “инспекторот за патишта”.

Во ставот (4) зборовите: „како и за прекршокот од членот 79 став (1) точка 10)” се бришат.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) За прекршокот од членот 79 став (1) точка 10 од овој закон инспекторите за патишта и униформираниот полициски службеник можат на самото место да му изречат глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност на физичко лице при што на сторителот на

прекршокот ќе му вратат покана за плаќање на глобата во рок од осум дена од денот на врачувањето на показната."

Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и (8).

Член 20

Статутот и актот за систематизација на работните места на Агенцијата ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 21

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите од членот 20 ставови (2) и (3) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата ("Службен весник на Република Македонија" број 54/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/2009, 36/11 и 51/11).

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR RRUGË PUBLIKE

Neni 1

Нë Ligjin пëр рруге публице ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11 dhe 53/11) në nenet 1, 5, 11 paragrafi (1), 14 paragrafet (1), (4) dhe (8), 15 paragrafi (1) pikat 8 dhe 12, 19 pikat 5 dhe 7, 58 paragrafi (4), 61 paragrafet (1) dhe (2), 62-a dhe 78 paragrafi (1) pika 13 pas fjales "rikonstruktим" shtohet fjala "rehabilitim".

Neni 2

Në nenin 7 pas alinease 10 shtohet aline e re 11, si vijon: "- nyja,".

Neni 3

Në nenet 8, 63 paragrafi (1) dhe 75 alineja 1 pas fjales "rikonstruktим" vihet presje dhe shtohet fjala "rehabilitim."

Neni 4

Në nenin 10 paragrafi (1) fjala "tre" zevendesohet me fjalen "gjashte".

Në paragrafin (2) fjala "tre" zevendesohet me fjalen "gjashte".

Paragrafi (3) shlyhet.

Neni 5

Në nenin 15 paragrafi (1) pika 9 pas fjales "rikonstruktим" vihet presje dhe shtohet fjala "rehabilitim."

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Hartim të dokumentacionit të projektit për ndertim dhe rikonstruktим të rrugeve shtetore, krahas Agjencise mund të kryeje edhe investitori tjetër pas marrjes së mendimit pozitiv nga Agjencia, i cili pas hartimit, tre ekzemplare nga dokumentacioni i reviduar të projektit i dorezon në Agjenci."

Paragrafi (4) behet paragraf (5).

Neni 6

Pas nenit 21 shtohen 21 nene të reja 21-a, 21-b, 21-v, 21-g, 21-d, 21-gj, 21-e, 21-zh, 21-z, 21-x, 21-i, 21-j, 21-k, 21-l, 21-l, 21-m, 21-n, 21-nj, 21-o, 21-p dhe 21-r, si vijojne:

"Neni 21-a

(1) Të punesuarit në Agjenci, që kryejne pune me interes publik në pajtim me kete ligj kane status të nepunesve публице.

(2) Të punesuarit në Agjenci, që kryejne pune ndihmese dhe teknike nuk kane status të nepunesve публице dhe lidhur me të drejtat, detyrat dhe pergjegjesite e tyre nga marredhenia e punes, zbatohen dispozitat e Ligjit për marredhenie pune.

Neni 21-b

(1) Në Agjenci, për kryerje të puneve me interes publik mund të punesohet personi që i ploteson kushtet e pergjithshme dhe të vecanta të percaktuara me Ligjin për nepunes публице, si dhe kushtet tjera të percaktuara me aktin për sistematzimin e vendeve të punes në Agjenci.

(2) Për plotesimin e vendit të lire të punes për kryerje të puneve me interes publik në Agjenci, drejtori i Agjencise miraton vendim për nevojën e punesimit të nepunesit публице.

(3) Me vendimin nga paragrafi (2) i ketij neni, перцактоhet nese plotesimi i vendit të lire të punes behet me punesim të personit nepermjet shpalljes së konkursit публице, shpalljes së konkursit intern, sistemimit të nepunesve публице të punesuar apo marrjes së nepunesit публице nga institucion tjetër.

(4) Nese plotesimi i vendit të lire të punes behet nepermjet shpalljes së konkursit публице, Agjencia dorezon kerkese në Agjencine e Administrates për shpallje të konkursit публице për punesim.

(5) Shpallja e konkursit nga paragrafi (4) i ketij neni dhe zbatimi i procedures për zgjedhje behen në pajtim me Ligjin për nepunes публице.

(6) Në rastet kur plotesimi i vendit të lire të punes behet nepermjet shpalljes së konkursit intern, në ueb faqen e Agjencise shpallet konkurs intern. Konkursi permбан të dhena për vendin e punes që duhet të plotesohet, kushtet e vecanta të percaktuara në nenet 15 dhe 19 të Ligjit për nepunes публице, kushtet e percaktuara në aktin për sistematzimin e vendeve të punes që duhet t'i plotesoje nepunesi публице dhe афатин e paraqitjes.

Neni 21-v

(1) Nepunesi публице i punesuar në Agjenci, që ka arsimim перкates, pervoje të nevojshme të punes në професион dhe i ploteson edhe kushtet tjera të percaktuara në aktin për систематизим të vendeve të punes, sipas nevojës së Agjencise apo me kerkese të tij mund të sistemohet në vend tjetër të punes në pajtim me aktin për систематизим e vendeve të punes, apo të merret në institucion tjetër nese për kete ka pelqim të tij dhe pelqim të personave pergjegjes të институционеve.

(2) I punesuari në Agjenci, që nuk ka status të nepunesit публице, e që ka arsimim перкates, pervoje të nevojshme të punes dhe i ploteson edhe kushtet tjera të percaktuara në aktin për систематизим të vendeve të punes, sipas nevojës apo me kerkese të tij, pas provimit të dhene paraprakisht për nepunes публице mund të sistemohet në vend pune me titull перкates në Agjenci dhe та marre statusin e nepunesit публице.

(3) Personat që për here të pare punesohen në Agjenci, për kryerje të puneve me interes publik dhe personat që punesohen në vend më të larte pune nga ai paraprak në Agjenci, detyrimisht kryejne pune provuese. Puna provuese për kandidatin e zgjedhur për nepunes publik me arsimim të larte zgjat 12 muaj, kurse për kandidatin e zgjedhur me arsimim të mesem dhe personin që punesohet në vend më të larte pune nga ai paraprak, puna provuese zgjat gjashte muaj.

(4) Për menyren e kryerjes së punes provuese dhe punesimin e personave të zgjedhur nga paragrafi (3) i ketij neni, zbatohen dispozitat e nenit 21-v të Ligjit për nepunes publike.

Neni 21-g

Nepunesi publik në Agjenci personalisht eshte pergjegjes për kryerjen e puneve dhe detyrave të punes nga vendi i punes.

Neni 21-d

(1) Çdo nepunes publik dhe person tjetër, në pajtim me ligjin, ka të drejte të parashtroje iniciative për ngritje të procedures disiplinore kunder nepunesit publik në Agjenci, e cila duhet të jete e arsyetuar.

(2) Propozim për ngritje të procedures disiplinore kunder nepunesit publik parashtrohet nepunesi publik epror i drejtperdrejte, perkatesisht nepunesi udheheqes apo drejtori i Agjencise.

Neni 21-gj

(1) Propozimi për ngritje të procedures për konstatim të pergjegjesise disiplinore sipas rregulles i permban elementet si vijojne:

- emrin personal të nepunesit publik për të cilin parashtrohet propozimi për ngritje të procedures për konstatim të pergjegjesise disiplinore,
- vendin e punes në të cilin eshte sistemuar nepunesi publik për të cilin parashtrohet propozimi,
- pershkrimin e veprimit/eve me të cilin eshte bere shkelja e rendit të punes dhe disiplines apo mospermbushje e detyrave të punes,

- theksimin e kualifikimit të veprimit/eve nga alineja 3 e paragrafit (1) të ketij neni me theksim konkret nese kjo sipas vleresimit paraqet shkelje më të lehte, perkatesisht më të rende të rendit të punes dhe disiplines apo mospermbushje të detyrave të punes,

- kohen, menyren dhe vendin e kryerjes së veprimit me të cilin behet shkelja e rendit të punes dhe disiplines dhe mospermbushja e detyrave të punes;

- pasojat që kane ndodhur në rendin e punes dhe disiplines dhe mosplotesimin e detyrave të punes,

- theksimin e deshmise/ve nga të cilat vertetohet sjellja e tille, perkatesisht deshmise që eshte në dobi të faktit se eshte kryer veprim i kompletuar (shenim zyrtar, raport me shkrim, informate, fleteparaqitje, deklarata të deshmitareve e të ngjashme),

- theksimin e emrit personal të personit që mund të thirret në cilesi të deshmitarit,

- të dhena nese nepunesi publik për të cilin parashtrohet propozimi deri atehere eshte pergjigjur për shkelje të rendit të punes dhe disiplines apo mospermbushje të detyrave të punes në Agjenci dhe

- të dhene lidhur me shperblimet paraprake të nepunesit publik.

(2) Në shtojce të propozimit nga paragrafi (1) i ketij neni, dorezohen deshmite që jane theksuar në të dhe dokumentet tjera që sipas vleresimit të propozuesit jane me rendesi për rastin konkret.

Neni 21-e

(1) Drejtori i Agjencise formon komision për udheheqje të procedures disiplinore për shkelje disiplinore në afat prej tete ditesh nga dita e parashtimit të propozimit për ngritje të procedures disiplinore.

(2) Komisioni nga paragrafi (1) i ketij neni perbehet nga tre anetare, edhe atë një nepunes publik udheheqes dhe dy nepunes publike prej të cileve njeri me titull nga grupi i njejte i titullit si nepunesi publik kunder të cilit udhehiqet procedura disiplinore. Anetaret e Komisionit kane zevedes.

(3) Kryetari i komisionit eshte nga radhet e nepunesve shtetore udheheqes.

(4) Komisioni nga paragrafi (1) i ketij neni, pas procedures së zbatuar disiplinore, drejtorit i propozon mase disiplinore perkatese.

(5) Nese komisioni nga paragrafi (1) i ketij neni konstaton se nepunesi publik nuk eshte pergjegjes apo nuk jane permbushur kushtet për miratim të aktvendimeve për shqiptim të mases disiplinore, i propozon drejtorit që ta hedh poshte propozimin, perkatesisht ta nderpreje proceduren.

Neni 21-zh

(1) Masat disiplinore kunder nepunesit publik i shqipton drejtori, pas raportit paraprak me shkrim nga nepunesi publik epror i drejtperdrejte.

(2) Para shqiptimit të mases disiplinore nepunesi publik njoftohet me shkrim për konstatimet e raportit nga paragrafi (1) i ketij neni, që ekzistojne kunder tij dhe ai ka të drejte të jape pergjigje me goje apo me shkrim në afat që nuk mund të jete më i shkurter se tete dite.

(3) Nese nepunesi publik nuk deshiron ta pranoje njoftimin për konstatimet e raportit nga paragrafi (1) i ketij neni në afat prej tri ditesh, i njeiti do të shpallet në tabelen e shpalljeve në seline e Agjencise.

(4) Drejtori i Agjencise në afat prej 60 ditesh nga dita e fillimit të procedures miraton aktvendim për shqiptim të mases disiplinore.

Neni 21-z

Kunder aktvendimit për shqiptim të mases disiplinore, nepunesi publik në Agjenci ka të drejte ankese, në afat prej tete ditesh në Agjencine e Administrates.

Neni 21-x

(1) Nepunesi publik në Agjenci, eshte pergjegjes për demin që në pune apo lidhur me punen qellimisht apo nga pakujdesia e skajshme, ia shkakton Agjencise.

(2) Drejtori i Agjencise formon komision për konstatim të pergjegjesise materiale për nepunesin publik.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni perbehet nga kryetari dhe dy anetare nga të cilet njeri eshte nepunes publik, kurse tjetri eshte perfqesues i sindikates dhe zevedesit e tyre. Kryetari i komisionit eshte nepunes publik udheheqes apo nepunes publik që nuk eshte me titull më të ulet se titulli i nepunesit publik kunder të cilit udhehiqet procedura për pergjegjesi materiale.

(4) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni e konstaton pergjegjesine materiale për ekzistim të demit të shkaktoar material, lartesine e tij dhe menyren e shkaktoimit, kush e ka shkaktoar demin dhe kush do ta kompensoje.

(5) Komisioni nga paragrafi (2) i ketij neni për gjendjen e konstatuar faktike parashtrohet raport, në baze të të cilit drejtori i Agjencise miraton aktvendim për kompensim të demit.

Neni 21-i

Propozim për ngritje të procedurës për konstatim të pergjegjesise materiale kunder nepunesit publik në Agjenci, parashtron nepunesi publik epror i drejtperdrejte, perkatesisht nepunesi udheheqes apo drejtori i Agjencise.

Neni 21-j

Kunder aktvendimit nga neni 21-j paragrafi (5) i ketij ligji, nepunesi publik ka të drejte të parashtroje ankese në Agjencine e Administrates në afat prej tete ditesh nga dita e dorezimit të aktvendimit.

Neni 21-k

Nepunesi publik në Agjenci, në baze të ndjekjes së vazhdueshme të punes vleresohet nga nepunesi publik udheheqes epror i drejtperdrejte.

Neni 21-l

Vleresimi i nepunesit publik në Agjenci, behet me qelim që të fitohet pasqyre reale për profesionalizmin, kualitetin, efikasitetin dhe efektivitetin në kryerjen e puneve me interes publik të percaktuara me ligj.

Neni 21-l

Vleresimi i nepunesit publik behet në baze të të dhënave për rezultatet e punes dhe kualitetet personale duke i pasur parasysh të dhënat për trajnimet, shperblimet, masat disiplinore dhe mungesat në vitin paraprak.

Neni 21-m

Gjate vleresimit të rezultateve të punes, behet vleresimi i njohjes dhe zbatimit të rregullave dhe praktikave, realizimi i qellimeve të punes, kryerja me kohe e punes, kryerja cilesore e punes dhe organizimi i punes.

Neni 21-n

Gjate vleresimit të kualiteteve personale behet vleresimi i kreativitetit, iniciatives dhe interesimit për pune, aftësisë për pune ekipore, aftësisë për pune nën presion dhe shkathtesive komunikative.

Neni 21-nj

Vleresimi behet në menyre objektive dhe të paanshme, pa ndikim dhe presion të nepunesve publike eprore të drejtperdrejte dhe udheheqes mbi vleresuesin.

Neni 21-o

Vleresimi kryhet si proces i vazhdueshem gjashtemujor i vleresimit të rezultateve të punes dhe kualiteteve personale të të vleresuarit, që i perfshin:

- percaktimin e qellimeve të punes dhe aktiviteteve,
- ndjekjen dhe grumbullimin e të dhënave në punen e nepunesit publik,
- dhenien e instruksioneve dhe keshillave për permiresim të punes dhe
- intervisten me nepunesin publik.

Neni 21-p

(1) Vleresuesi gjate periudhes së vleresimit, vazhdimisht e ndjek punen e nepunesit publik në Agjenci dhe grumbullon të dhëna që janë me rendesi thelbësore për vleresimin.

(2) Ndjekja dhe grumbullimi i të dhënave nenkupton kontroll dhe evidentim të kualitetit dhe kuantitetit në realizimin e detyrave të punes.

(3) Gjate ndjekjes së punes, vleresuesi vazhdimisht e motivon nepunesin publik në Agjenci dhe i jep instruksione dhe keshilla për permiresim të punes, i sugjeron për hollësi konkrete në pune, për procedura që shpien në pune të suksesshme dhe për mangesite në punen e tij.

Neni 21-r

Gjate vleresimit të punes së nepunesit publik në Agjenci, aplikohet formulari për vleresim të nepunesit publik i percaktuar në pajtim me Ligjin për nepunes publike."

Neni 7

Në nenin 26 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Me rehabilitim të rruges publike, sipas ketij ligji nenkuptohet permiresimi dhe perforcimi i konstruksionit të vijes rrugore dhe objekteve në rruge (niveli, largimi i ujerve, sinjalizimi i komunikacionit etj.), në kuader të rruges ekzistuese, perkatesisht trases rrugore."

Paragrafi (3) behet paragraf (4).

Neni 8

Në nenin 38 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Republika e Maqedonise dhe personi juridik të cilit në baze të marreveshjes i ngarkohen punet për mirembajtje të rrugëve dhe rrugicave publike, nuk pergjigjen për demin që do t'u shkaktohet shfrytezuesve të rrugëve dhe rrugicave publike për shkak të ndeshjes së automjetit në kafshe, nese shfrytezuesi i rruges nuk ka bilete për takse rrugore të paguar - llogari fiskale, ndersa sipas rangut të rruges detyrimisht paguhet takse rrugore ose nese automjeti nuk eshte i regjistruar ose nese shoferi që e drejton automjetin nuk posedon patente shoferi."

Neni 9

Në nenin 45 paragrafi (2) pika në fund të fjalise zven-desohet me presje dhe shtohen fjalet: "si dhe kushtet për menjanimin e tyre."

Neni 10

Në nenin 46-a paragrafi (2) alineja 5 ndryshohet si vijon:

"- deshmi për projektin e miratuar urbanistik ose për dokumentacionin e miratuar të planit urbanistik".

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Leja do të leshohet pas deshmise së dorezuar për kompensimin e paguar për leshimin e lejes për ndertim të rruges lidhese."

Neni 11

Neni 60 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Mjetet e kompensimit për shfrytezimin e rrugëve publike për automjetet dhe automjetet me rimorkio që poseduesit e automjeteve i paguajnë gjate regjistrimit të automjetit, stacionet për kontroll teknik të automjeteve në afat prej dhjete ditesh, detyrohen që 99 % nga mjetet e grumbulluara t'i transferojne në nenllogarine e Agjencise, në kuader të llogarise unike të thesarit, ndersa 1% të mjeteve t'i transferojne në llogarine e Keshillit Republikan për Sigurine e Rrugëve."

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Nga mjetet e pergjithshme të transferuara në Agjenci, e të realizuara në baze të kompensimit nga paragrafi (1) i ketij neni, 50% janë të hyra të Agjencise dhe shfrytezohen

për ndertim, rikonstruktim, rehabilitim, mirembajtje dhe mbrojtje të rrugeve shtetërore, ndërsa 50% u ndahen komunave, perkatesisht qytetit të Shkupit për ndertim, rikonstruktim, rehabilitim, mirembajtje dhe mbrojtje të rrugeve dhe rrugicave komunale në pajtim me programin vjetor për ndertim, rikonstruktim, mirembajtje dhe mbrojtje të rrugeve dhe rrugicave komunale."

Neni 12

Pas nenit 65 shtohet nen i ri 65-a, si vijon:

"Neni 65-a

(1) Automjeti i konstruktuar që ta drejtoje personi ekstremitetet kryesore të të cilit për drejtimin e automjetit janë të demtuara, me kerkese të atij personi mund të shenohet me shenje të posacme.

(2) Shenjen e posacme nga paragrafi (1) i këtij neni, e perpunojnë dhe leshojnë stacionet teknike të autorizuar për regjistrimin e automjeteve.

(3) Formen dhe permbajtjen e shenjes së posacme nga paragrafi (1) i këtij neni, i percakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve."

Neni 13

Në nenin 66 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Në automjetet e personave nga paragrafi (2) i këtij neni, duhet të kete libreza anetaresie të leshuara nga shoqatat kompetente, të nenshtruara dhe të verifikuara nga Agjencia me të cilën vertetohet lirimi i tyre nga pagesa e takses rrugore."

Neni 14

Në nenin 66-d paragrafi 1 fjalet: "e do ta paguajne" zëvendësohen me fjalet: "e në afat prej tri ditësh detyrohen ta paguajne".

Neni 15

Pas nenit 66-zh shtohet nen i ri 66-z, si vijon:

"Neni 66-z

(1) Për shkak të pershtatjes urgjente të rruges për komunikacion, perkatesisht largimit të automjeteve të renda ngarkuese gjatë fatkeqesise së komunikacionit, nese personi juridik nga neni 64 paragrafi (4) i këtij ligji nuk disponon me automjete ose mekanizim që të mund ta pershtate rrugen për komunikacion, në kete rast i ngarkuar për veprim dhe pershtatje të rruges për komunikacion, perkatesisht largim të automjeteve të renda ngarkuese nga rruga gjatë fatkeqesise në komunikacion, është personi juridik kompetent për mirembajtjen e rrugeve publike në pajtim me kete ligj, perkatesisht personi juridik i cili me marrevshje i është ngarkuar që t'i mirembaje rrugët publike.

(2) Nese personat juridike nga paragrafi (1) i këtij ligji nuk disponojnë me automjete apo mekanizim të nevojshëm për pershtatjen e rruges për komunikacion, në atë rast aktivitetet e nevojshme mund t'i realizojë Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpetim apo Qendra për Menaxhim me Kriza apo personi tjetër juridik që disponon me automjete apo mekanizim perkates.

(3) Shpenzimet për realizimin e aktivitetëve nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni, janë në llogari të pronarit të automjetit me të cilin është shkaktuar fatkeqesia në komunikacion."

Neni 16

Në nenin 69 pas pikes 10 shtohet pike e re 11, si vijon:

"11) të kryejnë mbikeqyrje dhe kontroll të arketimit të kompensimit për shfrytëzimin e rrugeve publike për automjete dhe automjete me rimorkio dhe kompensimit për ndihme teknike në rrugë;"

Pika 11 behet pika 12.

Neni 17

Në nenin 77 paragrafi (1) pas pikes 2 shtohet pike e re 3, si vijon:

"3) nuk kryen pagese të mjeteve në pajtim me dispozitat e neneve 60 dhe 66-d të këtij ligji."

Neni 18

Në nenin 79 paragrafi (3) numri "10" shlyhet.

Neni 19

Në nenin 80 paragrafi (2) pas fjaleve: "Për kundervajtjet nga" shtohen fjalet: "neni 78" e pas fjaleve: "inspektori shtetëror komunal" vihet presje dhe shtohen fjalet: "inspektori rrugor".

Në paragrafin (4) fjalet: "si dhe për kundervajtje nga neni 79 paragrafi (1) pika 10" shlyhen.

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

"(5) Për kundervajtje nga neni 79 paragrafi (1) pika 10 të këtij ligji, inspektoret rrugor dhe nepunësi policor në uniforme mundin në vendin e ngjarjes t'i shqiptojnë gjobe në shume prej 200 eurosh në kundërvlerë me denare personit fizik, me ç'rast kryerësit të kundervajtjes do t'i dorezojnë thirrje për pagesën e gjobes në afat prej tete ditësh nga dita e dorezimit të thirrjes."

Paragrafet (5), (6) dhe (7) behen paragrafe (6), (7) dhe (8).

Neni 20

Statuti dhe akti për sistematizimin e vendeve të punës në Agjenci, do të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 21

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohen dispozitat e nenit 20 paragrafet (2) dhe (3) të Ligjit për siguri në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 54/2007, 86/2008, 98/2008, 64/2009, 161/2009, 36/11 dhe 51/11).

Neni 22

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

1202.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ДРУГИ ПРИНОСИ ОД КАЗНИВО ДЕЛО И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 март 2012 година.

Бр. 07-1511/1
27 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ДРУГИ ПРИНОСИ ОД КАЗНИВО ДЕЛО И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Член 1

Во Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” број 4/2008, 57/10 и 35/11), во членот 2 точката 16 се менува и гласи:

„Одговорно лице“ е одговорното лице согласно со Законот за прекршоци,“.

Во точката 17 зборовите: „Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам“ се заменуваат со зборовите: „Управа за финансиско разузнавање“.

Член 2

Во насловот на Главата II зборовите: „Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам“ се заменуваат со зборовите: „Управа за финансиско разузнавање“.

Член 3

Во членот 3 став (1) зборовите: „Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам“ се заменуваат со зборовите: „Управа за финансиско разузнавање“.

Член 4

Во членот 12-г став (1) во втората реченица по зборовите: „референтниот број на“ зборот „клиентот“ се заменува со зборот „транзакцијата“.

Член 5

Во членот 21 став (1) по зборот „евра“ се додаваат зборовите: „или друга валута во противвредност на 1.000 евра“.

Член 6

Во членот 27 став (1) по зборовите: „во обид“ зборот „од“ се брише.

Член 7

Во членот 34 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Заради извршување на своите надлежности, Управата добива податоци за поседување на трансакциска сметка од клириншката кука определена од Министерството за финансии што го води единствениот регистар на трансакциски сметки.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Член 8

Членот 37 се менува и гласи:

„Барањето за поднесување предлог за определување на привремени мерки од членот 36 од овој закон, содржи податоци за кривичното дело за кое се бара привремената мерка, фактите и околностите кои ја оправдуваат потребата од привремената мерка, податоци за физичкото или правното лице кое ја врши трансакцијата, за субјектот кај кого се врши трансакцијата и износот на парите или видот на имотот.“

Член 9

Во членот 38 став (1) зборовите: „истражниот судија“ се заменуваат со зборот „судијата“.

Член 10

Во членот 39 став (1) зборовите: „Истражниот судија“ се заменуваат со зборот „Судијата“, а зборовите: „на запирање на трансакција и привремена заплена на парите и имотот“ се бришат.

Во ставовите (2), (3) и (4) зборовите: „истражниот судија“ се заменуваат со зборот „судијата“.

Член 11

Во членот 49 став (1) алинеја 16 запирката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.

Во алинејата 17 сврзникот „и“ се заменува со точка. Алинејата 18 се брише.

Член 12

По членот 49 се додава нов член 49-а, кој гласи:

„Член 49-а

(1) Глоба во износ од 80.000 до 100.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на банката ако не стави во употреба или не го надгради софтверот за автоматска обработка на податоците согласно со членот 40 став (4) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во банката за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

Член 13

Во членот 50 став (1) алинеите 1, 32, 36, 37, 41 и 45 се бришат.

Член 14

Во членот 51 во воведната реченица по зборовите: „физичкото лице“ се додаваат зборовите: „од членот 5 став (1) точка 2 од овој закон“.

Алинеите 16, 17, 21, 22, 23, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 73 и 79 се бришат.

Алинеите 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 и 80 стануваат алинеи 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) На физичкото лице за дејствијата од ставот (1) алинеи 24, 25, 26, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 51 и 53 на овој член покрај глобата му се изрекува и прекршочна санкција забрана за вршење на дејност од една до две години.“

Член 15

По членот 51 се додава нов член 51-а, кој гласи:

„Член 51-а

„Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на стечајниот управник ако не презема мерки и дејствија во случај кога субјектот е во постапка на стечај и ликвидација согласно со членот 7 од овој закон.“

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам продолжува да работи како Управа за финансиско разузнавање.

Член 17

Директорот на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам продолжува да ја врши функцијата директор на Управата за финансиско разузнавање до истекот на мандатот за кој е именуван.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој закон работните, опремата, инвентарот, архивата, документацијата, средствата за работа и другите средства од Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам ги презема Управата за финансиско разузнавање.

Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR PENGIMIN E LARJES SË PARAVE DHE TË
ARDHURAVE TJERA NGA VEPRA NDËSHKUESE
DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT**

Neni 1

Në Ligjin për pengimin e larjes së parave dhe të ardhurave të tjera nga vepra penale dhe financimit të terrorizmit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 4/2008, 57/10 dhe 35/11) në nenin 2 pika 16 ndryshohet si vijon:

""Personi përgjegjes" është personi përgjegjes në pajtim me Ligjin për kundervajtje,".

Në pikën 17 fjalet: "Drejtoria për Pengimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit", zëvendësohet me fjalet "Drejtoria për Zbulim Financiar".

Neni 2

Në titullin e Kreut II fjalet: "Drejtoria për Pengimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit" zëvendësohen me fjalet "Drejtoria për Zbulim Financiar".

Neni 3

Në nenin 3 paragrafi (1) fjalet: "Drejtoria për Pengimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit" zëvendësohen me fjalet: "Drejtoria për Zbulim Financiar".

Neni 4

Në nenin 12-g paragrafi (1) në fjalinë e dyte pas fjaleve: "numri referent i" fjala "klienti" zëvendësohet me fjalet "transaksioni".

Neni 5

Në nenin 21 paragrafi (1) pas fjales "euro" shtohen fjalet: "ose" valute tjeter në kundërvlere me 1 000 euro".

Neni 6

Në nenin 27 paragrafi (1) pas fjaleve: "në perpjekje" fjala "nga" shlyhet.

Neni 7

Në nenin 34 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Për shkak të realizimit të kompetencave të veta, Drejtoria merr të dhëna për posedimin e llogarise së transaksionit nga shtëpi kliringu e percaktuar nga Ministria e Financave që e mban regjistrin unik të llogarive të transaksionit."

Paragrafet (2), (3) dhe (4) behet paragrafe (3), (4) dhe (5).

Neni 8

Neni 37 ndryshohet si vijon:

"Kërkesa për parashtrimin e propozimit për percaktimin e masave të perkohshme nga neni 36 i këtij ligji, përmban të dhëna për veper penale për të cilën kerkohet mase e perkohshme, fakte dhe rrethana që e percaktojnë nevojën e mases së perkohshme, të dhëna për personin fizik ose juridik që e kryen transaksionin, për subjektin te i cili kryhet transaksioni dhe shumën e parave ose llojin e prones."

Neni 9

Në nenin 38 paragrafi (1) fjalet: "gjykatesi hetues" zëvendësohen me fjalën "gjykatesi".

Neni 10

Në nenin 39 paragrafi (1) fjalet: "Gjykatesi hetues" zëvendësohen me fjalet "Gjykatesi", ndërsa fjalet: "në ndërprerje të transaksionit dhe konfiskim të perkohshëm të parave dhe prones" shlyhen.

Në paragrafet (2), (3) dhe (4) fjalet: "gjykatesi hetues" zëvendësohen me fjalën "gjykatesi".

Neni 11

Në nenin 49 paragrafi (1) alineja 16 presja në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhezen "dhe".

Në alinën 17 lidheza "dhe" zëvendësohet me pike.

Alineja 18 shlyhet.

Neni 12

Pas nenit 49 shtohet neni i ri 49-a, si vijon:

"Neni 49-a

(1) Gjoke në shumë prej 80 000 deri në 100 000 euro në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje bankes nese nuk e vë në perdorim ose nuk e persos softuerin për perpunim automatik të të dhënave në pajtim me nenin 40 paragrafi (4) të këtij ligji.

(2) Gjoke në shumë prej 5 000 euro deri në 10 000 euro në kundërvlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje edhe personit përgjegjes në banke për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 13

Në nenin 50 paragrafi (1) alinete: 1, 32, 36, 37, 41 dhe 45 shlyhen.

Neni 14

Në nenin 51 në fjaline hyrese pas fjaleve: "personi fizik" shtohen fjalet: "nga neni 5 paragrafi (1) pika 2 të ketij ligji".

Alinete 16, 17, 21, 22, 23, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 73 dhe 79 shlyhen.

Alinete 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 dhe 80 behen aline 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 dhe 57.

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Personit fizik për veprime nga paragrafi (1), alinete 24, 25, 26, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 51 dhe 53 të ketij neni, krahas gjebes i shqiptohet edhe sanksion për kundervajtje ndalim për kryerjen e veprimtarise prej një deri në dy vjet."

Neni 15

Pas nenit 51 shtohet neni i ri 51-a, si vijon:

"Neni 51-a

"Gjobe në shume prej 2 500 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje drejtorit të falimentimit, nese nuk merr masa dhe veprime në rast kur subjekti eshte në procedure të falimentimit dhe likuidimit në pajtim me nenin 7 të ketij ligji."

Neni 16

Me ditën e hyrjes në fuqi të ketij ligji, Drejtoria për Pengimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit vazhdon të punoje si Drejtori për Zbulim Financiar.

Neni 17

Drejtori i Drejtorise për Pengimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit vazhdon të kryej funksionin drejtor i Drejtorise për Zbulim Financiar deri në kalimin e mandatit për të cilin eshte emeruar.

Neni 18

Me ditën e hyrjes në fuqi të ketij ligji të punesuarit, pajisja, inventari, arkivi, dokumentacioni, mjetet për pune dhe mjetet tjera nga Drejtoria për Pengimin e Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit i merr Drejtoria për Zbulim Financiar.

Neni 19

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

1203.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за водите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2012 година.

Бр.07-1705/1
28 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ**

Член 1

Во Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ број 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10 и 51/11), во членот 54 ставот (5) се брише.

Во ставот (6) кој станува став (5) зборовите: „Законот за концесија и други видови на јавно приватно партнерство“ се заменуваат со зборовите: „Законот за концесии и јавно приватно партнерство“.

Ставот (7) се брише.

Член 2

Членот 55 се менува и гласи:

“Доделување на концесија по пат на јавен конкурс и исклучоци

Концесијата се доделува по пат на јавен повик организиран и спроведен во согласност со одредбите од Законот за концесии и јавно приватно партнерство.“

Член 3

Во членот 56 став (1) зборовите: „ други видови на“ се бришат.

Ставот (3) се менува и гласи:

“Со добивањето на концесијата по пат на јавен конкурс, прво рангирањето се стекнува со дозвола за користење на вода во согласност со овој закон.“

Член 4

Во членот 58 став (2) алинејата 2 се брише.

Во ставот (4) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- за полнење на вода во шишиња – како процент од продажната цена по литар произведен производ.“

По ставот (6) се додаваат три нови става (7), (8) и (9), кои гласаат:

„(7) Средствата од концесискиот надоместок за користење на вода за производство на електрична енергија се уплатуваат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка. Приходите од овие средства се распределуваат во сооднос 50% приход на Буџетот на Република Македонија и 50 % на буџетот на општините и општините во градот Скопје во зависност на чие подрачје се врши концесиската дејност.

(8) Средствата од ставот (7) на овој член кои се распределуваат меѓу општините од подрачјето на градот Скопје и градот Скопје, се распределуваат во сооднос 50% за општината од подрачјето на градот Скопје и 50 % за градот Скопје.

(9) Обврзници од денационализација можат да се користат за плаќање на делот од концесискиот надоместок за користење на водните ресурси за производство

на електрична енергија кој е приход на Буџетот на Република Македонија во висина 50% од вкупниот износ, а останатите 50% кои се приход на буџетот на општините и општините во градот Скопје се плаќаат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка.“

Член 5

Членот 59 се менува и гласи:

„Договорот за концесијата може да се пренесе во согласност со одредбите од Законот за концесии и јавно приватно партнерство и доколку претходно се пренесат правата и обврските за користење на водата утврдени во дозволата за користење на водата.“

Член 6

Во членот 60 ставот (1) се менува и гласи:

„Концесијата престанува да важи:

- 1) доколку му биде одземена дозволата за користење на вода и
- 2) во случаите предвидени со одредбите од Законот за концесии и јавно приватно партнерство.“

Член 7

Одредбите од членовите 1, 2, 3, 5 и 6 од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 8

Одредбите од членот 4 став (3) од овој закон со кои во членот 58 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ број 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10 и 51/11), се додаваат три нови става (7), (8) и (9) ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2016 година.

До денот на започнувањето на примената на одредбите од ставот (1) на овој член ќе се постапува на следниов начин:

- средствата од концесискиот надоместок за користење на вода за производство на електрична енергија се уплатуваат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка. Приходите од овие средства се распределуваат во сооднос 75% приход на Буџетот на Република Македонија и 25 % на буџетот на општините и општините во градот Скопје во зависност на чие подрачје се врши концесиската дејност,

- средствата од ставот (2) алинеја 1 на овој член кои се распределуваат меѓу општините од подрачјето на градот Скопје и градот Скопје, се распределуваат во сооднос 50% за општината од подрачјето на градот Скопје и 50 % за градот Скопје и

- обврзници од денационализација можат да се користат за плаќање на делот од концесискиот надоместок за користење на водните ресурси за производство на електрична енергија кој е приход на Буџетот на Република Македонија во висина 75% од вкупниот износ, а останатите 25% кои се приход на буџетот на општините и општините во градот Скопје се плаќаат на посебна сметка во рамките на трезорската сметка.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR UJËRA

Neni 1

Në Ligjin për ujera („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise“ numer 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10 dhe 51/11), në nenin 54 paragrafi (5) shlyhet.

Në paragrafin (6) që behet paragraf (5) fjalet: "Ligjit për koncesion dhe llojeve tjera të partneritet privat publik" zevendesohen me fjalet "Ligjit për koncesione dhe partneritet privat publik".

Paragrafi (7) shlyhet.

Neni 2

Neni 55 ndryshohet si vijon:

"Ndarja e koncesionit nepermjet konkursit publik dhe perjashtime

Koncesioni ndahet nepermjet thirrjes publike të organizuar dhe realizuar në pajtim me dispozita e Ligjit për koncesione dhe partneritet privat publik."

Neni 3

Në nenin 56 paragrafi (1), fjalet "llojeve tjera të" shlyhen.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Me marrjen e koncesionit nepermjet konkursit publik, i ranguari i pare merr leje për shfrytezimin e ujit në pajtim me kete ligj."

Neni 4

Në nenit 58 paragrafi (2) alineja 2 shlyhet.

Në paragrafin (4) pas alinese 1 shtohet aline e re 2, si vijon:

"-për mbushje të ujit në shishe-si perqindje nga cmimi i shitjes për liter prodhimi të prodhuar,".

Pas paragrafit (6) shtohen tre paragrafe të rinj (7), (8) dhe (9), si vijojne:

"(7) Mjetet e kompensimit të koncesionit për shfrytezim të ujit për prodhim të energjise elektrike paguhen në llogari të vecante në kuader të llogarise së trezorit. Të hyrat nga keto mjete ndahen në perpjesetim 50% të hyra në Buxhetin e Republikës së Maqedonise dhe 50% në buxhetin e komunave dhe komunave në qytetin e Shkupit, varesisht në rajonin e së ciles kryhet veprimtaria koncesionare.

(8) Mjetet nga paragrafi (7) i ketij neni që ndahen ndermjet komunave të rajonit të qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit, ndahen në perpjesetim 50% të hyra për komunen e rajonit të qytetit të Shkupit dhe 50% për qytetin e Shkupit.

(9) Obligacionet nga denacionalizimi mund të shfrytezohen për pagese të pjeses së kompensimit të koncesionit për shfrytezimin e resurseve ujore për prodhim të energjise elektrike që jane të hyra të Buxhetit të Republikës së Maqedonise në lartesi 50% nga shuma e pergjithshme, ndersa 50% të tjera që jane të hyra të buxhetit të komunave dhe komunave në qytetin e Shkupit, paguhen në llogari të vecante në kuader të llogarise së trezorit."

Neni 5

Neni 59 ndryshohet si vijon:

"Marreveshja për koncesion mund të bartet në pajtim me dispozitat e Ligjit për koncesione dhe partneritet privat publik dhe nese paraprakisht barten të drejtat dhe obligimet për shfrytezimin e ujit, të percaktuara në lejen për shfrytezim të ujit ."

Neni 6

Në nenin 60 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Koncesioni shfuqizohet:

- 1) nese i hiqet leja për shfrytezim të ujit dhe
- 2) në rastet e parapara me dispozitat e Ligjit për koncesione dhe partneritet privat publik."

Neni 7

Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 5 dhe 6 të ketij ligji, do të fillojnë të zbatohen në ditën e fillimit të zbatimi të Ligjit për koncesione dhe partneritet privat publik.

Neni 8

Dispozitat e nenit 4 paragrafi (3) të ketij ligji me të cilat në nenin 58 të Ligjit për ujera ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10 dhe 51/11), shtohen tre paragrafe të rinj (7), (8) dhe (9), do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2016.

Deri në ditën e fillimit të zbatimi të dispozitave nga paragrafi (1) i ketij neni, do të veprohet në menyre si vijon:

- mjetet e kompensimit të koncesionit për shfrytezimin e ujit për prodhim të energjise elektrike, paguhen në llogari të vecante në kuader të llogarise së trezorit. Të hyrat nga keto mjete ndahen në përpjesëtim 75% të hyra në Buxhetin e Republikës së Maqedonise dhe 25% në buxhetin e komunave dhe komunave në qytetin e Shkupit, varesisht në rajonin e së ciles kryhet veprimtaria koncesionare,

- mjetet nga paragrafi (2) alineja 1 të ketij neni që ndahen ndermjet komunave të rajonit të qytetit të Shkupit dhe qytetit të Shkupit, ndahen në përpjesëtim 50% të hyra për komunën e rajonit të qytetit të Shkupit dhe 50% për qytetin e Shkupit dhe

- obligacionet e denacionalizimit mund të shfrytezohen për pagese të pjesës së kompensimit të koncesionit për shfrytezimin e resurseve ujore për prodhim të energjise elektrike që janë të hyra të Buxhetit të Republikës së Maqedonise në lartësi 75% nga shuma e përgjithshme, ndërsa 25% të tjera që janë të hyra të buxhetit të komunave dhe komunave në qytetin e Shkupit, paguhen në llogari të vecante në kuader të llogarise së trezorit.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në „Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise“.

1204.

Brz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2012 година.

Бр.07-1707/1
28 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11 и 185/11), во членот 10 точката 10 се менува и гласи:

"Лице корисник на постојана парична помош; лице со статус на признаен бегалец; лице под супсидијарна заштита; лице сместено во згрижувачко семејство; лице сместено во установа за социјална заштита (за институционална и вонинституционална заштита); корисник на паричен надоместок за помош и нега од друго лице; лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, најмногу до 26 години, а користи социјална парична помош; лице - жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со Законот за семејството и лице опфатено со организирано самостојно живеење со поддршка, ако не може да се осигурат по друга основа."

Член 2

Во членот 14 став (1) точка 14 алинејата 2 се менува и гласи:

„- лице корисник на постојана парична помош; лице со статус на признаен бегалец; лице под супсидијарна заштита; лице сместено во згрижувачко семејство; лице сместено во установа за социјална заштита (за институционална и вонинституционална заштита); корисник на паричен надоместок за помош и нега од друго лице; лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и без родителска грижа, најмногу до 26 години, а користи социјална парична помош; лице - жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со Законот за семејството и лице опфатено со организирано самостојно живеење со поддршка, ако не може да се осигурат по друга основа."

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR KONTRIBUTE TË SIGURIMIT TË DETYRUESHËM SOCIAL

Neni 1

Në Ligjin për kontribute të sigurimit të detyrueshem social ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11 dhe 185/11), në nenin 10 pika 10 ndryshon si vijon:

"Personi shfrytezues i ndihmes së perhershme në para; personi me status të refugjatit të pranuar; personi nën mbrojtje supsiare; personi i vendosur në familje perkujdesese; personi i vendosur në institucion për mbrojtje sociale (për mbrojtje institucionale dhe jashtinstitucionale); shfrytezuesi i kompensimit me para për ndihme dhe kurim nga personi tjetër; personi i cili deri në moshen 18 vjecare ka pasur status të femijes pa prinder dhe pa kujdes prinde-

ror, më së shumti deri në 26 vjet, ndersa shfrytezon ndihme sociale në para; personi viktime e dhunes familjare për të cilin merret masa e mbrojtjes në pajtim me Ligjin për familje dhe personi i perfshire me jetese të pavarur të organizuar me mbeshtetje, nese nuk mund të sigurohen në baze tjeter.”

Neni 2

Në nenin 14 paragrafi (1) pika 14 alineja 2 ndryshohet si vijon:

“- personi shfrytezues i ndihmes së perhershme në para; personi me status të refugjatit të pranuar; personi nën mbrojtje supsidiare; personi i vendosur në familje perkujdesese; personi i vendosur në institucion për mbrojtje sociale (për mbrojtje institucionale dhe jashtinstitucionale); shfrytezuesi i kompensimit me para për ndihme dhe kurim nga personi tjeter; personi i cili deri në moshen 18 vjecare ka pasur status të femijes pa prinder dhe pa kujdes prinderor, më së shumti deri në 26 vjet, ndersa shfrytezon ndihme sociale në para; personi viktime e dhunes familjare për të cilin merret masa e mbrojtjes në pajtim me Ligjin për familje dhe personi i perfshire me jetese të pavarur të organizuar me mbeshtetje, nese nuk mund të sigurohen në baze tjeter.”

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për kontribute të sigurimit të detyrueshem social.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise”.

1205.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за семејството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 март 2012 година.

Бр. 07-1706/1
28 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО

Член 1

Во Законот за семејството (“Службен весник на Република Македонија” број 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10 и 39/12), во членот 97-а по ставот 4 се додава нов став 5 кој, гласи:

“Член на Комисијата не може да биде лице кое работи на посвојувањето во центар за социјална работа.”

Во ставот 5 кој станува став 6 по зборот “години” се додаваат зборовите: “со право на повторен избор за уште еден мандат”.

Ставовите 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат ставови 7, 8, 9, 10 и 11.

Член 2

Во членот 99 став 4 по зборот “Комисијата” се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 3

Во членот 103 став 3 зборовите: “повеќе од ” се бришат.

Ставовите 4 и 5 се менуваат и гласат:

“Не е потребна согласност ниту од родител, за дете кое една година е сместено во институција или друго семејство и кој не пројавил интерес за детето.

Центарот за социјална работа, во рокот утврден во ставот 4 на овој член, е должен на секои два месеца, најмалку три пати писмено да го повика родителот и да му укаже на последиците, доколку не ја преземе грижата за детето, за што составува записник.”

Член 4

Во членот 104 став 3 по зборот “година” се додаваат зборовите: “од денот на издавањето”.

Член 5

Во членот 104-а ставот 2 се менува и гласи:

“Во случаите кога подносителот на барањето е странски државјанин, Комисијата врши проверка на документите и откако ќе констатира дека се исполнети условите од членот 104 став 2 од овој закон врши упис во регистарот на можни посвоители.”

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Во случаите од ставот 2 на овој член, Комисијата го определува центарот за социјална работа кој ќе постапува по барањето.”

Ставот 3 станува став 4.

Член 6

Во членот 104-б став 1 зборовите: “најмалку четири месеци, но не повеќе од шест месеци” се заменуваат со зборовите: “во период од четири месеци”.

Ставот 4 се менува и гласи:

“ЈУ Завод за социјални дејности изготвува Програма за процена на посвоителите.”

Член 7

Во членот 104-г по зборовите: “на овој закон ” се додаваат зборовите: “во рок од 15 дена”.

Член 8

Во членот 104-д став 1 по зборовите: “утврдени со овој закон” се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Ако Комисијата утврди недостатоци, го доставува предметот до надлежниот центар за социјална работа и го задолжува во рок од пет дена да ги отстрани недостатоците и предметот да го врати на Комисијата.”

Ставот 2 станува став 3.

Во ставот 3 кој станува став 4 бројот “2” се заменува со бројот “1”.

Член 9

Во членот 104-ѓ став 2 по зборот “Комисијата” се додаваат зборовите: “во рок од пет дена од давањето на согласноста за посвојување на лицата од членот 103 ставови 1 и 2 од овој закон”, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

“Комисијата по добивањето на предлогот од ставот 2 на овој член, го доставува извештајот за здравствената состојба за детето до Комисијата за оценка на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа, која е должна во рок од 15 дена да достави наод и мислење за здравствената состојба на детето.

Комисијата е должна во рок од 30 дена од денот на приемот на работите од ставот 3 на овој член да изврши упис во регистарот на можни посвоеници.”

Ставот 3 се брише.

Ставот 4 станува став 5.

Во ставот 5 кој станува став 6 бројот “4” се заменува со бројот “5” и се додава нов став 7, кој гласи:

“ЈУ Завод за социјални дејности изготвува Програма за процена на малолетните лица без родители и родителска грижа кои се можни посвоеници.”

Член 10

Во членот 104-е по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:

“Министерот за труд и социјална политика, на предлог на министерот за здравство, со решение формира Комисија за оценка на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа.

Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од шест члена и тоа педијатри и дефектолози.

Комисијата за оценка на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа, е должна покрај утврдувањето на здравствената состојба на децата, по барање на Комисијата, да врши и проверка на здравствената состојба, врз основа на медицинска документација и преглед на детето и во рокот утврден во членот 104-ѓ став 3 од овој закон да ја извести Комисијата.”

Член 11

Во членот 104-з став 2 втората реченица се брише.

Член 12

Во членот 104-с ставот 1 се менува и гласи:

“По внесувањето на податоците за можниот посвоеник во Програмата, Комисијата на првата наредна седница врши избор на најсоодветен посвоител по електронски пат од првите три можни посвоители од листата на Програмата.”

Ставот 3 се менува и гласи:

“За извршениот избор од ставот 1 на овој член, Комисијата го известува центарот за социјална работа кој е старател на детето и во зависност од местото на живеење на избраниот посвоител, ќе побара старателството за одредено дете да го врши центарот за социјална работа од каде што е избраниот посвоител, со што престануваат сите права и обврски на центарот за социјална работа под чие старателство било детето.”

Член 13

Во членот 104-и по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Пред започнување на периодот на сместување на детето во семејството на посвоителите Комисијата може, на барање на избраните посвоители, да ги упати до Комисијата за оценка на здравствената состојба на децата без родители и родителска грижа, заради запознавање со здравствената состојба на детето.”

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.

Во ставот 6 кој станува став 7 бројот “3” се заменува со бројот “4”, а бројот “4” се заменува со бројот “5”.

Ставот 7 станува став 8.

Во ставот 8 кој станува став 9 бројот “3” се заменува со бројот “4”.

Ставовите 9 и 10 стануваат ставови 10 и 11.

Член 14

Во членот 104-ј став 1 по зборот “сместување” се додаваат зборовите: “во рок од пет дена”.

Во ставот 2 зборовите: “или да предложи други посвоители” се заменуваат со зборовите: “во рок од 30 дена да направи нов избор на посвоители”.

Член 15

Во членот 279-з по ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:

“Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното службено лице во центарот за социјална работа што нема да постапи согласно со рокот предвиден од членовите 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон.

Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на правно лице што нема да постапи согласно со обврските од членовите 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон.

Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на одговорното лице во правното лице што нема да постапи согласно со обврските од членовите 104-г, 104-д став 2 и 104-ѓ став 2 од овој закон.”

Член 16

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за семејството.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FAMILJE

Neni 1

Në Ligjin për familje ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10 dhe 39/12), në nenin 97-a pas paragrafit 4 shtohet paragrafi i ri 5, si vijon:

"Anetar i Komisionit nuk mund të jete personi që punon në adoptim në qender për pune sociale."

Në paragrafin 5 që behet paragraf 6 pas fjalës "vite" shtohen fjalet: "me të drejte rizgjedhjeje edhe për një mandat".

Paragrafet 6, 7, 8, 9 dhe 10 behen paragrafe 7, 8, 9, 10 dhe 11.

Neni 2

Në nenin 99 paragrafi 4 pas fjales "Komisionit" vihet pike, ndersa fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.

Neni 3

Në nenin 103 paragrafi 3 fjalet: "më shume se" shlyhen.

Paragrafet 4 dhe 5 ndryshohen si vijojne:

"Nuk nevojitet pelqim as nga prindi, për femije i cili një vit është vendosur në institucion ose familje tjetër dhe që nuk ka shfaqur interes për femijen.

Qendra për pune sociale, në afatin e percaktuar në paragrafin 4 të këtij neni, është e obliguar që në çdo dy muaj, së paku tri here me shkrim ta ftojë prindin dhe t'i sugjerojë për pasojat nese nuk e merr perkujdesjen për femijen, për çfare perpilon procesverbal."

Neni 4

Në nenin 104 paragrafi 3 pas fjales "vit" shtohen fjalet: "nga dita eleshimit".

Neni 5

Në nenin 104-a paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Në raste kur parashtruesi i kërkeses është shtetas i huaj, Komisioni kryen kontroll të dokumenteve dhe pasi të konstatojë se janë plotësuar kushtet nga neni 104 paragrafi 2 të këtij ligji, kryen regjistrim në regjistrin e adoptuesve të mundshëm."

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Në rastet nga paragrafi 2 i këtij neni, Komisioni e cakton qendren për pune sociale që do të procedojë për kërkesen."

Paragrafi 3 behet paragraf 4.

Neni 6

Në nenin 104-b paragrafi 1 fjalet: "së paku kater muaj, por jo më shume se gjashte muaj" zevendesohen me fjalet: "në periudhe prej kater muajsh".

Paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"IP Enti për Veprimtari Sociale perpilon Program për vleresim të adoptuesve."

Neni 7

Në nenin 104-g pas fjaleve: "i këtij ligji" shtohen fjalet: "në afat prej 15 ditësh".

Neni 8

Në nenin 104-d paragrafi 1 pas fjaleve: "e percaktuara me kete ligj" vihet pike, ndersa fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Nese Komisioni konstaton mangesi, e dorezon lenden në qendren kompetente për pune sociale dhe e ngarkon që në afat prej pese ditësh t'i menjanojë mangesite dhe lenden t'ia kthejë Komisionit."

Paragrafi 2 behet paragraf 3.

Në paragrafin 3 që behet paragraf 4 numri "2" zevendesohet me numrin "1".

Neni 9

Në nenin 104-gj paragrafi 2 pas fjales "Komisionit" shtohen fjalet: "në afat prej pese ditësh nga dhenia e pelqimit për adoptim të personave nga neni 103 paragrafet 1 dhe 2 të këtij ligji", ndersa fjalet deri në fund të fjalise shlyhen.

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të rinj 3 dhe 4, si vijojne:

"Komisioni pas marrjes së propozimit nga paragrafi 2 i këtij neni, e dorezon raportin për gjendjen shëndetësore për femijen në Komisionin për vleresim të gjendjes shëndetësore të femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore, i cili është i obliguar që në afat prej 15 ditësh të dorezojë diagnoze dhe mendim për gjendjen shëndetësore të femijes.

Komisioni është i obliguar që në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të puneve nga paragrafi 3 i këtij neni, të kryjë regjistrim në regjistrin e adoptuesve të mundshëm."

Paragrafi 3 shlyhet.

Paragrafi 4 behet paragraf 5.

Në paragrafin 5 që behet paragraf 6 numri "4" zevendesohet me numrin "5" dhe shtohet paragraf i ri 7, si vijon:

"IP Enti për Veprimtari Sociale perpilon Program për vleresim të personave të mitur pa prinder dhe perkujdesje prinderore që janë të adoptuar të mundshëm."

Neni 10

Në paragrafin 104-e pas paragrafit 1 shtohen tre paragrafe të rinj 2, 3 dhe 4, si vijojne:

"Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, me propozim të ministrit të Shëndetësisë, me aktvendim formon Komision për vleresim të gjendjes shëndetësore të femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore.

Komisioni nga paragrafi 2 i këtij neni, perbehet nga gjashte anetare, pediatër dhe defektologë.

Komisioni për vleresim të gjendjes shëndetësore të femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore, është i obliguar që krahas percaktimit të gjendjes shëndetësore të femijeve, me kërkesë të Komisionit, të kryejë edhe kontroll të gjendjes shëndetësore, në baze të dokumentacionit mjekësor dhe kontrollit të femijes dhe në afatin e percaktuar në nenin 104-gj paragrafi 3, ta njoftojë Komisionin."

Neni 11

Në nenin 104-z paragrafi 2 fjalia e dytë shlyhet.

Neni 12

Në nenin 104-x paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Pas futjes së të dhenave për të adoptuarin e mundshëm në Program, Komisioni në mbledhjen e parë të ardhshme kryen zgjedhje të adoptuesit më të pershtatshëm në menyre elektronike nga tre adoptuesit e parë të mundshëm nga lista e Programit."

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

"Për zgjedhjen e kryer nga paragrafi 1 i këtij neni, Komisioni e njofton qendren për pune sociale që është tutor i femijes dhe varesisht nga vendbanimi i adoptuesit të zgjedhur, do të kerkojë që tutorine për femije të caktuar ta kryejë qendra për pune sociale prej nga është adoptuesi i zgjedhur, me çfare nderpriten të gjitha të drejtat dhe obligimet e qendres për pune sociale nën tutorine e së ciles ka qene femija."

Neni 13

Në nenin 104-i pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Para fillimit të periudhes së vendosjes së femijes në familjen e adoptuesve, Komisioni mundet me kërkesë të adoptuesve të zgjedhur t'i dergojë në Komisionin për vleresim të gjendjes shëndetësore të femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore, për njoftim me gjendjen shëndetësore të femijes."

Paragrafet 3, 4 dhe 5 behen paragrafe 4, 5, dhe 6.

Në paragrafin 6 që behet paragraf 7 numri "3" zevendesohet me numrin "4", ndersa numri "4" zevendesohet me numrin "5".

Paragrafi 7 behet paragraf 8.

Në paragrafin 8 që behet paragraf 9 numri "3" zevendesohet me numrin "4".

Paragrafet 9 dhe 10 behen paragrafe 10 dhe 11.

Neni 14

Në nenin 104-j paragrafi 1 pas fjales "vendosje" shtohen fjalet: "në afat prej pese ditesh".

Në paragrafin 2 fjalet: "ose të propozoje adoptues të tjere" zevendesohen me fjalet: "në afat prej 30 ditesh të krëjeje zgjedhje të re të adoptuesve".

Neni 15

Në paragrafin 279-z pas paragrafit 3 shtohen 3 paragrafe të rinj 4, 5 dhe 6, si vijojne:

"Gjoke në shume prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar në qendren për pune sociale, që nuk do të veproje në pajtim me afatin e parapare nga nenet 104-g, 104-d paragrafi 2 dhe 104-gj paragrafi 2 të ketij ligji.

Gjoke në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet për kundërvajtje edhe personit juridik, që nuk do të veproje në pajtim me obligimet nga nenet 104-g, 104-d paragrafi 2 dhe 104-gj paragrafi 2 të ketij ligji.

Gjoke në shume prej 1 500 deri në 2 000 euro në kundërvlere me denare, do t'i shqiptohet për kundërvajtje edhe personit pergjegjes në personin juridik, që nuk do të veproje në pajtim me obligimet nga nenet 104-g, 104-d paragrafi 2 dhe 104-gj paragrafi 2 të ketij ligji."

Neni 16

Autorizohet Komisioni Juridiko-Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për familje.

Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

1206.

Врз основа на членот 5 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98, 4/2003 и 149/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 27 март 2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со Програмата за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2012 година (во натамошниот текст: Програмата) се определуваат годишнините на значајни настани и истакнати личности од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негување на општоцивилизацииските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се одбележуваат во 2012 година.

Член 2

Во 2012 година ќе се одбележат следниве годишнини на значајни настани и истакнати личности:

Општествено-политички и културно-просветителни настани:

20 години од монетарното осамостојување на Република Македонија

Носител: Народна банка на Република Македонија

100 години од Албанското знаме

Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците во Република Македонија

100 години од формирањето на музичкиот оркестар "Zani i Maleve"

Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија

100 години од именувањето на Мехмет Паш Дерала за прв министер за одбрана

Носител: општина Врапчиште

Здружение на историчари Албанци во Македонија

80 години од раѓањето на академскиот сликар од Македонија Омер Калеш

Носител: Здружение на ликовни уметници „Драудакум“ - Гостивар

100 години од отворање на првото приватно албанско училиште во општината Теарце

Носител: општина Теарце

НУ Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово

100 години од формирањето на комитетот "Шпети-ми"

Носител: Институт за духовно и културно наследство на Албанците во Македонија

100 години од склучувањето на Скопскиот договор меѓу Албанското движење и Османлиската власт

Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија

Институт за национална историја

70 години од борбата на "Мукос" и смртта на Борка Велески - Горанов

Носител: општина Прилеп

70 години од масакрот на Дабнички завод од страна на бугарскиот фашистички окупатор и масовното апсење на дабничани и прилепчани

Носител: општина Прилеп

50 години од издавањето на списанието за наука, култура и уметност "Јехона"

Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија

НУ Библиотека "Кочо Рацин" - Тетово

50 години од настанот Јусуф Деде

Носител: општина Лозово

Сојуз на НВО МАТУСИТЕБ

20 години од формирање на Здружение на историчари Албанци во Македонија

Носител: Здружение на историчари Албанци во Македонија

општина Чаир

50 години од формирањето на Домот на културата "Наум Наумовски - Борче" - Крушево

Носител: Дом на културата "Наум Наумовски - Борче" - Крушево

60 години од објавувањето на првиот македонски роман "Село зад седумте јасени" од Славко Јаневски

Носител: Друштво на писатели на Македонија

60 години од објавувањето на првиот македонски филм "Фросина"

Носител: НУ Кинотека на Македонија

Истакнати личности:

150 години од смртта на браќата Миладинови

Носител: Влада на Република Македонија

Министерство за култура

Пет години од смртта на Тоше Проески

Носител: општина Крушево

Дом на културата "Наум Наумовски - Борче" - Крушево

70 години од смртта на Борка Талески

Носител: ЈОУ Градска библиотека Борка Талески - Прилеп

70 години од смртта на Лазо Филиповски - Лавски

Носител: ЈОУ Градска библиотека Борка Талески - Прилеп

70 години од смртта на Орде Чопела

Носител: општина Прилеп

70 години од смртта на д-р Никола Незлобински

Носител: НУ Музеј "д-р Никола Незлобински" - Струга

Пет години од смртта на проф. д-р Драгослав Ортаков

Носител: општина Гевгелија

100 години од раѓањето на Кирил Пенушлиски

Носител: ЈНУ Институт за македонска литература

Македонска академија на науките и уметностите - МАНУ

Друштво на писателите на Македонија

Институт за фолклор "Марко Цепенков"

100 години од смртта на Пере Тошев

Носител: Институт за национална историја

општина Прилеп

100 години од раѓањето на Блажо Тодоровски - Чичето

Носител: Локален Музеј - Галерија Кавадарци

општина Кавадарци

100 години од смртта на Добри Даскалов

Носител: Локален Музеј - Галерија Кавадарци

општина Кавадарци

100 години од смртта на Тодор Лазаров

Носител: општина Штип

110 години од раѓањето на Васил Иљоски

Носител: Дом на културата "Наум Наумовски - Борче" - Крушево

110 години од раѓањето на Стале Попов

Носител: Друштво на писателите на Македонија

општина Прилеп

110 години од смртта на Методија Патчев

Носител: Министерство за култура

општина Прилеп

70 години од смртта на Цветан Димов

Носител: Институт за национална историја

70 години од смртта на Мите Богоевски и Стив Наумов

Носител: Институт за национална историја

175 години од раѓањето на Андреја Петкович

Носител: општина Велес

80 години од раѓањето на Јован Котески

Носител: ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје.

Член 3

Во 2012 година ќе се одбележат државните празници на Република Македонија: 2 Август - Ден на Републиката, 8 Септември - Ден на независноста, 11 Октомври - Ден на народното востание и 23 Октомври - Ден на македонската револуционерна борба.

Носител: претседателот на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија и претседателот на Владата на Република Македонија, според утврдениот принцип на ротација.

Член 4

Годишнините на значајни настани и истакнати личности од членовите 2 и 3 на оваа програма ќе се одбележуваат со:

- свечени седници, академии и научни собири,
- уметнички остварувања и манифестации,
- споменично одбележување,
- издавање на монографии и други публикации,
- издавање на пригодни поштенски марки,
- издавање на пригодни ковани пари,
- воспитно-образовни активности,
- информативно-пропагандни активности и
- изложбени активности, студиски денови, трибини и други облици на одбележување.

Член 5

За јубилејните годишнини од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија во 2012 година ќе бидат издадени монографии.

Носител: Собранието на Република Македонија.

Член 6

Комисијата за култура ќе го следи и координира спроведувањето на активностите предвидени во Програмата.

Член 7

За одбележувањата на други годишнини на значајни настани и истакнати личности во согласност со критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, како и за одбележување на меѓународни денови и денови што се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на државната управа, културно-образовните и научните институции, јавните претпријатија, локалната самоуправа и други организации и здруженија.

Член 8

Финансиските средства за реализација на обврските што произлегуваат од оваа програма, согласно со членот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија.

Член 9

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1488/1
27 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1207.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО АВСТРАЛИЈА

I

Г-дин Перо Стојановски, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Австралија, со седиште во Канбера.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 106
27 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

1208.

Врз основа на член 28 став (2) од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11 и 148/11), претседателот на Република Македонија, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПЛАКЕТИ, ЗНАЧКИ, НАГРАДИ И ПОФАЛНИЦИ НА ВОЕНИОТ И ЦИВИЛНИОТ ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се уредува доделувањето на плакети, значки, награди и пофалници на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата на Република Македонија, за постигнат исклучителен успех во службата.

Член 2

На воениот и цивилниот персонал можат да се доделат следните признанија на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата):

- плакета на Армијата (мала, средна и голема),
- значка на Армијата (бронзена, сребрена и златна),
- значка на Армијата за партнерство, координација и соработка (бронзена, сребрена и златна),
- значка за долгогодишна служба во Армијата (бронзена, сребрена и златна),
- награди (наградно отсуство и предметна награда) и
- пофалница.

Член 3

Плакетите, значките, наградите и пофалниците од членот 2 од овој правилник се доделуваат секоја година и тоа:

- на Денот на Армијата „18-ти Август“,
- на свечените постројувањата за денот на команди-те и единиците,
- за време на државни празници, јубилеи и годиш-нини,
- непосредно пред заминување на воениот и цивил-ниот персонал во пензија,
- за долгогодишна служба во Армијата и
- при враќање од меѓународни и хуманитарни ми-сии и операции.

Член 4

Плакетите, значките, наградите и пофалниците мо-жат да се доделат и посмртно, а се врачуваат на члено-вите на потесното семејство на наградениот.

Член 5

Плакетите, значките, наградите и пофалниците се доделуваат од страна на началникот на Генералштабот на Армијата или од него овластено лице, освен призна-нијата за долгогодишна служба во Армијата кои се до-делуваат од страна на министерот за одбрана или од него овластено лице.

Член 6

Плакети на Армијата се: Голема, Средна и Мала плакета.

Член 7

Голема плакета се доделува на воениот и цивилни-от персонал за повеќегодишни остварени извонредни резултати во обуката и севкупната дејност во изградба-та на борбената готовност и оспособувањето на Арми-јата.

Член 8

Голема плакета во знак на признание за исклучи-телно успешно работно ангажирање во изградбата на Армијата може да се додели и на припадниците од по-стојаниот состав на Армијата на кои службата им пре-станува по основ на пензионирање, непосредно пред престанокот на работниот однос.

Член 9

Средна плакета се доделува на воениот и цивилни-от персонал за повеќегодишни остварени резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на борбена-та готовност и оспособувањето на Армијата.

Член 10

Средна плакета во знак на признание за работното ангажирање во изградбата на Армијата, може да се до-дели и воениот и цивилниот персонал по поминати 20

години служба или за остварени исклучителни високи резултати во обуката и борбената изградба на Армијата и пред поминати 20 години служба.

Член 11

Мала плакета се доделува на воениот и цивилниот персонал за повеќегодишни остварени резултати во обуката и севкупната дејност во изградбата на борбена-та готовност и оспособувањето на Армијата.

Член 12

Мала плакета во знак на признание за работното ан-гажирање во изградбата на Армијата може да се додели и на воениот и цивилниот персонал по поминати десет години служба или за остварени исклучителни високи резултати во обуката и борбената изградба на Армијата и пред поминати десет години служба.

Член 13

Големата плакета се изработува на основа во право-аголна форма со димензии 220x170x18мм, а симболот со димензии 135x75мм.

Големата плакета се предава и чува во кутија.

Средната плакета се изработува на основа во право-аголна форма со димензии 200x150x15мм. Симболот е со димензии 95x55мм и на задната страна има механиз-ам за закачување.

Малата плакета се изработува во правоаголна фор-ма со димензии 150x100x10мм. Симболот е со димен-зии 65x40мм и на задната страна има механизам за за-качување.

Член 14

Големата, Средната и Малата плакета се изработу-ваат од дрво-варена бука.

Симболот на плакетите од став 1 на овој член е сти-лизиран цвет од сончоглед изработен од метал во злат-но жолта боја. Цветот го претставуваат 12 листови со златна боја обвиеени со две ловорови гранчиња со злат-но жолта боја во полукруг, а во средината е црвено по-ле со кружен облик на кое е испишан текстот „АРМ“.

Под цветот од сончоглед се наоѓа плоснат меч во вертикална положба, така што почетокот на венцот за-почнува од ограничувачот на дршката на мечот, а завр-шува на првата третина од горниот дел на сечивото.

Симболот е изработен во форма на овал со релјеф. Основата на која е изведен симболот е од пластифици-ран материјал со сјајна црвена боја и во облик на елипса.

Симболот на плакетите од став 1 на овој член е по-ставен на позадина од територијата на Република Ма-кедонија, која е во златна боја со дизајнирани зраци од знамето на Република Македонија во златна нијанса.

Плакетите се обрабени со традиционален македон-ски вез во бордо боја.

Изгледот на симболот е даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 15

Плакетите кои им се доделуваат на воениот и цивилниот персонал, имаат минијатурни ленти со димензии 10мм со 35 мм.

Минијатурната лента за Големата плакета е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по една лента во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 2 мм.

Минијатурната лента за Средната плакета е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по две ленти во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.

Минијатурната лента за Малата плакета е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по три ленти во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.

Член 16

Голема, Средна и Мала плакета може да се додели само еднаш.

Доделувањето на Големата, односно Средната плакета не ја исклучува можноста од доделување на Средна, односно Мала плакета.

Член 17

Значка на Армијата се доделува од страна на началникот на Генералштабот на Армијата, а со негова согласност и од страна на воените старешини до ранг командант на полк-бригада.

Член 18

На воениот и цивилниот персонал може да се додели: Златна, Сребрена и Бронзена значка.

Член 19

Значката од членот 18 од овој правилник се доделува во знак на секавање на одреден настан и може да се додели само еднаш.

Доделувањето на Златната значка, односно Сребрената значка не ја исклучува можноста од доделување на Сребрена, односно Бронзена значка.

Член 20

Златната значка на Армијата се изработува со лиење од метал и истата е позлатена. Символот на значката е ист како и символот на плакетата на Армијата, во форма на елипса со димензии 16 мм со 9,5мм и истиот е прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. Символот е ставен на позадина од картата на територијата на Република Македонија, со димензии 24 мм со 18 мм.

Сребрената значка на Армијата се изработува со лиење од метал и истата е пониклувана. Символот на значката е ист како и символот на плакетата на Армијата со димензии 16 мм со 9,5мм, изработен во релјеф и пониклуван. Символот е ставен на позадина од картата на територијата на Република Македонија, со димензии 24 мм со 18 мм.

Бронзената значка на Армијата се изработува со лиење од метал и истата е месингувана и патинирана. Символот на значката е ист како и символот на плакетата на Армијата со димензии 16 мм со 9,5мм, изработен во релјеф, месингуван и патиниран. Символот е ставен на позадина од картата на територијата на Република Македонија, со димензии 24 мм со 18 мм.

Член 21

Значката на Армијата има минијатурна лента со димензии 10мм со 35 мм.

Минијатурната лента на Златната значка е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). Од краевите на лентата има по едно поле во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 12 мм. На средината има лента во виолетова боја (РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2мм.

Минијатурната лента на Сребрената значка е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На 2мм од краевите на лентата има по едно поле во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 10 мм. На средината има лента во виолетова боја (РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2мм.

Минијатурната лента на Бронзената значка е со жолта боја (РГБ 255, 240, 0). На 2мм од краевите на лентата има по една лента во бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 1 мм и по една лента во жолта боја (РГБ 255, 240, 0) со ширина од 1мм. Во продолжение има по едно поле со бордо боја (РГБ 160, 50, 50) со ширина од 8мм. На средината има лента во виолетова боја (РГБ 102, 0, 102) со ширина од 2мм.

Член 22

На цивилниот и воениот персонал за остварени особени резултати и достигнувања во координацијата и соработката при заедничко учество во активности од интерес за Армијата со физички и правни лица, владини и невладини организации, државни институции, странски вооружени сили, меѓународни организации и агенции, се доделува Значка на Армијата за партнерство, координација и соработка.

На воениот и цивилниот персонал може да се додели: Златна, Сребрена или Бронзена значка на Армијата за партнерство, координација и соработка.

Доделувањето на Златната значка, односно Сребрената значка од став 2 на овој член не ја исклучува можноста од доделување на Сребрена, односно Бронзена значка.

Член 23

Златната значка на Армијата за партнерство, координација и соработка се изработува со лиење од метал и истата е позлатена. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На надворешната страна од кругот

со големина од 5 мм има релјефно издигнување, на кое од долната страна се поставени две лаворови гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм. Во останатиот дел од просторот испишани се зборовите „КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕРСТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно се одвоени со ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг од значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. Под знакот во долниот дел се поставени две раце поставени во поздравување.

Сребрената значка на Армијата за партнерство, координација и соработка се изработува со лиење од метал и истата е пониклувана. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На надворешната страна од кругот со големина од 5 мм има релјефно издигнување, на кое од долната страна се поставени две лаворови гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм. Во останатиот дел од просторот испишани се зборовите „КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕРСТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно се одвоени со ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг од значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. Под знакот во долниот дел се поставени две раце поставени во поздравување.

Бронзената значка на Армијата за партнерство, координација и соработка се изработува со лиење од метал и истата е месингувана и патинирана. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На надворешната страна од кругот со големина од 5 мм има релјефно издигнување, на кое од долната страна се поставени две лаворови гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм. Во останатиот дел од просторот испишани се зборовите „КООРДИНАЦИЈА, СОРАБОТКА, ПАРТНЕРСТВО“ со големина од 3 мм, кои меѓусебно се одвоени со ѕвезди. На горниот дел на внатрешниот круг од значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 10 мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. Под знакот во долниот дел се поставени две раце поставени во поздравување.

Член 24

Значката на Армијата за партнерство, координација и соработка има минијатурна лента со димензии 10мм со 35 мм.

Минијатурната лента на Златната значка е со сина боја (РГБ 0, 150, 250). На средината на лентата е поставено едно поле со ширина од 5 мм, кое се состои од една лента во бела боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100) со ширина од 1,5 мм.

Минијатурната лента на Сребрената значка е со сина боја (РГБ 0, 150, 250). На 10 мм од краевите на лентата има по едно поле кое се состои од една лента во бела боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100) со ширина од 1,5 мм.

Минијатурната лента на Бронзената значка е со сина боја (РГБ 0, 150, 250). На 5 мм од краевите на лентата има по едно поле кое се состои од една лента во бела боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100) со ширина од 1,5 мм. На растојание од 5 мм од овие полиња, на средината на лентата има едно поле кое се состои од една лента во бела боја со ширина од 2 мм, а лево и десно од белата лента има по една лента во зелена боја (РГБ 50, 150, 100).

Член 25

На воениот и цивилниот персонал за поминати десет, дваесет и триесет години служба во Армијата, им се доделува јубилејна Значка за долгогодишна служба.

Член 26

Значката за долгогодишна служба во Армијата се доделува од страна на министерот за одбрана, на предлог на Генералштабот, врз основа на податоците од евиденција во персоналното досие, и тоа:

- Златна значка за долгогодишна служба за поминати триесет години активна воена служба во Армијата,
- Сребрена значка за долгогодишна служба за поминати дваесет години активна воена служба во Армијата и
- Бронзена значка за долгогодишна служба за поминати десет години активна воена служба во Армијата.

Член 27

Златната значка за долгогодишна служба во Армијата се изработува со лиење од метал и истата е позлатена. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На средината на значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 15мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. На 1 мм над знакот во горниот дел во полукруг е испишан текст „10 ГОДИНИ СЛУЖБА“ со големина од 4мм. На 1мм под знакот во полукруг се поставени две лаворови гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм.

Сребрената значка за долгогодишна служба во Армијата се изработува со лиење од метал и истата е пониклувана. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На средината на значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 15мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. На 1 мм над знакот во горниот дел

во полукруг е испишан текст „20 ГОДИНИ СЛУЖБА“ со големина од 4мм. На 1мм под знакот во полукруг се поставени две ловорови гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм.

Бронзената значка за долгогодишна служба во Армијата се изработува со лиење од метал и истата е месингувана и патинирана. Значката е во кружна форма со дијаметар од 27мм. На средината на значката е поставен единствениот знак на Армијата, со дијаметар од 15мм и истиот е во релјеф и прелиен со високо сјајна смола која му дава волумен. На 1 мм над знакот во горниот дел во полукруг е испишан текст „20 ГОДИНИ СЛУЖБА“ со големина од 4мм. На 1мм под знакот во полукруг се поставени две ловорови гранчиња изработени во релјеф, со големина од 3мм.

Член 28

Значката за долгогодишна служба во Армијата има минијатурна лента со димензии 10мм со 35 мм.

Минијатурната лента на Златната значка е со сивосина боја (РГБ 90, 150, 150). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по една лента во сина боја (РГБ 75, 170, 200) со ширина од 2 мм.

Минијатурната лента на Сребрената значка е со сивосина боја (РГБ 90, 150, 150). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по две ленти во сина боја (РГБ 75, 170, 200) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.

Минијатурната лента на Бронзената значка е со сивосина боја (РГБ 90, 150, 150). На растојание од 2 мм од краевите на лентата има по три ленти во сина боја (РГБ 75, 170, 200) со ширина од 2 мм со меѓусебно растојание на лентите од 2мм.

Член 29

На носителите на плакетите и значките им се издава уверение за доделената плакета или значка.

Член 30

Изгледот на Плакетата на Армијата е даден во Прилог бр.2 кој е составен дел на овој правилник.

Изгледот на Значката на Армијата, Значката на Армијата за партнерство, координација и соработка, Значката за долгогодишна служба во Армијата и изгледот на минијатурните ленти се дадени во Прилог бр.3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 31

Награди на Армијата, за вонредно залагање и постигнување исклучителни резултати во извршувањето на работите и задачите во службата се доделуваат на воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата.

Наградите се доделуваат како наградно отсуство, односно како предметна награда.

Член 32

Наградни отсуства се доделуваат од страна на министерот за одбрана и воените старешини на командни или раководни должности, и тоа:

а) на професионални војници, војници и питомци на Воената академија:

- министерот за одбрана до 15 дена,
- началникот на Генералштабот на Армијата до 12 дена,

- командантот на Здружената оперативна команда до девет дена,

- командант на полк-бригада и нему рамна единица до седум дена,

- командант на баталјон до пет дена и

- командир на чета до два дена

б) на воени старешини и цивилни лица:

- министерот за одбрана до 15 дена,

- началникот на Генералштабот на Армијата до 12 дена,

- командантот на Здружената оперативна команда до седум дена,

- командант на полк-бригада и нему рамна единица до пет дена.

Член 33

Како предметна награда може да се додели огнено оружје (пиштол или пушка), часовник, слика, книга и други предмети.

Поединечната вредност на наградата од став 1 на овој член не може да изнесува повеќе од 1.000 ЕВРА во денарска противвредност пресметана по среден курс на Народната банка на Република Македонија, на денот на доделувањето на наградата.

Член 34

Пофалница на Армијата за вонредно залагање и постигнување особени резултати во извршувањето на работите и задачите на службата се доделуваат од страна на министерот за одбрана и воените старешини на командни должности до полк-бригада.

Член 35

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за доделување на плакети, значки, награди и пофалници на воени и цивилни лица на служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/03 и 153/09).

Член 36

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 06-570/2
29 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Прилог бр.1

СИМБОЛ НА ПЛАКЕТАТА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



Прилог бр.2

ПЛАКЕТА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО МИНИЈАТУРНА ЛЕНТА

Голема плакета



Средна плакета



Мала плакета



Прилог бр.3

ЗНАЧКА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО МИНИЈАТУРНА ЛЕНТА


Златна значка



Сребрена значка




Бронзена значка



ЗНАЧКА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПАРТНЕРСТВО, КООРДИНАЦИЈА И СОРАБОТКА СО МИНИЈАТУРНА ЛЕНТА




Златна значка



Сребрена значка



Бронзена значка



ЗНАЧКА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ДОЛГОГОДИШНА СЛУЖБА СО МИНИЈАТУРНА ЛЕНТА



ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1209.

Врз основа на член 8 став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија” бр.145/2010 и 136/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДОГОВОРИ ОД
МАЛО ЗНАЧЕЊЕ**Член 1**
Општа одредба

Со оваа уредба се уредуваат поблиските услови кои треба да ги исполнат договорите за да се сметаат за договори од мало значење, а особено се определуваат пазарните удели на договорните страни од значење за квалификација на договорите како договори од мало значење и ограничувањата кои не смеат да бидат содржани во договорите од мало значење.

Член 2

За целите на оваа уредба поимите “претпријатие”, “договорна страна”, “дистрибутер”, “добавувач” и “купувач” ги вклучуваат и нивните соодветни поврзани претпријатија.

Член 3**Пазарни удели на договорните страни од значење за**
квалификација на договорите како договори од
мало значење

(1) За договор од мало значење се смета договор во кој:

а) заедничкиот пазарен удел на договорните страни не го надминува прагот од 10% на било кој од релевантните пазари на кои договорот има влијание, доколку договорот е хоризонтален, или

б) пазарниот удел што го има секоја од договорните страни не го надминува прагот од 15% на било кој од релевантните пазари на кои договорот има влијание, доколку договорот е вертикален.

в) во случаите кога не може да се утврди дали договорот е хоризонтален или вертикален се применува прагот од 10%.

(2) Кога конкуренцијата на релевантниот пазар се ограничува преку кумулативно влијание на договори за продажба на стоки и услуги склучени меѓу различни добавувачи или дистрибутери (кумулативна последица на затварање од паралелни мрежи на договори кои имаат слични последици на пазарот), праговите на пазарните удели утврдени во став (1) на овој член не смее да надминат 5%, како за хоризонталните, така и за вертикалните договори. Доколку пазарниот удел на индивидуалните добавувачи или дистрибутери не надминува 5% на релевантниот пазар, тогаш тие вообичаено немаат значителен придонес за кумулативна последица на затварање.

(3) Доколку помалку од 30% од релевантниот пазар е покриен со паралелни мрежи на договори кои имаат слични последици тогаш не е веројатно постоење на кумулативна последица на затварање од став (2) на овој член.

(4) Одредбите од ставовите (1) и (2) од овој член се применуваат и доколку пазарниот удел на претпријатијата – договорни страни не го надминува прагот од 5%, 10% и 15% за повеќе од 2% во текот на две последователни календарски години.

Член 4**Ограничувања кои не смеат да бидат содржани во**
договорите од мало значење

(1) Хоризонталните договори од мало значење не смеат да содржат ограничувања кои директно или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под контрола на договорните страни имаат за цел:

а) фиксирање на цени на производи при нивна продажба на трети лица;

б) ограничување на производството или продажбите;

в) поделба на пазарите или купувачите.

(2) Вертикалните договори од мало значење не смеат да содржат ограничувања кои директно или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под контрола на учесниците во договорот, имаат за цел:

а) ограничување на можноста на купувачот да утврди своја продажна цена, без влијание на можноста на добавувачот да наложи максимална продажна цена или да препорача продажна цена, под услов да не станува збор за фиксирана или минимална продажна цена како резултат на притисок или поволности понудени од било која договорна страна;

б) ограничување на територијата на која или ограничување на потрошувачите на кои купувачот може да ги продава стоките или услугите предмет на договорот, освен следните ограничувања:

- ограничување на активни продажби на ексклузивна територија или на ексклузивна група на потрошувачи резервирана за добавувачот или доделена од страна на добавувачот на друг купувач, под услов таквото ограничување да не ги ограничува продажбите од страна на потрошувачи на купувачот;

- ограничување на продажби на крајни корисници од страна на купувач кој делува на ниво на продажба на големо;

- ограничување на продажби на неовластени дистрибутери од страна на членови на систем на селективна дистрибуција и/или

- ограничување на можноста на купувачот да продава делови набавени со цел нивно вградување, на потрошувачи кои би ги искористиле тие делови за производство на ист тип на стоки како оние произведени од добавувачот.

в) ограничување на членови на систем на селективна дистрибуција кои делуваат на ниво на продажба на мало, да вршат активна или пасивна продажба на крајни корисници, без влијание на можноста за забрана на член на системот да делува надвор од овластеното место на делување.

г) ограничување на меѓусебно снабдување меѓу дистрибутери во рамки на систем на селективна дистрибуција, вклучувајќи и меѓусебно снабдување меѓу дистрибутери кои делуваат на различно ниво на трговија и/или

д) ограничувања договорени меѓу добавувач на делови и купувач кој ги вградува тие делови, кои ја ограничуваат способноста на добавувачот да ги продава деловите како резервни делови на крајни корисници или сервисери или други даватели на услуги на кои купувачот не им доверил поправка или сервисирање на неговите стоки.

(3) Хоризонтални договори од мало значење каде конкурентите делуваат, за целите на договорот, на различно ниво на производниот или дистрибутивниот синџир не смеат да содржат било кое ограничување утврдено во став (1) или (2) од овој член.

Член 5

Престанување на важење

Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за договори од мало значење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2005).

Член 6

Влегување во сила

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1778/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1210.

Врз основа на член 15 став (6) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА КОНЦЕНТРАЦИЈА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНЕСУВА ЗАЕДНО СО ИЗВЕСТУВАЊЕТО (*)

Член 1

Општа одредба

Со оваа уредба се уредуваат формата и содржината на известувањето за концентрацијата од член 15 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошен текст: Закон), како и потребната документација која се поднесува заедно со известувањето.

(*) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 802/2004 од 7 април 2004 година со која се имплементира Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 139/2004 за контрола на концентрирањето помеѓу претпријатија OJ L 133, 30.4.2004 стр. 1-39, CELEX бр. 32004R0802.

Член 2

Форма на известувањето

Известувањето заедно со документацијата се поднесува во писмена и електронска форма.

Член 3

Задолжителна содржина на известувањето

(1) Известувањето задолжително ги содржи следните податоци:

1) Кратко резиме на известувањето кое содржи: назив, седиште и предмет на работење на учесниците во концентрацијата, видот на концентрација (на пример, спојување, стекнување, заедничка контрола и сл.) и парите на кои се однесува концентрацијата. Ова кратко резиме Комисијата го објавува на својата веб страната и истото не треба да содржи деловни тајни;

2) назив, седиште и предмет на работење на подносителот на известувањето;

3) назив, седиште и предмет на работење на сите учесници во концентрацијата;

4) овластување на застапникот или полномошникот кој го поднесува известувањето како претставник на подносителот на известувањето;

5) име, адреса, број на телефон, број на факс и е-маил адреса на лицето кое подносителот на известувањето го одредил како лице задолжено за контакти и соработка со Комисијата, ако станува збор за лице кое е различно од лицето кое го поднесува известувањето;

6) детален опис на природата на концентрацијата, односно дали истата настанува со стекнување на целосна или делумна контрола, заедничка контрола, заедничко вложување и сл;

7) наведување на правната основа на концентрацијата (име на исправата, деловен број, назив на странката во конкретната правна работа, место и датум на склучување на правната работа), а особено:

- договор за спојување,
- договор за припојување или соодветни одлуки на органите на претпријатието,
- договор со кои се стекнуваат акции или удели,
- договор за управување со друштвото,
- договор за пренос на добивка,
- одлуки за измена на статут, договор за друштвото или било кој друг акт кој на некој од учесниците му дава решавачко влијание,
- договор за закуп на имот на кој на некој од учесниците им дава решавачко влијание,
- јавна понуда за преземање,
- договор за заедничко вложување;

8) попис на финансиските извештаи за годината што и претходи на концентрацијата (биланс на состојба, биланс на успех, известување за промена на главницата, податоци за висината на уплатените премии на друштвата за осигурување), како и други извештаи од кои се гледа финансиската состојба на учесниците во концентрацијата кои се доставуваат кон известувањето;

9) вкупниот годишен приход (деловни приходи, финансиски приходи, вонредни приходи) на учесниците во концентрацијата по одземање на продажните работи и на данокот на додadena вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот, во смисла на член 16 од Законот, изразен посебно за секој учесник во концентрацијата на светскиот пазар и на пазарот во Република Македонија;

10) утврдување на релевантни пазари на стоки и соодветните релевантни географски пазари на кои делуваат учесниците во концентрацијата и нивните поврзани претпријатија и проценка на нивните пазарни удели (пресметани според обем и вредност на продажбите) пред и по спроведувањето на концентрацијата и доставување на информации во поглед на фактори релевантни за оценка на дефиницијата на релевантен пазар и анализи зошто стоките или услугите во тие пазари се опфатени, а други, пак, се исклучени со користење на дефиницијата за релевантен пазар;

11) попис и проценка на пазарните удели на главните конкуренти на учесниците во концентрацијата на релевантниот пазар;

12) структура на имателите на акции и удели во претпријатието над кое се стекнува контрола односно решавачко влијание, пред и после спроведената концентрација (изразена во проценти);

13) попис на други претпријатија на релевантниот пазар во кои учесниците во спојувањето поединечно или групно имаат 10 % или повеќе удели во основниот капитал односно 10 % или повеќе право на глас, со краток опис на основните дејности на тие претпријатија;

14) попис на сите претпријатија на релевантниот пазар во кои членови на управните или надзорните одбори се истовремено членови на управните или надзорните одбори на учесниците во концентрацијата, со краток опис на основната дејност на тие претпријатија;

15) наведување на други тела овластени за оценка на концентрацијата надвор од територијата на Република Македонија на кои им е поднесено барање за оценка на истата концентрација или постои намера за поднесување на такво барање;

16) детален опис на организацијата на мрежата на дистрибуција и малопродажбата на стоки и/или услуги на релевантниот пазар, со посебен опис на мрежата на дистрибуција и малопродажба која ја користат учесниците во концентрацијата (сопствена, договорна и др.);

17) опис на извршени или планирани истражувања и вложувања во развој на учесниците во концентрацијата (форма и вид на вложување или истражување, нивното значење за производството и прометот на стоките и/или услугите на релевантниот пазар, износот на средствата кои се вложени за таа цел или се планира да се вложат и др.);

18) стратешките и економските причини за настанување на концентрацијата;

19) опис и детално образложение на очекувани повожности кои ќе произлезат од спроведувањето на концентрацијата за потрошувачите, а особено:

- намалување на цените на стоките и/или услугите,

- зголемување на квалитетот на стоките и/или услугите,

- воведување на иновации,

- зголемување и проширување на можностите за избор на стоки и/или услуги за потрошувачите;

20) потпис на подносителот на известувањето или на лицето овластено за застапување на подносителот на известувањето;

21) изјава потпишана од или во име на сите учесници во концентрацијата кои го поднесуваат известувањето со која подносителот/лите на известувањето изјавува/ат дека, според негово/нивно мислење и верување, информациите дадени во известувањето се вистинити, точни и целосни, дека се доставени вистинити и комплетни документи во оригинал, односно копија(и) од документите кои се бараат согласно Законот за заштита на конкуренцијата и оваа уредба, дека сите проценки се направени како такви и се негови/нивни најдобри мислења на наведените фактори и дека сите искажани мислења се искрени, како и дека е/се целосно запознат/и со одредбите од членот 61 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата и

22) место и датум на поднесувањето на известувањето.

Член 4

Други податоци во известувањето

(1) Освен задолжителните податоци наведени во член 3 од оваа уредба, Комисијата може да бара и доставување на други податоци и документи за кои смета дека би можеле да и помогнат при оценка на концентрацијата, а особено:

1) податоци за бројот на вработените во претпријатијата учесници во концентрацијата и бројот на вработени во поврзаните претпријатија, во годината што и претходи на концентрацијата;

2) листа на петте најголеми снабдувачи на секој од учесниците во концентрацијата, вклучувајќи ја вредноста на извршените набавки во годината што и претходи на концентрацијата;

3) листа на пет најголеми купувачи на секој од учесниците во концентрацијата за секој релевантен пазар одделно, вклучувајќи ја вредноста на продажбите во годината што и претходи на концентрацијата;

4) податоци за вредноста и обемот на продажбата изразена во денари кои учесниците во концентрацијата ги оствариле со продажба на стоки и/или услуги на релевантниот пазар во последните три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;

5) проценка на вкупната големина на секој пазар, пресметана според вредност и обем, наведување на изворите на податоците кои се користени и потребните документи кои ги потврдуваат овие проценки, за последните три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;

6) проценка на вкупниот увоз со наведување на: делот на увозот остварен од учесниците во концентрацијата, проценка на степенот на влијание на квотите или

други бариери на можноста за увоз и проценка на степенот на влијание на транспортните трошоци на можноста за увоз, за последните три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;

7) објаснување на начинот на кој учесниците во концентрацијата ги произведуваат стоките, ја определуваат цената на стоките и/или услугите и начинот на кој истите ги дистрибуираат, односно дали производството, одредувањето на цената и дистрибуцијата се вршат на локално или национално ниво, за последните три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;

8) објаснување на природата и степенот на вертикална интегрираност на секој учесник во концентрацијата во споредба со неговите конкуренти, за последните три години што и претходат на концентрацијата, одделно за секоја година;

9) објаснување на каналите за дистрибуција и сервисните мрежи кои постојат на релевантните пазари;

10) податоци за вкупен капацитет на учесниците во концентрацијата и степенот на неговата искористеност во последните три години;

11) објаснување на структурата на побарувачката, како што се: важноста на преференциите кои ги имаат купувачите, улогата на диференцијацијата на производите, улогата на трошоците на префрлување кон друг добавувач, степенот на концентрација или дисперзија на купувачите, сегментација на купувачите во разни групи, важноста на договорите за ексклузивен дистрибутер и другите видови на долгорочни договори и до кој степен како извор на побарувачката се јавуваат државни органи, институции, јавни претпријатија и други субјекти кои набавките ги вршат согласно Законот за јавни набавки и/или

12) податоци дали во последните пет години имало значителен влез на било кој од релевантните пазари, дали, според сознанијата на учесниците во концентрацијата, се очекува нов влез на било кој од релевантните пазари, како и опис на факторите кои влијаат на можноста за влез на истите.

Член 5

Потребна документација која се поднесува заедно со известувањето

Потребната документација која се поднесува заедно со известувањето е:

1) извод од трговскиот регистар при Централниот регистар или други регистри на правни лица од кој се видливи податоците за називот, седиштето и предметот на работење на подносителот на известувањето;

2) извод од трговскиот регистар при Централниот регистар или други регистри на правни лица од кој се видливи податоците за називот, седиштето и предметот на работење на сите учесници во концентрацијата;

3) полномошно ако известувањето се поднесува преку полномошник;

4) примерок од оригиналот од правната работа што е основ на концентрацијата или заверен препис, со заверен превод на македонски јазик, како што се:

- договор за спојување,
- договор за припојување или соодветни одлуки на органите на претпријатието,
- договор со кој се стекнуваат акции или удели,
- договор за управување со друштвото,
- договор за пренос на добивка,
- одлуки за измена на статут, договор за друштвото или било кој друг акт кој на некој од учесниците му дава решавачко влијание,
- договор за закуп на имот кој на некој од учесниците во концентрацијата му дава решавачко влијание,
- јавна понуда за преземање,
- договор за заедничко вложување.

5) детални годишни финансиски извештаи за учесниците во концентрацијата за деловната година што и претходи на концентрацијата, со податоци за вкупниот приход на сите претпријатија учесници во концентрацијата остварен со продажба на стоки и/или услуги, по одземање на продажните рабати и на данокот на додана вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот на светскиот пазар и на пазарот во Република Македонија;

6) сите расположливи анализи, студии, прикази и други извештаи подготвени од или за било кој член на управниот, надзорниот одбор или претседателот и/или членовите на собрание на акционери чиј предмет е проценка и анализа на концентрацијата од гледна точка на конкуренцијата, потенцијалот за раст на продажбите или проширување на други пазари на стоки и други географски пазари, како и проценки и анализи на општите пазарни услови;

7) графички приказ (дијаграм) на организационата структура на учесниците во концентрацијата и поврзаните друштва од кои јасно се видливи особено:

- меѓусебните врски помеѓу учесниците во концентрацијата и поврзаните претпријатија,
- уделите кои владејачките претпријатија ги имаат во основниот капитал на зависните претпријатија, односно кои претпријатијата ќерки ги имаат во други претпријатија ќерки внатре во поврзаните претпријатија (изразени во проценти);

8) извештај за стратешките и економските причини за настанување на концентрацијата и

9) одлуки на други тела овластени за оценка на концентрацијата надвор од територијата на Република Македонија до кои е поднесено барање за оценка на концентрацијата односно доказ дека такво известување е поднесено.

Член 6

Престанување на важност

Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за поблиските критериуми за оценка на концентрациите и содржината и формата на известувањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2005).

Член 7
Влегување во сила

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1779/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1211.

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ
ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ(*)

Член 1
Општа одредба

Со оваа уредба се уредува обемот на примена на групното изземање, поблиските услови во однос на пазарните удели и елементите на договорите кои треба да бидат исполнети за примена на групното изземање, ограничувањата и обврските кои не смеат да се содржат договорите за осигурување, како и поблиските услови за повлекување на групното изземање.

Член 2
Дефиниции

(1) Одделни поими употребени во оваа уредба го имаат следново значење:

1) „групно изземање“, е изземање на одредени видови договори, за осигурување од примена на одредбите за забранети договори утврдени со член 7 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот);

2) „претпријатија учесници“ се претпријатија кои се договорни страни и нивните поврзани претпријатија;

3) „со-осигурителни пулови“ се пулови основани директно од страна на претпријатија за осигурување, преку осигурителни брокери или преку овластени застапници, со исклучок на ад-хок (повремени, инцидентни) договори за со-осигурување на пазарот за осигурување, со кои се покрива одреден дел од даден ризик од водечко осигурително претпријатие, а останатиот дел од ризикот се покрива од следните осигурители кои се поканети да го покријат останатиот ризик, кои:

а) се согласни да потпишат, во име и за сметка на сите учесници, осигурување на конкретна категорија на ризик или

б) го доверуваат потпишувањето и управувањето со осигурувањето на конкретна категорија на ризик, во нивно име и за нивна сметка на едно од претпријатијата за осигурување, на заеднички брокер или на заедничко тело формирано за оваа намена;

4) „реосигурителни пулови“ се пулови кои се основани директно од страна на претпријатија за осигурување, преку осигурителни брокери или овластени застапници, најверојатно со помош на едно или повеќе претпријатие за реосигурување, со исклучок на ад-хок (повремени, инцидентни) договори за реосигурување на пазарот за осигурување, каде одреден дел од даден ризик е покриен од водечко осигурително претпријатие, а останатиот дел од овој ризик е покриен од следните осигурителни претпријатија, кои потоа се поканети да го покријат остатокот, со цел:

а) меѓусебно да ги реосигураат сите или дел од нивните средства во однос на одредена категорија ризик и/или

б) во исклучителни случаи да прифатат, во име и за сметка на сите учесници, реосигурување на истата категорија на ризик;

5) „нови ризици“ се:

а) ризици кои претходно не постоеле, а за кои осигурителното покритие бара развој на еден сосема нов производ на осигурување, не вклучувајќи проширување, подобрување или замена на постоечки производ на осигурување или

б) во исклучителни случаи, ризици за кои врз основа на објективна анализа е утврдено дека нивната природа материјално се променила до степен што не е можно однапред да се знае каков капацитет за преземање на ризик е неопходен со цел да се покрие таквиот ризик и

6) „премија за осигурување“ е цената која ја плаќа купувачот на осигурителна полиса.

Член 3
Примена на групното изземање кај договори за здружени пресметки, заеднички табели и заеднички студии

(1) Договори кои се склучени помеѓу две или повеќе претпријатија во осигурителниот сектор се изземени од примена на одредбите од членот 7 став (1) од Законот доколку ги исполнуваат условите уредени со оваа уредба, а согласно член 7 став (3) и член 9 став (1) точка 2) од Законот во однос на:

а) здружените пресметки и дистрибуција на информации неопходни за следниве намени:

- пресметка на просечните трошоци за покривање на одреден ризик во минатото (во понатамошниот текст: здружени пресметки) и/или

- изготвување на табели за смртност и табели кои покажуваат зачестеност на заболувања, несреќа и инвалидитет во врска со осигурување кое вклучува елементи на капитализација (во понатамошниот текст: табели) и

(*) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 267/2010 од 24 март 2010 година, за примена на Член 101 (3) од Договорот за функционирање на Европската унија за одредени категории на договори, одлуки и договорена практика во осигурителниот сектор (Текст со важност за ЕЕО), OJ L 83 30.03.2010 стр. 1-7, CELEX бр.32010P0267.

б) заедничко изготвување на студии за веројатното влијание на општи околности кои не зависат од заинтересираниите претпријатија на фреквенцијата или на обемот на идните побарувања за надомест на штети за даден ризик или категорија на ризик или на профитабилноста на различните видови на инвестиции (во понатамошниот текст: студии), како и дистрибуцијата на резултатите од таквите студии.

Член 4

Услови за групно иземање на договори за здружени пресметки заеднички табели и заеднички студии

(1) Групното иземање од член 3 став (1) точка а) од оваа уредба се применува под услов здружените пресметки или табелите:

а) да се засновани на собрани, групирани податоци за определен број на години на ризик, избрани како период на набљудување, кои се однесуваат на идентични или споредливи ризици во доволен број за да претставуваат основа за статистичка обработка и кои ќе покажат вредности, меѓу другото и за следново:

- бројот на барања за надомест на штетие во текот на дадениот период;

- бројот на индивидуалните ризици осигурени во секоја година на ризик од избраниот период за набљудување;

- вкупните износи на извршени плаќања или плаќања кои треба да се извршат во однос на побарувања за надомест на штети кои се појавиле во текот на наведениот период и

- вкупниот износ на капиталот осигурен за секоја година на ризик за време на избраниот период на набљудување;

б) да вклучуваат детален преглед на расположивите статистички податоци, како што е статистички соодветно за актуарите и

в) да не вклучуваат на каков било начин елементи за непредвидени ситуации, приходи кои произлегуваат од резервите, административни или комерцијални трошоци или фискални или парافискални придонеси, и да не ги земаат предвид ниту приходите од вложувања, ниту очекуваниот профит.

(2) Иземањата од член 3 од оваа уредба се применуваат под услов компилациите, табелите или резултатите од студиите:

а) да не ги идентификуваат засегнатите претпријатија за осигурување или било кој осигуреник;

б) кога се собрани и дистрибуирани, да вклучуваат и изјава дека се необврзувачки;

в) да не содржат никаков показател за нивото на премиите за осигурување;

г) да се достапни под разумни, прифатливи и недискриминаторски услови, на секое претпријатие за осигурување кое бара копија од нив, вклучувајќи ги и претпријатијата за осигурување кои не се активни на географскиот или пазарот на стоки на кои се однесуваат тие компилации, табели или резултати од студиите и

д) да се стават на располагање под разумни, прифатливи и недискриминаторски услови на организациите на потрошувачи или организациите на купувачи кои бараат пристап до нив во конкретни и прецизни услови од соодветно оправдана причина, освен во случаи кога неоткривањето е објективно оправдано по основ на јавна безбедност.

Член 5

Договори за здружени пресметки, заеднички табели и заеднички студии кои не се изземени

Иземањата од член 3 од оваа уредба нема да се применуваат кога претпријатијата учесници влегуваат во взамен ангажман или се обврзуваат меѓу себе, или обврзуваат други претпријатија, да не користат здружени пресметки или табели кои се разликуваат од оние кои се наведени во член 3 став (1) точка а) од оваа уредба или да не отстапуваат од резултатите од истражувањата наведени во член 3 став (1) точка б) од оваа уредба.

Член 6

Услови за групно иземање на договори за заедничко покривање на одредени видови ризици

Договори кои се склучени помеѓу две или повеќе претпријатија во осигурителниот сектор се изземени од примена на одредбите од членот 7 став (1) од Законот доколку ги исполнуваат условите уредени со оваа уредба, а согласно член 7 став (3) и член 9 став (1) точка 2) од Законот доколку се однесуваат на поставување и работење на пулови на претпријатија за осигурување или на претпријатија за осигурување и реосигурување за заедничко покривање на одредена категорија на ризици во форма на со-осигурување или со-реосигурување.

Член 7

Примена на групното иземање на договори за заедничко покривање на одредени видови ризици и прагови на пазарни удели

(1) За со-осигурителните и реосигурителните пулови, кои се создадени исклучиво со цел да се покријат нови ризици, иземањето од член 6 од оваа уредба се применува за период од три години од датумот на првото основање на пулот без оглед на уделот на пазарот на пулот.

(2) За со-осигурителните и реосигурителните пулови кои не потпаѓаат под став (1) од овој член, иземањето од член 6 од оваа уредба се применува под услов заедничкиот пазарен удел на претпријатијата учесници во пулот да не надминува:

а) во случај на со-осигурителни пулови, 20% од кој било релевантен пазар;

б) во случај на реосигурителни пулови, 25% од кој било релевантен пазар.

(3) При пресметување на пазарниот удел на релевантниот пазар на претпријатието учесник во пулот ќе се води сметка за:

а) пазарниот удел на претпријатието учесник во рамките на предметниот пул;

б) пазарниот удел на претпријатието учесник во друг пул во кој тоа претпријатието учествува на истиот релевантен пазар, како и предметниот пул и

в) пазарниот удел на претпријатието учесник, надвор од било кој пул на истиот релевантен пазар како и предметниот пул.

(4) За целите на примена на праговите на пазарните удели од став (2) на овој член, се применуваат следните правила:

а) пазарниот удел ќе се пресметува врз основа на бруто полисиран приход од премиите, а доколку такви податоци не се достапни, проценките засновани на други сигурни пазарни информации вклучувајќи го обезбеденото осигурителното покритие или вредноста на осигурениот ризик (сума на осигурување) може да се користат за утврдување на пазарниот удел на засегнатото претпријатието;

б) пазарниот удел ќе се пресметува врз основа на податоци што се однесуваат на претходната календарска година.

(5) Доколку пазарниот удел од став (2) точка а) од овој член иницијално не надминува 20%, но последователно се зголеми над тоа ниво без да надмине 25%, групното изземање од член 6 од оваа уредба продолжува да се применува за период од две последователни календарски години по годината во која прагот од 20% за првпат бил надминат.

(6) Доколку пазарниот удел од став (2) точка а) од овој член иницијално не надминува 20%, но последователно се зголеми и надмине 25%, групното изземање од член 6 од оваа уредба продолжува да се применува за период од една календарска година по годината во која за прв пат бил надминат прагот од 25%.

(7) Групното изземање од ставовите (5) и (6) од овој член не може да се комбинира на начин на кој би се надминал периодот од две календарски години.

(8) Доколку пазарниот удел од став (2) точка б) од овој член иницијално не надминува 25%, но последователно се зголеми над тоа ниво без да надмине 30%, групното изземање од член 6 од оваа уредба продолжува да се применува за период од две последователни календарски години по годината во која прагот од 25% за првпат бил надминат.

(9) Доколку пазарниот удел од став (2) точка б) од овој член иницијално не надминува 25%, но последователно се зголеми и надмине 30%, групното изземање од член 6 од оваа уредба продолжува да се применува за период од една календарска година по годината во која прагот од 30% за првпат бил надминат.

(10) Групното изземање од ставовите (8) и (9) од овој член не може да се комбинира на начин на кој би се надминал периодот од две календарски години.

Член 8

Услови за изземање на договори за заедничко покривање на одредени видови ризици

Групното изземање од член 6 од оваа уредба се применува под услов:

а) секое претпријатието учесник во рамките на разумен временски период за известување има право да се повлече од пулот без да сноси било какви санкции;

б) правилата на пулот не обврзуваат ниедно од претпријатијата учесници да врши осигурување или реосигурување преку пулот и не ограничуваат ниедно од претпријатијата учесници да врши осигурување или реосигурување надвор од пулот, во целост или делумно на било кој од видовите ризици кои ги покрива пулот;

в) правилата на пулот не ја ограничуваат дејноста на пулот или на претпријатијата учесници за осигурување или реосигурување на ризици на определено подрачје во Република Македонија;

г) договорот не го ограничува обемот на услугите или продажбите;

д) со договорот не се врши поделба на пазари или купувачи и

ѓ) претпријатијата учесници во реосигурителниот пул не ги договараат премиите за осигурување кои ги наплаќаат за директно осигурување.

Член 9

Поблиски услови за повлекување на групното изземање

Комисијата за заштита на конкуренцијата може да го повлече групното изземање доколку во постапка поведена по службена должност или по барање на странка, утврди дека договорот на кој се применува групното изземање од оваа уредба сепак имал последици кои не се во согласност со условите утврдени во член 7 став (3) од Законот. При повлекување на групното изземање Комисијата за заштита на конкуренцијата особено ќе ги има во предвид анти-конкурентски последици кои можат да произлезат од постоењето на врски помеѓу со-осигурителните или реосигурителните пулови и/или неговите претпријатија учесници и други пулови и/или нивните претпријатија учесници на истиот соодветен пазар.

Член 10

Преоден период

Сите договори за осигурување склучени согласно Уредбата за групно изземање на договори за осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2005) треба да се усогласат со одредбите од оваа уредба најдоцна до 1 септември 2012 година.

Член 11

Престанување на важност

Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за групно изземање на договори за осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2005).

Член 12
Влегување во сила

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1782/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1212.

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/2010 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРУПНО ИЗЗЕ-
МАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ НА ХОРИЗОН-
ТАЛНИ ДОГОВОРИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА (*)

Член 1
Општа одредба

Со оваа уредба се уредува обемот на примена на групното изземање, поблиските услови во однос на пазарните удели кои треба да бидат исполнети за примена на групното изземање, ограничувањата кои не смеат да се содржат во хоризонталните договори за специјализација како и поблиските услови за повлекување на групното изземање.

Член 2
Дефиниции

(1) Одделни поими употребени во оваа уредба го имаат следново значење:

а) „групно изземање“ е изземање на одредени видови договори за специјализација од примена на одредбите за забранети договори утврдени со член 7 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот);

б) „договор за специјализација“ е унилатерален договор за специјализација, реципрочен договор за специјализација или договор за заедничко производство;

в) „унилатерален договор за специјализација“ е договор меѓу две договорни страни кои се активни на ист пазар на производ при што едната договорна страна се согласува целосно или делумно да го прекине производството на одредени производи или да се воздржи од производство на тие производи и да ги купува од другата договорна страна која се согласува да ги произведува и испорачува тие производи;

(*) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулатива (ЕУ) бр. 1218/2010 на Комисијата од 14 декември 2010 година за примена на член 101(3) од Договорот за функционирањето на Европската унија за одредени категории на договори за специјализација (Текст со важност за ЕЕО) ОЈ Л 335 18.12.2010 страни 43-47, CELEX бр. 32010R1218.

г) „реципрочен договор за специјализација“ е договор меѓу две или повеќе договорни страни кои се активни на истиот пазар на производ при што две или повеќе договорни страни на реципрочна основа се согласуваат целосно или делумно да го прекинат или да се воздржат од производство на одредени, но различни производи и да ги купуваат тие производи од другите договорни страни кои се согласуваат да ги произведуваат и испорачуваат истите;

д) „договор за заедничко производство“ е договор со кој две или повеќе договорни страни се согласуваат да произведуваат одредени производи заедно;

ѓ) „производ“ е стока и/или услуги, вклучувајќи и посредни стоки и/или услуги и финални стоки и/или услуги, со исклучок на услуги за дистрибуција и изнајмување;

е) „производство“ е производството на стоки или подготовка на услуги вклучувајќи и производство по пат на случување на поддоговор;

ж) „подготовка на услуги“ се активности кои претходат на давањето на услугата на корисниците;

з) „релевантен пазар“ е релевантен пазар на стоки и релевантен географски пазар кој ги опфаќа производите на специјализација. Дополнително, кога производите на специјализацијата се посредни производи кои една или повеќе договорни страни целосно или делумно ги користат за внатрешни потреби за производство на производи надолу во синџирот, релевантниот пазар на стоки и релевантниот географски пазар ги опфаќа и производите надолу во синџирот;

с) „производ на специјализација“ е производ кој е произведен врз основа на договор за специјализација;

и) „производ надолу во синџирот“ е производ за кој производот на специјализација се користи како влезен материјал (инпут) од страна на една или повеќе договорни страни и кој договорните страни го продаваат на пазарот;

ј) „конкурентско претпријатие“ е постоечки или потенцијален конкурент;

к) „постоечки конкурент“ е претпријатие кое е активно на истиот релевантен пазар;

л) „потенцијален конкурент“ е претпријатие кое во отсуство на договорот за специјализација, најверојатно, на реална основа, а не само како теоретска можност, во случај на мало, но постојано зголемување на релативните цени во рок не подолг од 3 години би ги презело неопходните дополнителни инвестиции или други неопходни трошоци за прилагодување за да влезе на релевантниот пазар;

љ) „обврска за ексклузивно снабдување“ е обврска со производот на специјализација да не се снабдува конкурентско претпријатие кое не е договорна страна во договорот;

м) „обврска за ексклузивно купување“ е обврска за купување на производот на специјализацијата, само од договорна страна во договорот за специјализација;

н) „заедничко“, во контекст на дистрибуција значи дека договорните страни:

- ја вршат дистрибуцијата на производите преку заеднички тим, организација или претпријатие или

- назначуваат трета страна како дистрибутер на ексклузивна или не-ексклузивна основа, под услов третата страна да не е конкурентско претпријатие и

њ) „дистрибуција“ е дистрибуција, вклучувајќи ја продажбата на стоки и обезбедувањето на услуги.

(2) За целите на оваа уредба, термините „претпријатие“ и „договорна страна“ ги вклучуваат нивните поврзани претпријатија.

Член 3

Обем на примена на групното изземање

(1) Договорите за специјализација се изземени од примена на одредбите од членот 7 став (1) од Законот доколку ги исполнуваат условите уредени со оваа уредба, а согласно член 7 став (3) и член 9 став (1) точка (2) од Законот.

(2) Групното изземање се применува доколку договорите од ставот (1) на овој член содржат ограничувања на конкуренцијата пропишани во член 7 став (1) од Законот.

(3) Групното изземање од став (1) и (2) на овој член се применува за договори за специјализација кои содржат одредби за доделување или одобрување на права од интелектуална сопственост на една или повеќе од договорните страни, доколку тие одредби не се главна цел на таквите договори, но се директно поврзани и се неопходни за нивното спроведување.

(4) Групното изземање од став (1) и (2) на овој член се применува за договори за специјализација во кои:

а) договорните страни прифаќаат обврска за ексклузивно купување или ексклузивно снабдување или

б) договорните страни не ги продаваат производите на специјализација самостојно, туку истите заеднички ги дистрибуираат.

Член 4

Поблиски услови во однос на пазарните удели кои треба да бидат исполнети за примена на групното изземање

(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба се применува под услов заедничкиот пазарен удел на договорните страни да не надминува 20 % на кој било релевантен пазар.

(2) Пазарниот удел од став (1) на овој член се пресметува врз основа на:

а) пазарната вредност на продажбите, а доколку такви податоци не се достапни, за утврдување на пазарниот удел на договорните страни може да се користат проценки засновани на други сигурни пазарни информации, вклучувајќи го и обемот на продажбите на пазарот;

б) податоците што се однесуваат на претходната календарска година.

(3) Доколку пазарниот удел од став (1) на овој член иницијално не надминува 20 %, но последователно се зголеми без да надмине 25 %, групното изземање од член 3 од оваа уредба продолжува да се применува за период од две последователни календарски години, по годината во која прагот од 20 % бил за првпат надминат.

(4) Доколку пазарниот удел од став (1) на овој член иницијално не надминува 20 %, но последователно се зголеми и надмине 25 %, групното изземање од член 3 од оваа уредба продолжува да се применува за период од една календарска година, по годината во која за првпат бил надминат прагот од 25 %.

(5) Групното изземање од ставовите (3) и (4) од овој член не може да се комбинира на начин на кој би се надминал периодот од две календарски години.

Член 5

Ограничувања кои не смеат да се содржат во хоризонталните договори за специјализација

(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба не се применува за договори за специјализација кои директно или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под контрола на договорните страни имаат за цел:

а) фиксирање на цените при продажба на производите на трети страни, со исклучок на фиксирање на цените за непосредни купувачи во контекст на заедничка дистрибуција;

б) ограничување на производството или продажбата, со исклучок на:

- одредби за договорено количество на производи во контекст на унилатерални или реципрочни договори за специјализација или утврдување на капацитетот и обемот на производството во контекст на договор за заедничко производство и

- поставувањето на продажни цели во контекст на заедничка дистрибуција и/или

в) поделба на пазарите или купувачите.

Член 6

Поблиски услови за повлекување на групното изземање

Комисијата за заштита на конкуренцијата може да го повлече групното изземање доколку во постапка поведена по службена должност или по барање на странка утврди дека договорот за специјализација на кој се применувало групното изземање од член 3 од оваа уредба, имало последици кои не се во согласност со условите утврдени во член 7 став (3) од Законот, а особено доколку релевантниот пазар е високо концентриран и постојната конкуренцијата е слаба (на пример заради индивидуалната пазарна позиција на другите пазарни учесници или врските помеѓу други пазарни учесници создадени со паралелни договори за специјализација).

Член 7

Преоден период

Сите договори за специјализација склучени согласно Уредбата за групно изземање на хоризонтални договори за специјализација („Службен весник на Република Македонија“ бр.91/05) треба да се усогласат со одредбите од оваа уредба најдоцна до 1 март 2014 година.

Член 8
Престанување на важност

Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за групно изземање на хоризонтални договори за специјализација („Службен весник на Република Македонија“ бр.91/05).

Член 9
Влегување во сила

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1783/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1213.

Врз основа на член 9 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ГРУПНО ИЗЗЕМАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ НА ДОГОВОРИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИЈА, ЗА ЛИЦЕНЦА ИЛИ ЗА KNOW-HOW (*)

Член 1
Општа одредба

Со оваа уредба се уредува обемот на примена на групното изземање, поблиските услови во однос на пазарните удели кои треба да бидат исполнети за примена на групното изземање, ограничувањата и обврските кои не смеат да се содржат во договорите за трансфер на технологија за лиценца или за know-how (во понатамошниот текст: договори за трансфер на технологија), како и поблиските услови за повлекување на групното изземање.

Член 2
Дефиниции

(1) Одделните поими употребени во оваа уредба го имаат следното значење:

а) „групно изземање“ е изземање одобрено на одредени категории договори за трансфер на технологија, од примената на одредбите за забранети договори утврдени со Член 7 став 1 од Законот за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст: Законот);

(*) Со оваа Уредба се врши усогласување со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 772/2004 од 27 април 2004 година за примена на член 81(3) од Договорот за категории договори за трансфер на технологија, ОЈ L 123, 27.04.2004, стр. 11-17, CELEX бр. 32004R0772 и Исправката на Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 772/2004 од 27 април 2004 година за примена на член 81(3) од Договорот за категории договори за трансфер на технологија со CELEX бр. 32004R0772(01),

б) „договор за трансфер на технологија“ е договор за лиценцирање патенти, договор за давање лиценца за know-how, договор за лиценцирање авторски права на софтвер или мешани патенти, know-how или договор за лиценцирање авторско право на софтвер, вклучително и било кој договор што содржи одредби што се однесуваат на продажба и купување на производи или одредби што се однесуваат на лиценцирање други права на интелектуална сопственост или пренос на истите, под услов тие одредби да не претставуваат примарна цел на договорите и истите да се директно поврзани со производство на стоките предмет на договорот. Преносот на патенти, know-how, авторско право на софтвер или нивна комбинација во која што делот од ризикот што е поврзан со искористување на технологијата останува кај пренесувачот, особено кога износот што се плаќа за тој пренос зависи од приходот стекнат од стекнувачот на лиценцата во поглед на производите кои се произведени со пренесената технологија, количината на тие произведени производи или бројот на остварени операции со помош на таа технологија, исто така ќе се сметаат за договори за трансфер на технологија;

в) „реципрочен договор“ е договор за трансфер на технологија во кој две претпријатија меѓусебно си одобруваат, во ист или различни договори, лиценца за патент, лиценца за know-how, лиценца за авторски права на софтвер, или мешан патент, know-how или лиценца за авторски права на софтвер и каде овие лиценци се однесуваат на конкурентски технологии или можат да бидат употребени за производство на конкурентски производи;

г) „нереципрочен договор“ е договор за трансфер на технологија во кој едно претпријатие му одобрува на друго претпријатие лиценца за патент, лиценца за know-how, лиценца за авторско право на софтвер или мешан патент, know-how или лиценца за авторско право на софтвер, или договор во кој две претпријатија меѓусебно си одобруваат таква лиценца, но тие лиценци не ги засегаат конкурентските технологии и истите не можат да бидат користени за производство на конкурентски производи;

д) „производ“ е стока или услуга, вклучувајќи и посредни стоки и услуги и финални стоки и услуги;

ѓ) „производи предмет на договорот“ се производи што се произведени со лиценцирана технологија;

е) „права на интелектуална сопственост“ се права на индустриска сопственост, know-how, авторско право и сродни права;

ж) „патенти“ се патенти, пријави на патенти, корисни модели, пријави за регистрација на корисни модели, дизајни, топографии на полупроводнички производи, сертификати за дополнителна заштита на медицински производи или други производи што можат да се стекнат со такви сертификати за дополнителна заштита и селекционерски сертификати;

з) „know-how“ е пакет на непатентирани практични информации, резултат на искуство и тестирање, кој е:

- таен, односно не е општо познат или лесно достапен;

- значителен, односно суштински и корисен за производство на производите предмет на договорот и

- идентификуван, односно опишан на доволно разбирлив начин за да биде возможно да се потврди дека ги исполнува критериумите на тајност и значителност;

с) „конкурентски претпријатија” се претпријатија што се конкуренти на релевантниот пазар на технологија и/или на релевантниот пазар на производ, односно:

- конкурентски претпријатија на релевантниот пазар на технологија се претпријатија што ги лиценцираат конкурентските технологии без притоа да си ги прекршат меѓусебно правата од интелектуална сопственост (постоечки конкуренти на пазарот на технологија), релевантниот пазар на технологија вклучува технологии што се сметаат од страна на стекнувачот на лиценцата како меѓусебно разменливи или заменливи со лиценцираната технологија, во поглед на карактеристиките на технологиите, нивните цени и наменска употреба и

- конкурентски претпријатија на релевантниот пазар на производ се претпријатија кои што во отсуство на договор за трансфер на технологија, се активни на релевантниот пазар на производ и географски пазар во кој производите предмет на договорот се продаваат без притоа да си ги прекршат правата од интелектуална сопственост (постоечки конкурентни на пазарот на производ) или што на реални основи, преземаат дополнителни, неопходни инвестиции или други трошоци неопходни при промена на производството за да можат навремено да влезат на релевантниот пазар на производ и географски пазар без притоа да си ги прекршат правата од интелектуална сопственост како одговор на мал но постојан пораст на релативните цени (потенцијални конкуренти на релевантниот пазар). Релевантниот пазар на производ вклучува производи кои од страна на купувачите се сметаат за разменливи или заменливи со производите предмет на договорот, во поглед на нивните карактеристики, цени и наменска употреба;

и) „систем на селективна дистрибуција” е систем на дистрибуција во кој давачот на лиценца превзема обврска за лиценцирање на производството на производите предмет на договорот само на оние стекнувачи на лиценца кои се одбрани врз основа на утврдени критериуми и истите превземаат обврска за непродавање на производите предмет на договорот на неовластени дистрибутери;

ј) „ексклузивно подрачје” е подрачје во кое е дозволено само на едно претпријатие да ги произведува производите предмет на договорот со лиценцирана технологија и без влијание на можноста за дозволување влез на тоа подрачје на друг стекнувач на лиценца да ги произведува производите предмет на договорот само за одреден купувач, доколку второнаведената лиценца е одобрена заради создавање алтернативен извор на снабдување на тој купувач;

к) „ексклузивна група на купувачи” е група на купувачи во која само на едно претпријатие му е дозволено активно да ги продава производите предмет на договорот, произведени со лиценцирана технологија и

л) „делив напредок” е напредок што може да се искористува без притоа да се прекрши лиценцираната технологија.

(2) Поимите „претпријатие”, „давач на лиценца” и „стекнувач на лиценца” ги вклучуваат и нивните поврзани претпријатија.

Член 3

Обем на примена на групното изземање

(1) Договорите за трансфер на технологија склучени помеѓу две претпријатија со кои се дозволува производство на производите предмет на договорот се изземени од примена на одредбите од членот 7 став (1) од Законот доколку ги исполнуваат условите уредени со оваа уредба, а согласно член 7 став (3) и член 9 став (1) точка 2) од Законот.

(2) Групното изземање се применува доколку договорите од ставот (1) на овој член содржат ограничувања на конкуренцијата пропишани во член 7 став (1) од Законот.

(3) Групното изземање од став (1) и (2) на овој член се применува се додека правата на интелектуална сопственост во лиценцираната технологија не истечат, се изгубат или се прогласат за ништовни или, во случај на know-how, се додека know-how остане тајно, освен во случај кога истото станало јавно познато како резултат на дејствие на стекнувачот на лиценцата, во кој случај изземањето ќе се применува за време на важноста на договорот.

Член 4

Поблиски услови во однос на пазарниот удел кои треба да бидат исполнети за примена на групното изземање

(1) Во случаите каде што договорните страни се конкурентски претпријатија, групното изземање од член 3 од оваа уредба се применува под услов заедничкиот пазарен удел на договорните страни да не надминува 20% од засегнатиот релевантен пазар за технологија и производи.

(2) Во случаите каде што договорните страни не се конкурентски претпријатија, групното изземање од член 3 од оваа уредба се применува под услов пазарниот удел на секоја од договорните страни да не надминува 30% од засегнатиот релевантен пазар за технологија и производи.

(3) За остварување на целите наведени во став (1) и (2) од овој член, пазарниот удел што го поседува договорната страни на релевантниот пазар(и) на технологија е дефиниран во смисла на присуство на лиценцирана технологија на релевантниот пазар(и) на производи. Пазарниот удел на давачот на лиценца на релевантниот пазар на технологија го претставува заедничкиот пазарен удел на релевантниот пазар на производи за производите предмет на договорот произведени од страна на давачот на лиценца и стекнувачите на лиценцата.

(4) При пресметка на пазарните удели од став (1) и (2) од овој член, се применуваат следните правила:

а) пазарниот удел се пресметува врз основа на вредноста на продажбите на пазарот, доколку такви податоци не се достапни, оценките засновани на други сигурни пазарни информации, вклучувајќи ја големи-ната на продажбите на пазарот, може да се користат за утврдување на пазарниот удел на засегнатото претпријатие;

б) пазарниот удел се пресметува врз основа на податоците што се однесуваат на претходната календарска година;

в) доколку пазарниот удел од став 1 или 2 од овој член, иницијално не надминува повеќе од 20% односно 30%, но последователно се зголеми над овие нивоа, групното изземање продолжува да се применува за период од две последователни календарски години, по годината во која за прв пат бил надминат прагот од 20% односно 30%.

Член 5

Ограничувања кои не смеат да се содржат во договорите за трансфер на технологија

(1) Во случај кога договорните страни се конкурентски претпријатија, групното изземање од член 3 на оваа уредба нема да се применува на оние договори кои директно или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под контрола на страните, имаат за цел:

а) ограничување на способноста на страните да ја определат цената на производите при продажба на трети страни;

б) ограничување на производството, освен ограничување на производството на производите предмет на договорот, што му е наметнато на стекнувачот на лиценцата по пат на нереприпрочен договор или кое му е наметнато на само еден од стекнувачите на лиценца по пат на реципрочен договор;

в) поделба на пазарот или купувачите, освен за:

- обврска за стекнувачот/стекнувачите на лиценца да произведува/ат со лиценцирана технологија само во рамките на едно или повеќе технички полиња на примена или во рамките на еден или повеќе пазари на производи;

- обврска на давачот и/или стекнувачот на лиценца, која е утврдена во нереприпрочен договор, со примена на лиценцирана технологија да не произведуваат во рамките на едно или повеќе технички полиња на примена или во рамките на еден или повеќе пазари на производи или во една или повеќе ексклузивни подрачја резервирана/и за другата страна;

- обврска на давачот на лиценца да не дава лиценца за наведената технологија на друг стекнувач на лиценца за одредено подрачје;

- ограничување на давачот и/или стекнувачот на лиценца на активни и/или пасивни продажби на ексклузивно подрачје или на ексклузивна група на купувачи, резервирани за другата страна, содржано во нереприпрочен договор;

- ограничување на стекнувачот на лиценца на активни продажби на ексклузивно подрачје или на ексклузивна група на купувачи, која давачот на лиценца му ја отстапил на друг стекнувач на лиценца, под услов другиот стекнувач на лиценца во времето кога му била дадена лиценцата не бил конкурентско претпријатие на давачот на лиценца содржано во нереприпрочен договор;

- обврска за стекнувачот на лиценца да произведува производи предмет на договорот исклучиво за свои потреби, под услов да не му се ограничува активна и пасивна продажба на производите предмет на договорот како резервни делови за своите сопствени производи и/или

- обврска за стекнувачот на лиценца да произведува производи предмет на договорот исклучиво за одреден купувач, во случај кога лиценцата е отстапена се цел да се создаде алтернативен извор на снабдување на тој купувач, содржана во нереприпрочен договор и/или

г) ограничување на правата на стекнувачот на лиценца да ја користи својата технологија или ограничување на правата на било која договорна страна да врши истражувања и развој, освен ако таквото ограничување е неопходно да се спречи откривање на лиценцирано know-how на трети страни.

(2) Во случај кога договорните страни не се конкурентски претпријатија, групното изземање од член 3 на оваа уредба нема да се применува на оние договори кои директно или индиректно, сами или во комбинација со други фактори под контрола на страните, имаат за цел:

а) ограничување на способноста на договорните страни слободно да ги одредуваат цените на производите кога им ги продаваат на трети страни, без влијание на можноста од наложување на највисоки продажни цени или препорачани продажни цени, под услов истите да не водат кон фиксни или минимални продажни цени, што се резултат на притисок или понудени поволности од било која од страните на договорот;

б) ограничување на подрачјата или ограничување на купувачите на кои стекнувачот на лиценца може пасивно да им продава производи предмет на договорот, освен:

- ограничување на стекнувачот на лиценца да врши пасивна продажба на ексклузивно подрачје или на ексклузивна група на купувачи резервирани за давачот на лиценца;

- ограничување на стекнувачот на лиценца да врши пасивна продажба на ексклузивно подрачје или ексклузивна група на купувачи коишто давачот на лиценца им ги отстапил на друг стекнувач на лиценца во текот на првите две години во кои другиот стекнувач на лиценца продава производи предмет на договорот на тоа подрачје или на таа група на купувачи;

- обврска за стекнувачот на лиценца да произведува производи предмет на договорот исклучиво за свои потреби, под услов да не му се ограничува активна и пасивна продажба на производите предмет на договорот како резервни делови за своите сопствени производи;

- обврска за стекнувачот на лиценца да произведува производи предмет на договорот исклучиво за одреден купувач, во случај кога лиценцата е отстапена се цел да се создаде алтернативен извор на снабдување на тој купувач;

- ограничувања за стекнувачот на лиценца, кој работи на големопродажно ниво, да врши продажба до крајните корисници и/или

- ограничувања за членовите на селективен систем на дистрибуција на продажба на неовластени дистрибутери и/или

в) ограничување на стекнувачот на лиценца, кој е дел од селективен систем на дистрибуција и кој делува како трговец на мало, од активна или пасивна продажба на крајните корисници, без влијание на можноста за забрана член на системот да делува надвор од овластеното место на делување.

(3) Во случај кога договорните страни не се конкурентски претпријатија во времето на склучување на договорот, но подоцна станат конкурентски претпријатија, се применуваат одредбите од став 2 од овој член за целото времетраење на договорот, освен ако договорот последователно се измени во било кој материјален дел.

Член 6

Обврски кои не смеат да се содржат во договорите за трансфер на технологија

(1) Групното изземање од член 3 од оваа уредба не се применува на било која од следните обврски содржани во договорите за трансфер на технологија:

а) било која директна или индиректна обврска на стекнувачот на лиценца да додели ексклузивна лиценца на давачот на лиценца или на трето лице посочено од страна на давачот на лиценца во врска со неговите сопствени одделни подобрувања или неговите сопствени нови примени на лиценцираната технологија;

б) било која директна или индиректна обврска на стекнувачот на лиценца да додели, целосно или делумно, на давачот на лиценца или на трето лице посочено од страна на давачот на лиценца, права врз неговите сопствени одделни подобрувања или неговите сопствени нови примени на лиценцираната технологија и/или

в) било која директна или индиректна обврска на стекнувачот на лиценца да не ја оспорува валидноста на правата на интелектуална сопственост што ги има давачот на лиценца, без влијание на можноста да се раскине договорот за трансфер на технологија во случај кога стекнувачот на лиценца ја оспорува валидноста на едно или повеќе лиценцирани права на интелектуална сопственост.

(2) Кога договорните страни не се конкурентски претпријатија, изземањето од член 3 од оваа уредба нема да се применува на било која директна или индиректна обврска што ја ограничува можноста на стекну-

вачот на лиценца да ја користи сопствената технологија или што ја ограничува можноста на било која од страните во договорот да врши истражување и развој, освен ако последново ограничување не е неопходно за да се спречи откривање на лиценцирано know-how на трети лица.

Член 7

Поблиски услови за повлекување на групно изземање

Комисијата за заштита на конкуренцијата може да го повлече групното изземање доколку во постапка поведена по службена должност или по барање на странка, утврди дека договорот за трансфер на технологија на кој се применувало групното изземање од член 3 од оваа уредба, имало последици кои не се во согласност со условите утврдени во член 7 став (3) од Законот, а особено:

а) е ограничен пазарниот пристап на технологиите на трети страни, поради кумулативните последици на паралелни мрежи на слични ограничувачки договори со кои на стекнувачите на лиценци им се забранува користење на технологијата на трети страни;

б) е ограничен пазарниот пристапот на потенцијални стекнувачи, поради кумулативните последици на паралелни мрежи на слични ограничувачки договори со кои на давачите на лиценци им се забранува да ја даваат лиценцата на други стекнувачи на лиценца и/или

в) без објективно оправдана причина договорните страни не ја користат лиценцираната технологија.

Член 8

Престанување на важност

Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за групно изземање на договори за трансфер на технологија, за лиценца или за know-how („Службен весник на Република Македонија“ бр.91/05).

Член 9

Влегување во сила

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1785/1
23 март 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1214.

Врз основа на член 55 став 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2012 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ЗАПОЧНАТА, НО НЕ ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува формата и содржината на извештајот за започната, но не завршена постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 2

Формата и содржината на извештајот за започната, но не завршена постапки за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство е дадена во Прилог, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1651/6
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗАПОЧНАТА, НО НЕ ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО
ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО**

Број на огласот за кој се однесува извештајот . / 20

ДЕЛ I: ЈАВЕН ПАРТНЕР**I.1) Податоци за јавниот партнер**

I.1.1) Единствен матичен број:	
I.1.2) Назив на јавниот партнер:	
I.1.3) Адреса на јавниот партнер:	
Град/општина:	Поштенски код:
I.1.4) Контакт:	Телефон:
Е-пошта:	Факс:
Интернет адреса:	

I.2) Категорија на јавниот партнер

☐ Република Македонија ☐ Општина ☐ Град Скопје ☐ Општина во градот Скопје	☐ Јавно претпријатие, јавна установа или трговско друштво основано од Република Македонија ☐ Јавно претпријатие, јавна установа или трговско друштво основано од општина, градот Скопје или општините во градот Скопје ☐ Друго правно лице кое согласно закон врши јавни овластувања во делот на вршењето на јавните овластувања ☐ Друштво во кое државата има директно или индиректно влијание преку сопственоста над него, односно поседува поголем дел од капиталот на друштвото, има мнозинство
--	--

	гласови на акционерите/содружниците и именува повеќе од половина од членовите на управниот или надзорниот одбор, односно органите на управување на друштвото. ☐ Друштво во кое општината, Градот Скопје и општините во Градот Скопје имаат директно или индиректно влијание преку сопственоста над него, односно поседуваат поголем дел од капиталот на друштвото, имаат мнозинство гласови на акционерите/содружниците и именуваат повеќе од половина од членовите на управниот или надзорниот одбор, односно органите на управување на друштвото.
--	--

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО

II.1) Вид на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство			
Концесија за јавна работа	Концесија за јавна услуга	Договор за јавна набавка на работа	Договор за јавна набавка на услуга
Место/локација на градбата _____ _____ _____ _____	Место на врешење/давање на јавната услуга _____ _____ _____ _____	Место/локација на градбата _____ _____ _____ _____	Место на врешење/давање на јавната услуга _____ _____ _____ _____

II.2) Предмет на јавно приватното партнерство: _____ _____ _____ _____ _____

II.3) Информации за вредност на јавно приватното партнерство

II.3.1) Проценета вредност на јавно приватното партнерство/инвестицијата:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Датум на донесување на одлуката за започнување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство

III.2) Вид на постапка

Отворена постапка	☐
Ограничена постапка	☐
Конкурентен дијалог	☐
Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас	☐

III.3) Објава на огласот

Меѓународна објава
☐ да ☐ не

III.4) Критериуми за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство

Најниска цена/ највисок понуден концесиски надоместок ☐			
или			
економски најповолна понуда ☐			
Елементи	Бодови	Елементи	Бодови
1. _____	_____	6. _____	_____
2. _____	_____	7. _____	_____
3. _____	_____	8. _____	_____
4. _____	_____	9. _____	_____
5. _____	_____	10. _____	_____

III.5) Правна заштита

Против одлуката за избор изјавена е жалба

да не

III.6) Измени на тендерската документација направени за време на постапката

да не

III.7) Какви измени се направени во тендерската документација и како влијаеле на резултатот на постапката (доклу се направени)

ДЕЛ II: ИНФОРМАЦИИ ПОРАДИ КОИ ПОСТАПКАТА НЕ Е ЗАВРШЕНА

- ☐ бројот на кандидатите е понизок од минималниот број предвиден за постапките за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство
- ☐ не е поднесена ниту една прифатлива понуда
- ☐ се поднесени прифатливи понуди кои не можат да се евалуираат поради различниот пристап во техничките или финансиските понуди
- ☐ настанале непредвидени промени во буџетот на јавниот партнер
- ☐ понудувачите понудиле цени и услови за реализација на договорот за јавно приватното партнерство кои се помалку поволни од тие што се предвидени во студијата
- ☐ поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на јавниот партнер
- ☐ јавниот партнер не може да изврши избор на најповолна понуда поради битни повреди на Законот за концесии и јавно приватно партнерство
- ☐ поради случаи утврдени со посебен закон
- ☐ поради други причини (доколку е поради други причини, истите да се опишат)

ДЕЛ III: ПРЕПОРАКИ НА ЈАВНИОТ ПАРТНЕР ЗА ИДНАТА ПОСТАПКА

III 1 Препораки на јавниот партнер за идната постапка	
Се планира нова постапка	да не
Се планираат измени на Студијата	да не
Се планираат измени на тендерската документација	да не
Доколку се планираат измени на тендерската документација, зошто и какви:	

Датум на доставување до Министерството за економија

□□ / □□ / □□□□

Потпис и печат

1215.

Врз основа на член 52 став 2 точка 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2012 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОГЛАСОТ ЗА НАМЕРАТА НА ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР ДА ДОДЕЛИ ДОГОВОР ЗА РАБОТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува формата и содржината на образецот на огласот за намерата на приватниот партнер да додели договор за работи на трети страни.

Член 2

Формата и содржината на образецот на огласот за намерата на приватниот партнер да додели договор за работи на трети страни е даден во Прилог, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-1651/4
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА НАМЕРАТА НА ПРИВАТНИОТ ПАРТНЕР ДА ДОДЕЛИ ДОГОВОР
ЗА РАБОТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ**

ДЕЛ I: КОНЦЕСИОНЕР ЗА ЈАВНИ РАБОТИ

I. Податоци за концесионерот за јавни работи

I.1.) Единствен матичен број:	
I. 2) Назив на концесионерот:	
I. 3) Адреса на концесионерот:	
Град/општина:	Поштенски код:
Земја	
I. 4) Контакт:	Телефон:
Е-пошта:	Факс:
Интернет адреса:	

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

II.1. Опис

II.1.1. Назив на договорот:		
II.1.2. Вид на договорот и место/локација на изведување на работите:		
Изведување на јавни работи	☐	Главно место/локација на изведување на јавните работи : Поштенски код:
Проектирање и изведување на јавни работи	☐	
Друго, во согласност со барањата на концесионерот	☐	
II.1.3. Краток опис на договорот:		
II.1.4. Единствен речник за јавна набавка (CPV):		
	Главен дел	Додатен дел (ако е применлив)
Главен предмет		
Додатен предмет(и)		

--	--	--

II.2. Количина, односно обем на договорот

II.2.1. Вкупна количина, односно обем

Ако е позната, проценета вредност без ДДВ (во бројки):

Валута: _____

или разлика од/до

Валута: _____

II.3. Траење на договорот, односно почеток и крај на извршување на на договорот

Траење во месеци : [] [] или денови [] [] [] [] (од склучувањето на договорот за јавна набавка)
или

почеток : [] [] / [] [] / [] [] [] [] (дд/мм/гггг)

крај : [] [] / [] [] / [] [] [] [] (дд/мм/гггг)

ДЕЛ III: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ , ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

III.1. Услови за склучување на договорот

III.1.1. Барани гаранции и средства за осигурување (ако се предвидени):

III.1.2. Битни услови за финансирање и плаќање и/или упатување на меродавни прописи (ако се предвидени):

III.1.3. Други посебни услови за извршување на договорот

(ако се предвидени):

Да ☐ Не ☐

Ако ДА, опис на посебните услови:

--

III.2. УСЛОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ/КАНДИДАТИТЕ

III.2.1. Лична состојба

Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на состојбата:

--

III.2.2. Способност за вршење на професионална дејност

Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на способноста:

III.2.3. Економска и финансиска состојба

Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на состојбата (ако се предвидени):

Евентуални минимални барања (ако се приемливи):

III.2.4. Техничка и професионална способност

Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на способноста (ако се предвидени):

Евентуални минимални барања (ако се приемливи):

ДЕЛ IV: ПОСТАПКА

IV.1. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Е-пошта:	Факс:
Интернет адреса:	

II. АДРЕСА И КОНТАКТ КАДЕ ШТО СЕ ДОСТАПНИ ДОПОЛНУВАЊАТА/ИЗМЕНИТЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА :

Назив:		
Адреса:		
Место:	Поштенски код:	Држава: Македонија
Канцеларија/место за контакт: Лице за контакт:		Телефон:
Е-пошта:		Факс:
Интернет адреса:		

III. АДРЕСА И КОНТАКТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА/ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО :

Назив:		
Адреса:		
Место:	Поштенски код:	Држава: Македонија
Канцеларија/место за контакт: Лице за контакт:		Телефон:
Е-пошта:		Факс:
Интернет адреса:		

1216.

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2012 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА РАБОТА ИЛИ КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува формата и содржината на огласот за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа или како концесија за јавна услуга.

Член 2

Формата и содржината на огласот за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство кое се остварува како концесија за јавна работа или концесија за јавна услуга е даден во Прилог, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1651/3
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА
ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА
РАБОТА ИЛИ КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА

Број на огласот / 20

ДЕЛ I: ЈАВЕН ПАРТНЕР

I.1) Податоци за јавниот партнер

I.1.1) Име на јавниот партнер:	
I.1.2) Адреса на јавниот партнер:	
Град/општина:	Поштенски код:
I.1.3) Контакт:	Телефон:
Е-пошта:	Факс:
Интернет адреса:	

I.2) Категорија на јавниот партнер

☐ Република Македонија
☐ Општина
☐ Град Скопје
☐ Општина во градот Скопје

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЈАТА

II.1. Назив на предметот на концесијата:
II.2. Природа и обем на концесијата:
II.3. Објаснување за оправданоста на доделувањето на концесијата и назначување на целите:

II.4. Место/локација на извршување на концесијата:

II.5. Проценета вредност на договорот:

ДЕЛ III: ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ/ПРИЈАВИ ЗА УЧЕСТВО

III. 1. Рок за поднесување на понудата/пријавата за учество

Датум : / / (дд/мм/гггг)

III.2. Адреса на поднесување на понудата/пријавата за учество

III.1.2) Адреса на концедентот:

Град/општина:

Поштенски код:

III.3. Јазик на кој мора да биде напишана понудата/пријавата за учество:

☐ Македонски

☐ Англиски

☐ Друг

ДЕЛ IV: ВИД НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

☐ Отворена постапка

☐ Ограничена постапка

☐ Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас

☐ Конкурентен дијалог

ДЕЛ V: НАДОМЕСТ ЗА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_____ МКД

ЕУР

ДЕЛ VI: УСЛОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА НА ПОНУДУВАЧИТЕ/КАНДИДАТИТЕ

VI.1. Лична состојба

Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на состојбата:

VI.2. Способност за вршење на професионална дејност

Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на способноста:

VI.3. Економска и финансиска состојба

Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на способноста (ако се предвидени):

Евентуални минимални барања (ако се приемнливи):

VI.4. Техничка и професионална способност

Докази и нивни вредносни показатели со цел за утврдување на способноста (ако се предвидени):

Евентуални минимални барања (ако се приемнливи):

VII. КРИТЕРИУМИ КОИ ЌЕ БИДАТ ПРИМЕНЕТИ ПРИ ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

VIII. МИНИМУМ РАБОТИ ИСКАЖАНИ ВО ПРОЦЕНТИ КОИ ЌЕ БИДАТ ДОДЕЛЕНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (доколку е предвидено)

IX. МИНИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОНЦЕСИЈА И/ИЛИ НАЧИНОТ НА КОЈ ИСТИОТ СЕ ПРЕСМЕТУВА (доколку е предвидено)

X. БРОЈ И ДАТУМ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСОТ

Датум: / / (дд/мм/гггг)

ДЕЛ XI: ЖАЛБЕНА ПОСТАПКА

XI.1) НАДЛЕЖЕН ОРГАН ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ЖАЛБА

XI.1.1) Име на органот:	
XI.1.2) Адреса на органот:	
Град/општина:	Поштенски код:
I.1.3) Контакт:	Телефон:
Е-пошта:	Факс:
Интернет адреса:	

XI.2) ПРАВО НА ЖАЛБА

XI.2.1) Рок за поднесување на жалба:

ДОДАТОК А

ОСТАНАТИ АДРЕСИ И КОНТАКТИ

I. АДРЕСА И КОНТАКТ КАДЕ ШТО МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЈАТ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ :

Назив:		
Адреса:		
Место:	Поштенски код:	Држава: Македонија
Канцеларија/место за контакт: Лице за контакт:		Телефон:
Е-пошта:		Факс:
Интернет адреса:		

II. АДРЕСА И КОНТАКТ КАДЕШТО СЕ ДОСТАПНИ ДОПОЛНУВАЊАТА/ИЗМЕНЕТЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА :

Назив:		
Адреса:		
Место:	Поштенски код:	Држава: Македонија
Канцеларија/место за контакт: Лице за контакт:		Телефон:
Е-пошта:		Факс:
Интернет адреса:		

III. АДРЕСА И КОНТАКТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА/ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО :

Назив:		
Адреса:		
Место:	Поштенски код:	Држава: Македонија
Канцеларија/место за контакт: Лице за контакт:		Телефон:
Е-пошта:		Факс:
Интернет адреса:		

1217.

Врз основа на член 56 став 5 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2012 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОДАТОЦИ ЗА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство и формата и содржината на образецот на податоци за доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство.

Член 2

Регистарот на доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство (во натамошниот текст: Регистар) се води во форма на укоричена книга со димензии 450x 300 мм која содржи евиденциски листови.

На насловната страна на корицата на Регистарот во левиот горен агол стои грбот на Република Македонија, под него е отпечатен текст напишан со големи црни букви „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,, а под него „МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА,,.

Во средината на насловната страна е напишан текст со големи црни букви „РЕГИСТАР НА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО,,.

Евиденцискиот лист од Регистарот ги содржи следните рубрики:

- реден број;
- регистарски број и датум на упис;
- назив и седиште на јавниот партнер;
- категорија на јавниот партнер;
- назив и седиште на приватниот партнер;
- вид и предмет на јавно приватното партнерство;
- локација на јавно приватното партнерство;
- сопственост на објектот на јавно приватно партнерство;
- концесиски надоместок за јавно приватно партнерство;

- пренос на стварни права и/или плаќање на надомест во пари од страна на јавниот партнер;
- датум на склучување на договорот;
- времетраење на договорот;
- датум на измени на договорот;
- вредност на склучениот договор (проценета вредност на инвестицијата);
- институционално јавно приватно партнерство;
- вид на постапка за доделување на договорот;
- искористено правото на жалба и забелешка.

Формата и содржината на Регистарот се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 3

Во евиденцискиот лист од Регистарот се внесуваат податоците од членот 2 став 4 на оваа уредба, како и сите промени на податоци што ќе настанат по нивното запишување.

Член 4

Секој евиденциски лист од Регистарот има реден број напишан со арапски броеви со растечка големина. Пред почетокот на водењето на регистарот на последниот евиденциски лист, се забележува вкупниот број на листови што ги содржи регистарот и се заверува со печат на Министерството за економија и потпис на овластеното лице што го води Регистарот.

Член 5

Регистарот се води во пишана и електронска форма.

Член 6

Запишувањето во Регистарот се врши врз основа на доставен образец на податоци за доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство од страна на јавниот партнер.

Член 7

Образецот на податоци за доделени договори за воспоставување на јавно приватно партнерство се поднесува во формат А4 на бела хартија.

Формата и содржината на образецот од ставот 1 на овој член е даден во Прилог 2, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1651/2
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Образец на регистарот



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

РЕГИСТАР
НА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Насловна страна

ЕВИДЕНЦИСКИ ЛИСТ ОД РЕГИСТАРОТ

РУБРИКА	СОДРЖИНА
1.	Реден број
2.	Регистарски број и датум на упис
3.	Назив и седиште на јавниот партнер
4.	Категорија на јавниот партнер
5.	Назив и седиште на приватниот партнер
6.	Вид и предмет на јавно приватното партнерство
7.	Локација на јавно приватното партнерство

8. Сопственост на објектот на јавно
приватното партнерство

9. Концесиски надоместок за јавно
приватното партнерство

10. Пренос на стварни права и/или
плаќање надомест во пари од страна
на јавниот партнер

11. Датум на склучување на договорот

12. Времетраење на договорот

13. Датум на измени на договорот

14. Вредност на склучениот договор
(проценета вредност на
инвестицијата)

15.	Институционално јавно приватно партнерство	
16.	Вид на постапка за доделување на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство	
17.	Искористено право на правна заштита	
18.	Забелешка	

Примено

ОБРАЗЕЦ НА ПОДАТОЦИ ЗА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Е

Број и датум на огласот врз основа на кој е доделен договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство 20

ДЕЛ I: ЈАВЕН ПАРТНЕР

I.1) Податоци за јавниот партнер

I.1.1) Единствен матичен број:	
I.1.2) Назив на јавниот партнер:	
I.1.3) Адреса на јавниот партнер:	
Град/општина:	Поштенски код:
I.1.4) Контакт:	Телефон:
Е-пошта:	Факс:
Интернет адреса:	

I.2) Категорија на јавен партнер

☐ Република Македонија ☐ Општина ☐ Град Скопје ☐ Општина во градот Скопје	☐ Јавно претпријатие, јавна установа или трговско друштво основано од Република Македонија ☐ Јавно претпријатие, јавна установа или трговско друштво основано од општина, градот Скопје или општините во градот Скопје ☐ Други правни лица кое согласно закон вршат јавни овластувања во делот на вршењето на јавните овластувања ☐ Друштво во кое државата има директно или индиректно влијание преку сопственоста над нив, односно поседува поголем дел од капиталот на друштвото, има мнозинство гласови на акционерите/содружниците и именува повеќе од половина од членовите на управниот или надзорниот одбор, односно органите на управување на друштвото.
--	--

ДЕЛ II: ПРИВАТЕН ПАРТНЕР

II. Податоци за приватниот партнер

II.1.) Единствен матичен број:
II. 2) Назив на приватниот партнер:

II. 3) Адреса на приватниот партнер:	
Град/општина:	Поштенски код:
Земја	
II. 4) Контакт:	Телефон:
Е-пошта:	Факс:
Интернет адреса:	

ДЕЛ III: ВИД И ПРЕДМЕТ НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО, ЛОКАЦИЈА И СОПСТВЕНОСТ НА ОБЈЕКТОТ НА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО

III.1) Вид на договорот за јавно приватно партнерство	
Концесија за јавна работа ☐ да ☐ не	Концесија за јавна услуга ☐ да ☐ не
Договор за јавна набавка на работа ☐ да ☐ не	Договор за јавна набавка на услуга ☐ да ☐ не

III.2) Предмет на договорот за јавно приватно партнерство: _____ _____ _____ _____ _____ _____
III. 4) Локација на јавно приватното партнерство: _____ _____ _____
III.5) Сопственост на објектот на јавно приватно партнерство: _____ _____

ДЕЛ IV: НАДОМЕСТ ЗА ЈАВНО ПРИВАТНОТО ПАРТНЕРСТВО

IV. 1) Висина на надоместот за јавно приватно партнерство: _____
IV. 2) Период на плаќање: _____

ДЕЛ V: ПРЕНОС НА СТВАРНИ ПРАВА И/ИЛИ ПЛАЌАЊЕ ВО ПАРИ ОД ЈАВНИОТ ПАРТНЕР

V. 1) Опис на стварните права:

V. 2) Висина на плаќањето во пари:

V. 3) Период на плаќање:

ДЕЛ VI: ДАТУМ НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ И НЕГОВО ВРЕМЕТРАЕЊЕ

VI.1) Датум на склучување на договорот:

VI.2) Времетраење на договорот:

Период во години:

 или месеци

 , или

се планира да започне на

се планира да заврши на

VI.3) Датум на измени на договорот:

ДЕЛ VII: ИНФОРМАЦИИ ЗА ВРЕДНОСТА НА ДОГОВОРОТ

II.4.2) Вредност на склучениот договор:

ДЕЛ VIII: ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

II.7) Институционално јавно приватно партнерство

☐ да ☐ неОсновна главнина на правното лице

 Евра

Влог на јавниот партнер искажан во % _____

Влог на приватниот партнер искажан во % _____

ДЕЛ IX: ПОСТАПКА

IX.1) Вид на постапка

Отворена постапка ☐Ограничена постапка ☐Конкурентен дијалог ☐Постапка со преговарање
со претходно објавување на оглас ☐

ДЕЛ X: ПРАВНА ЗАШТИТА

Против одлуката за избор изјавена е жалба

☐ да ☐ не

Датум на доставување

 / /

Потпис и печат

1218.

Прз основа на член 40 став 6 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА СОДРЖИНАТА НА ДОГОВОРОТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува содржината на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство и договорот за концесија на добра од општ интерес (во натамошниот текст: договор).

Член 2

Договорот, кој има за предмет давање на јавна услуга, особено ги содржи следните одредби:

1. Вовед;
2. Договорни страни;
3. Дефиниција на поимите;
4. Цел и предмет на договорот;
5. Период за кој договорот е склучен;
6. Имотните права на договорните страни;
7. Поделба на ризикот и придружните трошоци;
8. Финансиски гаранции;
9. Плаќања на договорните страни;
10. Настаните кои можат да предизвикаат штета и начинот на постапување на договорните страни во случаи на нивно настанување;
11. Договорна казна;
12. Полиси за осигурување;
13. Последици од неисполнување на договорните обврски;
14. Право на надзор од страна на јавниот партнер;
15. Виша сила;
16. Престанок на договорот;
17. Заштита на животната средина;
18. Доставување на известувања во текот на договорниот период;
19. Заштита на интелектуалната сопственост, деловни тајни и тајност на податоците;
20. Стандарди за квалитетот на јавните услуги;
21. Склучување поддоговори;
22. Важечко право;
23. Јазик на договорот;
24. Решавање на спорите што произлегуваат од договорот;
25. Влегување во сила на договорот.

Кон договорот се приложуваат и следните додатоци:

1. Додаток 1: Стандарди за квалитетот на јавната услуга;
 2. Додаток 2: Матрица за поделба на ризикот;
 3. Додаток 3: Одлука за изборот на најповолна понуда;
 4. Додаток 4: Тендерска документација;
 5. Додаток 5: Понуда на избраниот понудувач;
 6. Додаток 6: Извод од трговскиот регистар и статутот (основачкиот акт) на приватниот партнер;
 7. Додаток 7: Гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот;
 8. Додаток 8: Гаранција на матичната компанија за Друштвото за посебна намена;
 9. Додаток 9: Деловен план на приватниот партнер.
- Содржината на договорот е дадена во Прилог 1, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 3

Во случај кога приватниот партнер превзема обврски за проектирање, изградба и/или реконструкција на јавна инфраструктура и/или изградба на објект од јавен

интерес, превземајќи при тоа една или повеќе обврски, како што се финансирање, стопанисување и одржување, а со цел да им обезбеди на крајните корисници давање на јавна услуга од надлежност на јавниот партнер, или со цел на јавниот партнер да му ги обезбеди потребните предуслови за вршење на јавната услуга која е во негова надлежност, покрај одредбите од член 2 на оваа уредба, договорот треба да ги содржи особено и следните одредби:

1. Финансирање и рефинансирање;
2. Правото да се вршат економските активности (јавните услуги), доколку спроведувањето на таквите активности било предвидено во одобрениот проект за јавно приватно партнерство;
3. Имотно правна документација;
4. Надоместок за користење на правото;
5. Изработка на проектна документација;
6. Иновации и рационализации;
7. Прибавување на дозволи потребни за реализација на проектот;
8. Изградба;
9. Надзор на изградбата;
10. Сопственост на градбата;
11. Управување со градбата;
12. Одржување на градбата;
13. Пренос на градбата/сопственоста по престанувањето на договорот.

Кон договорот се приложуваат и следните додатоци:

1. Додаток 10: Копија од катастарскиот план на земјиштето на кое ќе се гради;
2. Додаток 11: Имотен лист;
3. Додаток 12: Проектна документација;
4. Додаток 13: Студија/елаборат за оценка на влијанието врз животната средина;
5. Додаток 14: Услови на користење и одржување на градбата;
6. Додаток 15: Финансиски модел;
7. Додаток 16: Временски план за изградба.

Содржина на договорот од став 1 на овој член е дадена во Прилог 2, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 4

Во случај кога предмет на договорот е концесија на добро од општ интерес, покрај одредбите од членовите 2 и 3 на оваа уредба, во договорот се содржат и одредбите од прописите со кои се регулира предметната област на концесијата.

Член 5

Во зависност од видот/предметот на јавното приватно партнерство, односно концесијата на доброто од општ интерес, во договорот се наведуваат сите или дел од елементите од членовите 2 и 3 на оваа уредба.

Во зависност од видот/предметот на јавното приватно партнерство, односно концесијата на доброто од општ интерес, во договорот можат да бидат содржани и други елементи, освен елементите од членовите 2 и 3 на оваа уредба, во согласност со прописите со кои се уредуваат договорните односи и областа на јавно приватното партнерство, односно концесијата на доброто од општ интерес.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1651/1
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ОДРЕДБА	СОДРЖИНА
1. Вовед	Воведот содржи повикување на одлуки / заклучоци и останати документи кои му претходе на склучувањето на договорот, како што се: - Одлука на јавниот партнер/концедентот за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, односно за доделување на концесија на добро од општ интерес; - Одлука за избор на најповолна понуда (приватен партнер / концисионер); - Доказ за регистрирана дејност на Друштвото за посебна намена, доколку со одлуката за започнување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, односно за доделување на концесија на добро од општ интерес и во тендерската документација било предвидено договорот да го склучи тоа друштво.
2. Договорните страни	- Јавен партнер/концедент. - Приватен партнер/концисионер.
3. Дефиниции на поимите	- Дефиниции на поимите од договорот
4. Цел и предмет на договорот	- Цел на договорот (јавниот интерес кој се остварува со договорот); - Предмет на договорот; - Природа и обем, како и локација на јавно приватното партнерство/ концесијата.
5. Период за кој договорот е склучен	- Времетраење на договорот (до 35 години, доколку со посебен закон поинаку не е предвидено)
6. Имотните права на договорните страни	- Правото на сопственост на објектот на јавно приватното партнерство / концесијата; - Пренос на објектот на јавно приватното партнерство / концесијата од приватниот партнер / концисионерот на јавниот партнер / концедентот по истекот на договорот.

7.	Поделба на ризикот	- Идентификација и поделба на ризикот помеѓу јавниот партнер/концедентот и приватниот партнер/концесионерот.
8.	Финансиски гаранции	- Финансиски гаранции за навремено и квалитетно извршување на договорот. - Гаранции од основачите на друштвото за посебна намена, доколку тоа учествува во реализација на проектот за јавно приватно партнерство/концесија. - Начин на пресметка на финансиските обврски на договорните страни, надоместоци и сл;
9.	Плаќање	- Услови на плаќање; - Обврската за плаќање на даноци, такси и други јавни давачки.
10.	Настани кои можат да предизвикаат штета и начинот на постапување на договорните страни во случај на нивно настанување	- Опис на сите можни ситуации кои можат да предизвикаат штета за договорните страни, како и начинот на нивното решавање и можните надоместоци.
11.	Договорни казни	- Идентификување на обврските од договорот за чие неисполнување ќе се применуваат договорни казни; - Висина на договорните казни; - Услови за наплата на договорните казни; - Начин на плаќање на договорните казни.
12.	Полиса за осигурување	- Начелата и обемот на осигурување
13.	Последици неисполнување обврските од на	- Последиците од неисполнување на обврските, вклучувајќи и раскинување на договорот; - Одговорност за штета; - Обештетување.
14.	Право на надзор од страна на јавниот партнер/концедент	- Начин и време на вршење на надзор врз спроведувањето на договорот.
15.	Виша сила	- Дефиниција на виша сила; - Последици од настапување на виша сила.
16.	Престанување на договорот	- Условите и причините за престанување на договорот;

		- Во случај на раскинување: а) услови за раскинување на договорот поради вина на јавниот партнер / концедентот;
		б) услови за раскинување на договорот поради вина на приватниот партнер / концесионерот; в) условите за раскинување на договорот, без вина на договорните страни; г) правата и обврските на договорните страни во случај на раскинување на договорот.
17.	Заштита на животната средина	- Правата и обврските на договорните страни за заштита на животната средина; - Последици од непочитување на прописите за заштита на животната средина.
18.	Доставување на известувања во текот на договорениот период	- Име и адреса на лицето овластено во име на јавниот партнер / концедент; - Име и адреса на лицето овластено во име на приватниот партнер / концесионер; - Начин на доставување на известувањата.
19.	Заштита на интелектуалната сопственост, деловни тајни и тајност на податоците	-Податоци кои се заштитени со посебни закони -Информации кои приватниот партнер /концесионер ќе ги наведе за доверливи.
20.	Стандарди за квалитетот на услугите	-Минималниот квалитет на давање на јавната услуга од страна на приватниот партнер / концесионер; - Правото на надзор од страна на јавниот партнер / концедент врз квалитетот на давање на јавната услуга.
21.	Склучување поддоговори	- Услови за склучување поддоговори со подизведувачи.
22.	Важечко право	- Право кое ќе се применува во случај на толкување на договорот или разрешување на спорови настанато во врска со договорот.
23.	Јазик на договорот	- јазик или јазици на кои е составен договорот.
24.	Решавање на споровите што произлегуваат од договорот	- Спогодбено решавање на споровите (посредување или арбитража), - Судска надлежност во случај на спор
25.	Влегување во сила на договорот	- Времето на влегување во сила на договорот; - Услови на влегување во сила;

-Последици од неисполнување на условите

Дотатоци кон договорот

1. **Додаток 1: Стандарди за квалитетот на јавната услуга**
2. **Додаток 2: Матрица за поделба на ризикот**
3. **Додаток 3: Одлука за изборот на најповолен понудувач**
4. **Додаток 4: Тендерска документација**
5. **Додаток 5: Понуда на избраниот понудувач**
6. **Додаток 6: Извод од трговскиот регистар и статутот (основачкиот акт) на приватниот партнер /концесионерот**
7. **Додаток 7: Гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот**
8. **Додаток 8: Гаранција на матичната компанија за Друштвото за посебна намена**
9. **Додаток 9: Деловен план на приватниот партнер**

ОДРЕДБА	СОДРЖИНА
1. Финансирање и рефинансирање	- Обврска на приватниот партнер да го обезбеди финансирањето и потребните гаранции, вклучувајќи го и сопствениот влог или прифатлива гаранција дека трошоците за финансирање ќе бидат подмирени од трето лице; - Можните финансиски обврски на јавниот партнер / концедент, - Правата на заемодавачите; - Учеството на јавниот партнер во заштедата настаната со рефинансирање; - Последици од раскинување на договорот за финансирање со заемодавачите.
2. Правото да се вршат економските активности (јавните услуги)	- Вршење на економски активности во рамките на реализација на договорот; - Видот и обемот на економските активности; - Правото на надзор од страна на јавниот партнер / концедент.
3. Имотно правна документација	- Катастарска општина; - Број на катастарска парцела; - Имотен лист.
4. Надоместок за користење на правото	- Износ и период на плаќање на надоместокот (надомест за градење, концесија и сл.); - Начинот на промена на висината на надоместокот поради промена на околностите, вклучувајќи меродавни показатели (индекси); - Услови на плаќање (документација, заверка, рокови).
5. Изработка на проектна документација	- основен проект; - изведбен проект.
6. Иновации и рационализации	- Право на приватниот партнер во договорот со јавниот партнер, во текот на траење на договорот да воведува мерки на рационализација, подобрувања или иновации;

		- Начин на поделба на добиената заштеда.
7.	Прибавување на дозволи потребни за реализација на проектот	- Обврска за прибавување на дозволи во врска со градењето и користењето на градбата во согласност со прописите со кои се уредува градењето.
		- Услови за почеток на изградбата.
		- Почеток на изградбата.
8.	Изградба	- Краен рок за завршување на изградбата.
		-Последици од неисполнување на рокот, вклучувајќи и раскинување на договорот,
		- Стандарди кои се применуваат при градбата
9.	Надзор на изградба	- Правата и обврските во вршењето на надзорот на изградбата
10.	Сопственост на градбата	-Сопственост на јавниот партнер/ концедентот или на приватниот партнер/ концесионерот.
		- Стандарди на управување,
11.	Управување со градбата	- Ограничувања,
		- Потребните согласности од страна на јавниот партнер
		- Стандарди за одржување
12.	Одржување на градбата	- Последици од неисполнување на обврските за одржување
		- Стандардот на квалитетот на градбата во време на преносот,
13.	Пренос на градбата /сопственоста престанувањето на договорот	- Услови и начин на пренос,
		- Обврска за плаќање на даноци и други давачки
		- Гаранции

Дотатоци кон договорот

1.	Додаток 10: Копија од катастарскиот план на земјиштето на кое ќе се гради
2.	Додаток 11: Имотен лист
3.	Додаток 12: Проектна документација
4.	Додаток 13: Студија/елаборат за оценка на влијанието врз животната средина
5.	Додаток 14: Услови на користење и одржување на градбата
6.	Додаток 15: Финансиски модел
7.	Додаток 16: Временски план за изградба

1219.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.03.2012 година, донесе

УРЕДБА ЗА СОДРЖИНАТА НА ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈАТА ЗА ОПРАВДАНОСТ НА КОНЦЕСИЈАТА НА ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ИЛИ НА ЈАВНОТО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

I. Општи одредби

Член 1

Со оваа уредба се пропишува содржината на физибилити студијата за оправданост на концесијата на добра од општ интерес или на доделувањето на договори за воспоставување на јавно приватното партнерство.

Содржина на физибилити студијата

Член 2

При изготвувањето на физибилити студијата за оправданост на концесијата на добра од општ интерес или на доделувањето на договори за воспоставување на јавно приватното партнерство (во натамошниот текст: физибилити студија) особено ќе се земе во предвид јавниот интерес, финансиското влијание на концесијата на добра од општ интерес (во натамошниот текст: концесија), односно на јавното приватно партнерство врз буџетот на концедентот, односно јавниот партнер и усогласеноста со плановите за економски развој.

Физибилити студијата особено содржи: извршно резиме, општ дел, техничка, финансиско-економска и правна анализа, и општи заклучоци и препораки.

II. Извршно резиме на физибилити студијата

Член 3

Извршното резиме на физибилити студијата (резиме на техничката, финансиската, економската и правна анализа, резиме на финансиското влијание, резиме на анализата на ризиците, резиме на фазите за имплементација на концесијата, односно јавното приватно партнерство) ги содржи особено следните елементи:

1. Предмет и цели на концесијата/јавно приватното партнерство;

2. Правна рамка за доделување на концесијата/јавно приватното партнерство;

3. Општи информации поврзани со подготвување на физибилити студијата, и тоа:

а) предмет и цели на физибилити студијата;

б) извори на информации и податоци и

в) податоци за лицата кои ја изготвиле физибилити студијата.

III. Општ дел

Член 4

Општиот дел на физибилити студијата особено ги содржи следните елементи:

1. Определување на законскиот основ за доделување на концесијата/јавно приватното партнерство;

2. Дефинирање на видот на договорот и на моделот на јавно приватното партнерство;

3. Проценета вредност на договорот;

4. Препораки: Извадоци од Законот за концесии и јавно приватно партнерство кои ги дефинираат елементите на физибилити студијата кои што треба да се земат во предвид при определувањето на видот на договорот (обврските и ризикот кои треба да ги преземе приватниот партнер, начинот на плаќање на надоместокот, можност за вршење на комерцијални дејности, пренос на правата на сопственост, определување на природата на мешовитите договори, учество на јавниот партнер од аспект на државна помош и сл.)

5. Определување на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство, неговите главни карактеристики, вклучувајќи ги и прирастоците и подобрувањата;

6. Определување на јавната услуга предмет на концесијата/јавно приватното партнерство, условите под кои ќе се врши, како и определувањето на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство со кој ќе се врши јавната услуга, доколку вршењето на јавната услуга е поврзано со објект на концесијата/јавно приватното партнерство;

7. Определување на доброто од опште интерес предмет на концесијата;

8. Определување и анализа на условите за управување, одржување и стопанисување со објектот на концесијата/јавно приватното партнерство и доброто од општ интерес, како и условите и параметрите за обезбедување на јавната услуга;

9. Измените направени во однос на претходната анализа за основните елементи кои се показатели за природата на договорот и обрзложение на причините за тоа;

10. Прашања поврзани со управувањето на проектот;

11. Идентификација на слабостите и нивно разрешување;

12. Политички, социјални и други прашања и

13. Прашања поврзани со следењето(надзор) на проектот.

IV. Техничка анализа

Член 5

Техничката анализа особено ги содржи следните елементи:

1. Опис на постојните објекти на концесијата/јавно приватното партнерство во сопственост или владение на концедентот/јавниот партнер;

2. Потребата од изградба на нов(и) и/или реконструкција на објект(и) на концесијата/јавно приватно партнерство и опис на истиот;

3. Технички барања за проектирање и изградба на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство потребен за вршење на јавната услуга/експлоатирање на доброто од општ интерес;

4. Наведување на главните технички и технолошки карактеристики на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство врз основа на:

а) анализа на потребите на концедентот/јавниот партнер;

б) идентификување на јавниот интерес;

в) идентификување на планските документи и проектната документација потребна за изградба на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство.

5. Потребата и видот на подготвителните работи (изведување на привремени градби и други активности заради организирање и уредување на градилиштето) вклучувајќи ја и потребата од уредување на земјиштето за изградба на објектот на концесијата/јавно приватно партнерство;

6. Наведување на потребната инфраструктура за доведување во функционална состојба на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство, односно потребната инфраструктура за вршење на јавната услуга/експлоатација на доброто од општ интерес;

7. Проценета вредност на:

а) инвестицијата потребна за изградба на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство, вклучувајќи ја и инфраструктурата;

б) трошоците потребни за подготвителните работи и уредувањето на градежното земјиште;

в) управувањето, одржувањето и стопанисувањето со објектот на концесијата/јавно приватното партнерство;

8. Опрема потребна за вршење на јавната услуга/експлоатирање на доброто од општ интерес и нејзината проценета вредност;

9. Стандарди за вршење на јавната услуга/експлоатирање на доброто од општ интерес и

10. Предвидувања за нивото на побарувачка на јавната услуга во однос на обемот на потребните инвестиции и објекти во контекст на траењето на договорот.

V. Финансиско-економска анализа

Член 6

Финансиско-економската анализа ги содржи особено следните елементи:

1. Анализа на трошоците и приходите (користа) од концесијата/јавно приватното партнерство, вклучувајќи нулто сценарио, која содржи:

а) анализа на трошоците за секоја година на траењето на концесијата/јавно приватното партнерство потребни за инвестиции, работење, престанок на концесијата/јавно приватното партнерство и рекултивација на објектот на концесијата/јавно приватно партнерство и други трошоци поврзани со користењето на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство или со вршењето на јавната услуга, односно користењето на доброто од општ интерес;

б) анализа на проценетите приходи за секоја година на траењето на концесијата/јавно приватно партнерство, како резултат од користењето на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство или вршењето на јавната услуга, односно користењето на доброто од општ интерес;

в) методологија за формирање на цената на јавните услуги која треба да ја плаќаат крајните корисници и евентуалните плаќања од страна на концедентот/јавниот партнер, вклучувајќи ги и непредвидените околности кои можат да влијаат на цената на конкретен пазар;

г) анализа на слабостите и ризикот на концесијата/јавно приватното партнерство (варијабилни и параметри кои најмногу влијаат на стапката на интерната стапка на поврат и на нето сегашната вредност на концесијата/јавно приватното партнерство; можните сценарија; веројатноста од настанување на ризик и оценка на нивната финансиска импликација;

Под нулто сценарио во смисла на овој правилник се смет почетната точка за споредување на различните алтернативни верзии.

2. Физибилити анализа на оперативните приходи (врз основа на предвидената побарувачка), оперативните трошоци, капитални трошоци и анализа на готовинскиот тек;

3. Трансакциона анализа: врз основа на проектираните парични текови, и можноста за финансирање на капиталните инвестиции;

4. Анализа и заклучоци за ефикасноста на концесијата/јавно приватното партнерство од аспект на концедентот/јавниот партнер, направени врз основа на интерната стапка на поврат, нето сегашната вредност, точката на изедначување и предлог за износот на надоместокот за концесија.

5. Образложен предлог за условите на концесијата/јавно приватното партнерство, заснован на потребниот период за враќање на инвестицијата;

6. Анализа на ризикот на концесијата/јавно приватното партнерство и предлог за оптимално управување и распределба на ризикот;

7. Анализа на домашниот пазар, а по потреба и на пазарот во земјите од потесното опкружување, со осврт на ризикот за враќање на инвестицијата;

8. Проценка на вредноста за пари (Value for Money)

9. За проекти кои бараат поддршка од јавниот сектор во било каква форма или средства, анализа на достапноста и одржливоста, особено во врска со достапноста на базични проекти;

10. Споредбена анализа за исплатливоста на реализацијата на проектот по пат на јавно приватно партнерство и вршење на услугата од страна на приватниот партнер, во однос на вообичаениот начин на вршење на јавната услуга од страна на јавниот партнер;

11. За Иницијативи за приватно финансирање (PFI), стандарди за квалитет, механизми на плаќање и

12. Идентификација на ризикот, управување со ризик, распределба, вреднување и ублажување на ризикот (ризик Матрица).

VI. Правна анализа

Член 7

Правната анализа ги содржи особено следните елементи:

1. Анализа на законската рамка која го уредува начинот и условите на вршење на јавната услуга и/или дејноста поврзана со објектот на концесијата/јавно приватното партнерство и/или предметот на концесијата/јавно приватното партнерство, а особено задолжителните барања/елементи кои треба да се земат во предвид од договорните страни;

2. Идентификација и анализа на сопственичко правните односи поврзани со објектот и/или предметот на концесијата/јавно приватното партнерство;

3. Идентификација и квалификација на стекнатите стварни права на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство или на други права поврзани со предметот на концесијата/јавно приватното партнерство;

4. Идентификација на стварните права кои концедентот/јавниот партнер ќе ги пренесе на концесионерот/приватниот партнер;

5. Преглед на документацијата потребна за градење на објектот на концесијата/јавно приватното партнерство, вршењето на јавната услуга и користењето на доброто од општ интерес, вклучувајќи ја и постапката за обезбедување на документацијата, како и надлежните органи за издавање на истата;

6. Анализа и препораки за содржината на договорот за концесија/јавно приватно партнерство, а особено:

а) условите за реализација на концесијата/јавно приватното партнерство;

б) посебните права и обврски на договорните страни;

в) одговорност за неизвршување на обврските преземени со договорот за концесија/јавно приватно партнерство;

г) видот и висината на гаранцијата за неизвршување на обврските преземени со договорот за концесија/јавно приватно партнерство;

д) начинот и условите под кои објектот на концесијата/јавно приватното партнерство и доброто од општ интерес ќе биде пренесено на концедентот/јавниот партнер;

ѓ) начинот и постапката за решавање на евентуалните спорови и

е) други елементи согласно прописот со кој се пропишуваат елементите и содржината на договорот за концесија/јавно приватно партнерство.

VII. Општи заклучоци и препораки

Член 8

Општите заклучоци ги содржат следните елементи:

1. Анализа на законитоста и изводливоста на доделувањето на концесијата/јавно приватното партнерство, вклучувајќи воспоставување на превентивни мерки од интерес за одбраната и безбедноста на земјата;

2. Препорака за постапката за избор на концесионер/приватен партнер;

3. Предлог одлука за отпочнување на постапка за концесија/јавно приватно партнерство;

4. Препорака за критериумите за селекција на кандидатите/понуѓачите и евалуација на понудите

5. Препораки за тендерската документација и

6. Препораки за нацрт договорот;

Член 9

Во зависност од видот/предметот на концесијата/јавното приватно партнерство во физибилити студијата ќе бидат опфатени сите или дел од елементите од членовите 5, 6 и 7 на оваа уредба.

Во физибилити студијата можат да бидат содржани и други елементи, освен елементите од членовите 5, 6 и 7 на оваа уредба, доколку истите се потребни за посеопфатно образложение на оправданоста од доделување на концесија/јавно приватно партнерство.

VIII. Завршна одредба

Член 10

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1651/5
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1220.

Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 16-1/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011, 51/2011 и 11/2012), Владата на седницата одржана на 28.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД ОРГАНСКА ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ“ - СКОПЈЕ БР. 02-1778/1 ОД 27.3.2012 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија издадени од Органска хемиска индустрија „Наум Наумовски-Борче“ - Скопје бр. 02-1778/1 донесена од Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 27.3.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-2451/1
28 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1221.

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА МУЗЕЈ НА АЛБАНСКАТА АЗБУКА ОД БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на недвижна ствар – приземје со површина од 163 м² и 178 м² и сутерен со површина од 38 м², лоцирана на бул.Први Мај бр.25, КП бр.7719, КО Битола 4, евидентиран во Имотен лист бр. 35461, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава без надомест на трајно користење на Националната установа Музеј на Албанската Азбука од Битола.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за култура и Националната установа Музеј на Албанската Азбука од Битола во рок од 5 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-1548/1
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1222.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за труд и социјална политика бр. 07-711/2 од 23.3.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2077/17
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1223.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за внатрешни работи бр. 07-513/2 од 28.2.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2077/18
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1224.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр. 07-707/2 од 23.3.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2077/19
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1225.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за локална самоуправа бр. 07-708/2 од 23.3.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2077/20
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1226.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за правда бр. 07-320/2 од 17.2.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2077/22
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1227.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за локална самоуправа бр. 07-706/2 од 23.3.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2077/23
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1228.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ - УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за финансии - Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам бр. 07-368/2 од 21.2.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2077/24
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1229.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за финансии бр. 07-571/3 од 23.3.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2077/25
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1230.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за управување со одземен имот бр. 07-709/2 од 23.3.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-2077/26
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1231.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за енергетика на Република Македонија бр. 07-713/2 од 23.3.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-2077/27
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

1232.

Врз основа на член 52 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2012 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА КУЛТУРА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за култура бр. 07-716/2 од 23.3.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-2077/28
23 март 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1233.

Врз основа на член 22 став (3) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/2011), министерот за финансии донесе

ТАРИФНИК

**ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА
ЈАВНИ НАБАВКИ**

Член 1

Со овој тарифник се утврдува висината на надоместоците што ги плаќаат договорните органи и економските оператори за користење на Електронскиот систем за јавни набавки.

Член 2

За користење на Електронскиот систем за јавни набавки, договорните органи ги плаќаат следниве надоместоци:

Вид на услуга	Износ на надоместок по објавен оглас или прилог (без ДДВ)
Објавување оглас за јавна набавка за постапка со барање за прибирање на понуди	600 денари
Објавување оглас за јавна набавка за отворена постапка, ограничена постапка, конкурентен дијалог, постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и оглас за конкурс за идејно решение	600 денари
Објавување прилог за изменување и дополнување на објавен оглас за јавна набавка	600 денари
Објавување на оглас за воспоставување на квалификациски систем	6.150 денари
Објавување оглас за доделување концесии и јавно приватно партнерство	6.150 денари

Член 3

За користење на Електронскиот систем за јавни набавки, договорните органи регистрирани како економски оператори и економските оператори ги плаќаат следниве надоместоци годишно:

Вид на економски оператор	Услуги	Износ на надоместок за една година (без ДДВ)
Договорни органи регистрирани како економски оператори Микро трговец Физички лица	- Добивање информации за нови огласи по е-пошта за три избрани категории на набавки - Преземање на тендерска документација - Учество на електронски постапки и електронски аукции.	2.000 денари
Мал трговец Среден трговец	- Добивање информации за нови огласи по е-пошта за три избрани категории на набавки - Преземање на тендерска документација - Учество на електронски постапки и електронски аукции	4.000 денари
Голем трговец	- Добивање информации за нови огласи по е-пошта за три избрани категории на набавки Преземање на тендерска документација - Учество на електронски постапки и електронски аукции	8.000 денари
Економски оператори од странство	- Добивање информации за нови огласи по е-пошта за три избрани категории на набавки - Преземање на тендерска документација - Учество на електронски постапки и електронски аукции	200 евра

За секоја дополнителна избрана категорија на набавка договорниот орган и економскиот оператор доплаќа по 2.000 денари, односно 30 евра за економски оператор од странство.

Член 4

Надоместокот за објавување на оглас за јавна набавка за постапка со барање за прибирање на понуди од член 2 од овој тарифник ќе отпочне да се применува од 1 јули 2012 година.

Член 5

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-11115/1
16 март 2012 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 1234.

Врз основа на член 13 став (7) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/10, 158/11 и 185/11), министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПИСМЕНИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧИ ОД ОБЛАСТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на бодирањето на писмениот дел од стручниот испит за проценувач од областа на транспортните средства.

Член 2

Писмениот дел од стручниот испит за проценувачи се состои од два дела: тест и изработка на практичен пример од соодветната област.

Член 3

(1) Тестот од писмениот дел од стручниот испит за проценувачи се состои од 30 прашања од следните области:

- пет прашања од областа на Законот за процена;
- тринаесет прашања од областа на сопственоста, трговските друштва, возилата, превозот во патниот и железничкиот сообраќај, јавните патишта, осигурувањето и слично;
- десет прашања од областа на техниките за процена;
- две прашања од областа на известувањето за извршената процена.

(2) Секое прашање од областите од став (1) алинеи 1, 2 и 4 на овој член се вреднува со по 3 бода.

(3) Секое прашање од областа од став (1) алинеја 3 на овој член се вреднува со по 4 бода.

(4) Кандидатот може да добие најмногу 100 бода на тестот.

Член 4

Кандидатот се смета дека го положил писмениот испит ако има најмалку 65 бода и најмалку половина од бодовите за секоја област од член 3 став 1 алинеи 2 и 3 на овој правилник.

Член 5

(1) Вториот дел од испитот се состои во решавање на примери од областа на транспортните средства. Секој пример се вреднува со соодветен број на бодови така што вкупниот број на бодови изнесува 100.

(2) Прагот на положување на вториот дел од стручниот испит за проценувач е најмалку 65 од вкупните 100 бода.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-6892
20 март 2012 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1235.

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, гласно чл.9 т.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), на својата седница одржана на 2.3.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

I

На Елена Гошева родена 02.03.1948 година, избрана на 01.08.2008 година за член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, на 02.07.2010 година за Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје, и се утврди престанок на функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија и Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје, поради исполнување на условите за старосна пензија.

II

Функцијата член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, Јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје и работниот однос и престанува заклучно со 31.03.2012 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

СОР Бр.6/12
2 март 2012 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Костадин Кизов, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1236.

Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 2, алинеја 5 и член 62, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011 и 13/2012), а во согласност со член 19, став 2, алинеја 10, член 20, став 1, алинеја 1 и 3 и член 21 став 1 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст), бр.01-302/1 од 31.1.2012, Заклучокот на Советот, бр.02-1071/10 од 21.3.2012 со кој се усвојува Информацијата во врска со текот на стечајната постапка спрема ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје и Решението, V.СТ.бр.489/11 од 25.1.2012 на Основниот суд Скопје II - Скопје, на својата 5-та седница, одржана на 20.3.2012 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРД „А1 ТЕЛЕВИЗИЈА“ ДООЕЛ СКОПЈЕ БР.07-1939/1 ОД 18.6.2007 ГОДИНА

1. ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-1939/1 од 18.6.2007 на Трговското радиодифузно друштво „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје – во стечај, за терестријално емитување на телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, со опфат на гледаност на државно ниво.

Дозволата за вршење радиодифузна дејност од став 1 од оваа точка престанува да важи поради настапување на стечај, односно поради одлуката на Собранието на доверители на стечајниот должник, ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ – во стечај Скопје да се затвори и ликвидира.

2. Ова решение влегува во сила по неговата конечност и истото ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

3. Тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Трговското радиодифузно друштво „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје, беше имател на дозвола за вршење радиодифузна дејност, бр.07-1939/1 од 18.6.2007, за терестријално емитување на телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, со опфат на гледаност на државно ниво.

Со Решение на Основниот суд Скопје II - Скопје, V.СТ.бр.489/11 од 25.7.2011 година, над должникот - Трговското радиодифузно друштво „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје, беше отворена стечајна постапка.

Постапувајќи во отворената стечајна постапка над должникот ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ – во стечај Скопје, по одржаното Собрание на доверители, на ден 25.1.2012 година, Основниот суд Скопје II - Скопје, со Решение, V.СТ.бр.489/11 од 25.1.2012 година, констатираше дека Собранието на доверители одлучи делов-

ниот потфат на стечајниот должник Трговското радиодифузно друштво „А1 Телевизија“ ДООЕЛ – во стечај Скопје, да се затвори и ликвидира. Исто така, судот констатираше дека Собранието на доверители на ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ – во стечај Скопје, одлучи претворање на имотот на должникот во пари (впаричување) да се изврши со јавен оглас за прибирање на понуди.

Во врска со погоре наведеното, Советот за радиодифузија на РМ, на својата 5-та седница, одржана на 20.3.2012 година, ја разгледа и усвои предложената информација во врска со текот на стечајната постапка спрема Трговското радиодифузно друштво „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје.

Врз основа на член 62, став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011 и 13/2012) согласно кој дозволата за вршење радиодифузна дејност престанува да важи ако настапи стечај на имателот на дозволата, а имајќи во предвид дека видно од Решение на Основниот суд Скопје II - Скопје, V.СТ.бр.489/11 од 25.1.2012 година, настапи стечај, односно се констатира дека Собранието на доверители одлучи деловниот потфат на стечајниот должник, ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ – во стечај Скопје, да се затвори и ликвидира, Советот констатира дека се исполнети законските претпоставки за престанок на важноста на дозволата, бр.07-1939/1 од 18.6.2007 за вршење радиодифузна дејност на наведениот радиодифузер.

Следствено на сето погоре наведено, Советот за радиодифузија на РМ на својата 5-та седница одржана на 20.3.2012 година, ја усвои информацијата во врска со текот на стечајната постапка спрема ТРД „А1 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје, така што во врска со истата, врз основа на член 37, став 2, алинеја 5 и член 62, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011 и 13/2012), а во согласност со член 19, став 2, алинеја 10, член 20, став 1, алинеја 1 и 3 и член 21 став 1 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст), бр.01-302/1 од 31.1.2012, Заклучокот на Советот, бр. 02-1071/10 од 21.3.2012 и Решението, V.СТ.бр.489/11 од 25.1.2012 на Основниот суд Скопје II-Скопје, донесе решение како во диспозитивот.

Согласно член 211 став 5 од Законот за општата управна постапка („Сл. весник на РМ“ бр. 38/2005, 110/2008 и 51/2011) и одредбите од Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011 и 13/2012), се утврди дека тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство: Против ова решение, незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд на РМ во рок од 15 дена по приемот на истото.

Бр. 07-84
26 март 2012 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Заменик на претседателот,
м-р Милаим Фетан, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ****1237.**

Врз основа на членот 158-с точка 1) од Законот за супервизија на осигурување – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/2012), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА ДРУШТВАТА
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ****I. Општи одредби****Член 1**

(1) Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештаите кои друштвата за осигурување и/или реосигурување (во натамошниот текст: друштва за осигурување) ги составуваат како дополнување кон финансиските извештаи пропишани со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (во понатамошниот текст: дополнителни финансиски извештаи) и начинот и роковите на нивно доставување до Агенцијата за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: Агенцијата).

(2) Дополнителните финансиски извештаи од став 1 на овој член, друштвата за осигурување ги составуваат врз основа на податоците од своите деловни книги, на ист начин како и при составување на финансиските извештаи.

II. Дополнителни финансиски извештаи**Член 2**

(1) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат следните годишни дополнителни финансиски извештаи:

1. Извештај за вонбилансни ставки (ВонБС);
2. Извештај за валутна усогласеност (ВУ);
3. Извештај за рочна усогласеност (РУ);
4. Извештај за трансакции со поврзани лица (ТсоПЛ).

(2) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат следните квартални дополнителни финансиски извештаи:

1. Извештај за приходи и расходи од вложувања (ПиРодВ);
2. Извештај за реализирани добивки (загуби) од продажба - капитална добивка (загуба) (РД(З)одВ);
3. Извештај за вредносно усогласување (нереализирани добивки (загуби), сведување на објективна вредност) (неРД(З)одВ);
4. Извештај за вложувања кои не ги покриваат техничките и/или математичката резерва (ВК);
5. Извештај за структура на вложувањата (СВл).

(3) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат дополнителните финансиски извештаи наведени во став (1) и (2) од овој член согласно формата и

содржината на истите, пропишана со обрасците – Дополнителни финансиски извештаи на друштвата за осигурување, кои се дадени во Прилог 1 од овој правилник и се негов составен дел.

(4) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат дополнителните финансиски извештаи наведени во став (1) и (2) од овој член согласно Упатството за пополнување на дополнителните финансиски извештаи кое е дадено во Прилог 2 од овој правилник и е негов составен дел.

(5) Сите износи во дополнителните финансиските извештаи се изразуваат во македонски денари.

III. Начин и рокови за известување**Член 3**

(1) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат годишните дополнителни финансиски извештаи од член 2 став (1) точки 1), 2), 3) и 4) од овој правилник со состојба на 31 декември во тековната деловна година.

(2) Друштвата за осигурување се должни да ги составуваат кварталните дополнителни финансиски извештаи од член 2 став (2) точки 1), 2), 3), 4) и 5) од овој правилник со состојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември и 31 декември во тековната деловна година.

(3) Друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да ги доставуваат годишните дополнителни финансиски извештаи од член 2 став (1) точки 1), 2), 3) и 4) од овој правилник во рок од три месеци од истекот на деловната година за која истите се составуваат.

(4) Друштвата за осигурување се должни до Агенцијата да ги доставуваат кварталните дополнителни финансиски извештаи од член 2 став (2) точки 1), 2), 3), 4) и 5) од овој правилник во рок од 30 дена од истекот на последниот ден од пресметковниот период за кој истите се составени.

(5) Дополнителните финансиски извештаи од член 2 став (1) и (2) од овој правилник друштвата за осигурување се должни да ги достават до Агенцијата во наведените рокови во хартиена и во електронска форма.

(6) Агенцијата го задржува правото да пропише електронски формат на извештаите кои друштвата за осигурување ќе ги пополнуваат и доставуваат до Агенцијата.

IV. Преодни и завршни одредби**Член 4**

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе започне да се применува при изготвување на кварталните дополнителни финансиски извештаи со состојба на 30 јуни 2012 година, односно на годишните дополнителни финансиски извештаи со состојба на 31 декември 2012 година.

Бр. 0201-755/3
15 март 2012 година
Скопје

Претседател
на Советот на експерти
на Агенцијата,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

ПРИЛОГ 1

Дополнителни финансиски извештаи

Друштво:	(назив на друштво)
Група:	(група)
Период:	(период)
Година:	(тековна година)
Изработил:	
Контролирал:	
Одобрил:	

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

ВонБС: Извештај за вонбиласни ставки

Назив на финансискиот инструмент	Број на позиција	Тековен период	Претходен период
1	2	3	4
I. Активни вонбилансни ставки	001	0	0
1. Нереализирани регресни побарувања	002		
2. Гаранции и други облици на емство	003		
3. Хартии од вредност и потенцијални хартии од вредност	004		
4. Вложувања, потенцијална добивка и други резултати	005		
5. Останати активни ставки	006		
II. Пасивни вонбилансни ставки	007	0	0
1. Нереализирани регресни побарувања	008		
2. Гаранции и други облици на емство	009		
3. Хартии од вредност и потенцијални хартии од вредност	010		
4. Вложувања, потенцијална добивка и други резултати	011		
5. Останати пасивни ставки	012		

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

ВУ: Извештај за валутна усогласеност на средствата и обврските од Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојба)

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕУР	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
I. Вкупно средства	2	3	4	5	6	7	8
1. Нематеријални средства	001	0	0	0	0	0	0
2. Вложувања	002						0
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	003						0
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	004						0
5. Одложени и тековни даночни средства	005						0
6. Побарувања	006						0
7. Останати средства	007						0
8. Активни временски разграничувања	008						0
II. Вкупно обврски	009	0	0	0	0	0	0
1. Капитал и резерви	010						0
2. Субординирани обврски	011						0
3. Бруто технички резерви	012						0
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	013						0
5. Останати резерви	014						0
6. Одложени и тековни даночни обврски	015						0
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	016						0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	017						0
9. Пасивни временски разграничувања	018						0
III. Разлика - неусогласена валутна структура	019	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

1(1)

ВУ: Извештај за рочна усогласеност на средствата и обврските од Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојба)

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
I. Вкупно средства	1								
1. Нематеријални средства	001	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Вложувања	002								0
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	003								0
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	004								0
5. Одложени и тековни даночни средства	005								0
6. Побарувања	006								0
7. Останати средства	007								0
8. Активни временски разграничувања	008								0
9. Активни временски разграничувања	009								0
II. Вкупно обврски	010	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Капитал и резерви	011								0
2. Субординирани обврски	012								0
3. Бруто технички резерви	013								0
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014								0
5. Останати резерви	015								0
6. Одложени и тековни даночни обврски	016								0
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017								0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018								0
9. Пасивни временски разграничувања	019								0
Разлика - неусогласена рочна структура	020	0	0	0	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

ТсоПЛ: Извештај за трансакции со поврзани лица

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

Опис на позицијата	Број на позицијата	Матично друштво	Ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото	Подружници	Сестрински подружници во рамки на групата	Придружени ентитети	Заеднички вложувања во кои ентитетот е учесник во заедничкото вложување	Клучен раководен кадар	Останати поврзани лица	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВКУПНО СРЕДСТВА	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Побарувања	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Побарувања од осигуреници по основ на премија за осигурување	003									
2. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	004									
3. Побарувања по основ на премија за реосигурување	005									
4. Побарувања по основ на премија за сосигурување	006									
5. Останати побарувања од работи на сосигурување и реосигурување	007									
6. Побарувања по основ на учество во надомест на штети по основ на сосигурување и реосигурување	008									
7. Побарувања по основ на регрес	009									
8. Останати побарувања од неспоредени работи на осигурување	010									
9. Побарувања по основ на вложувања	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1. Побарувања по основ на камата	012									
9.2. Побарувања по основ на дивиденда	013									
9.3. Побарувања по основ на наемнини	014									
9.4. Останати побарувања по основ на вложувања	015									
10. Останати побарувања	016									
II. Вложувања	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Дадени депозити	018									
2. Дадени заеми	019									
3. Должнички инструменти	020									
4. Сопственички инструменти	021									
III. Вонбилансна евиденција	022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Гаранции и други облици на емство	023									
2. Хартии од вредност и потенцијални хартии од вредност	024									
3. Вложувања, потенцијална добивка и други резултати	025									
4. Останати активни ставки	026									

Изработил: _____

Контролирајл: _____

Одобрил: _____

ТсоПЛ: Извештај за трансакции со поврзани лица

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

Опис на позицијата	Број на позицијата	Матично друштво	Ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото	Подружници	Сестрински подружници во рамки на групата	Придружени ентитети	Заеднички вложувања во кои ентитетот е учесник во заедничкото вложување	Клучен раководен кадар	Останати поврзани лица	Вкупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВКУПНО ОБВРСКИ	027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Обврски	028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Обврски спрема осигуреници по основ на штети, суми на осигурување и други договорени износи	029									
2. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	030									
3. Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премиија за реосигурување	031									
4. Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премиија за соосигурување	032									
5. Останати обврски по основ на работи на соосигурување и реосигурување	033									
6. Обврски спрема друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети и договорени износи од соосигурување	034									
7. Обврски спрема друштва за осигурување по основ на учество во надомест на штети и договорени износи од реосигурување	035									
8. Останати обврски по основ на учество во надомест на штети	036									
9. Обврски по основ на регрес	037									
10. Обврски по основ на финансиски вложувања	038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1. Обврски по основ на камати	039									
10.2. Обврски по основ на дивиденди	040									
10.3. Обврски по основ на земенн заеми и кредити	041									
10.4. Останати обврски по основ на вложувања	042									
11. Останати обврски	043									
II. Вонбилансна евиденција	044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Гаранции и други облици на емство	045									
2. Хартии од вредност и потенцијални хартии од вредност	046									
3. Вложувања, потенцијална добивка и други резултати	047									
4. Останати пасивни ставки	048									
ВКУПНО ПРИХОДИ	049									
ВКУПНО РАСХОДИ	056									

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

ПиРодВ: Извештај за приходи и расходи од вложувања

Вид на приходи/расходи	Број на позиција	Остварени од вложување на средствата кои ги покриваат техничките резерви	Остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва	Остварени од вложување од средствата кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви	Вкупни приходи/расходи од вложувања
1	2	3	4	5	6
I. ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (002+003+007+008+009+010+014)	001	0	0	0	0
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	002				0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (004+005+006)	003	0	0	0	0
2.1. Приходи од наемнини	004				0
2.2. Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	005				0
2.3. Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	006				0
3. Приходи од камати	007				0
4. Позитивни курсни разлики	008				0
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	009				0
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (011+012+013)	010	0	0	0	0
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	011				0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	012				0
6.3 Останати финансиски вложувања	013				0
7. Останати приходи од вложувања	014				0
II. ВКУПНИ ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (016+017+019+020+024)	015	0	0	0	0
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	016				0
2. Трошоци за камати	017				0
3. Негативни курсни разлики	018				0
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	019				0
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (021+022+023)	020	0	0	0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	021				0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	022				0
5.3 Останати финансиски вложувања	023				0
6. Останати трошоци од вложувања	024				0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

РД(з)одВ: Извештај за реализирани добивки (загуби) од продажба
- капитална добивка (загуба)(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

Назив	Број на позиција	Класификација според МСФИ	Број на хартии од вредност	Сметководствена вредност	Продажна вредност	Реализирана добивка (загуба)	Извор на средства
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	001			0	0	0	
(со цел да додадете нов елемент, копирајте ја првата редица после редицата 001 и инсертирајте ја над оваа редица)							
II. Земјиште и градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	002			0	0	0	
(со цел да додадете нов елемент, копирајте ја првата редица после редицата 002 и инсертирајте ја над оваа редица)							
III. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	003			0	0	0	
(со цел да додадете нов елемент, копирајте ја првата редица после редицата 003 и инсертирајте ја над оваа редица)							
IV. Должнички хартии од вредност кои ги издаде друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	004			0	0	0	
(со цел да додадете нов елемент, копирајте ја првата редица после редицата 004 и инсертирајте ја над оваа редица)							
V. Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година (освен оние од точка IV погоре)	005			0	0	0	
(со цел да додадете нов елемент, копирајте ја првата редица после редицата 005 и инсертирајте ја над оваа редица)							
VI. Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година (освен оние од точка IV погоре)	006			0	0	0	
(со цел да додадете нов елемент, копирајте ја првата редица после редицата 006 и инсертирајте ја над оваа редица)							
VII. Акции, удели и останати сопственички инструменти (освен оние од точка III погоре)	007			0	0	0	
(со цел да додадете нов елемент, копирајте ја првата редица после редицата 007 и инсертирајте ја над оваа редица)							
VIII. Акции и удели во инвестициски фондови (освен оние од точка III погоре)	008			0	0	0	
(со цел да додадете нов елемент, копирајте ја првата редица после редицата 008 и инсертирајте ја над оваа редица)							
IX. Деривативни финансиски инструменти	009			0	0	0	
(со цел да додадете нов елемент, копирајте ја првата редица после редицата 009 и инсертирајте ја над оваа редица)							
ВКУПНО	0000			0	0	0	

Изработил:

Контролирали:

Олобрил:

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

неРД(З)оДВ: Извештај за вредносно усогласување (нереализирани добивки (загуби), сведување на објективна вредност)

1	2	3	4	5	6	7	8
Назив	Број на позиција	Класификација според МСФИ	Метод на вреднување	Датум на последната процена	Вкупен трошок за стекнување /немоќностна вредност (до датумот на последната процена)	Објективна вредност на датумот на последната процена	Ефект од ререзоризација
I. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	001				0	0	0
II. Земјиште и градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	002				0	0	0
III. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	003				0	0	0
IV. Должнички хартии од вредност кои ги издаде друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	004				0	0	0
V. Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година (освен оние од точка IV погоре)	005				0	0	0
VI. Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година (освен оние од точка IV погоре)	006				0	0	0
VII. Акции, удели и останати сопственички инструменти (освен оние од точка III погоре)	007				0	0	0
VIII. Акции и удели во инвестициски фондови (освен оние од точка II погоре)	008				0	0	0
IX. Деривативни финансиски инструменти	009				0	0	0
Вкупно	0000				0	0	0

Изработил:

Контролирал:

Одобрил:

(назив на друштво)
(период)
(тековна година)

неРД(З)одВ: Извештај за вредносно усогласување

1	2	9	10	11	12	13
Назив	Број на позиција	Регулаторна резерва (остаток)	Вредносно усогласување (нерезализирани добивки, сведување на објективна вредност) признаено директно во БУ	Нето курсна разлика	Амортизација на дисконто/премијата кај финансиски инструменти со фиксен рок на достасавање	Извор на средства
I. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	001	0	0			
II. Земјиште и градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	002	0	0			
III. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	003	0	0	0	0	
IV. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	004	0	0	0	0	
V. Должнички хартии од вредност со рок на достасавање до една година (освен оние од точка IV погоре)	005	0	0	0	0	
VI. Должнички хартии од вредност со рок на достасавање над една година (освен оние од точка IV погоре)	006	0	0	0	0	
VII. Акции, удели и останати сопственички инструменти (освен оние од точка III погоре)	007	0	0	0	0	
VIII. Акции и удели во инвестициски фондови (освен оние од точка III погоре)	008	0	0	0	0	
IX. Деривативни финансиски инструменти	009	0	0	0	0	
Вкупно	0000	0	0	0	0	0

Изработил: _____

Контролирал: _____

Одобрил: _____

(назив на друштво)

(период)

(тековна година)

**БК: Извештај за вложувања на средствата кои не ги покриваат
техничките/математичката резерва**

Опис на позицијата	Број на позиција	Износ	% од капитал и резерви (позиција 026)
1	2	3	4
A. ВКУПНИ ВЛОЖУВАЊА НА СРЕДСТВАТА КОИ НЕ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ/МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА	001	0	0,0%
I. ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ (кои служат за вршење на дејност и кои не служат за вршење на дејност)	002		0,0%
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	003	0	0,0%
II.1. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група - подружници	004		0,0%
II.2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	005		0,0%
II.3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	006		0,0%
II.4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	007		0,0%
II.5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	008		0,0%
II.6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	009		0,0%
II.7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	010		0,0%
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	011	0	0,0%
III.1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	012		0,0%
III.2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	013	0	0,0%
1. Должнички хартии од вредност	014		0,0%
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	015		0,0%
3. Акции и удели во инвестициски фондови	016		0,0%
III.3. Финансиски вложувања за тргување	017	0	0,0%
1. Должнички хартии од вредност	018		0,0%
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	019		0,0%
3. Акции и удели во инвестициски фондови	020		0,0%
III.4. Депозити, заеми и останати пласмани	021	0	0,0%
1. Дадени депозити	022		0,0%
2. Заеми обезбедени со хипотека	023		0,0%
3. Останати заеми	024		0,0%
4. Останати пласмани	025		0,0%
III.5. Деривативни финансиски инструменти	026		0,0%
IV. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	027		0,0%
Б. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	028		0,0%
(Извештај за финансиска состојба, АОП 085)			

Изработил: _____

Одобрил: _____

Контролирал: _____

(име на државно)
(територија)
(тековна година)

Сви: Извештај за структура на вложувањата

Р/Б	Извор на средствата	Број на позивот во БС	Тип на вложување	Пору, или не вложување	Гаранциј	Назив на издавач (докоментирајте)	Сектор на издавач (докоментирајте)	ОДН под на Ју, или на фонд	Општа	Класификација по МСФИ	Метод на кредитирање	Заста на издавач (докоментирајте)	Заста на тргување	Регуларан пазар на тргување	Извор на кредитирањето	Назив на кредитот	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
(со цел да додадете нов елемент, копирајте ја првата редница после редницата со кодови и инксертирајте ја над оваа редница)																	
ВКУПНО																	

(со цел да додадете нов елемент, копирајте ја првата редица после редицата со кодови и внесете ја над оваа редица)

Контролиран

Сдобит

Име на длу
(Период)
(Година)

РБ	Актуализирана камата	Амортизиран тросок	Обвртана вредност	Сметководствана вредност	Сметководствана вредност по оригинална валута	Валута	Тип на купон	Финансијалност на купонот	Каматна стапка	Единична каматна стапка/Привес	Датум на инвентурација	Датум на доставка	Референт референт	Референт референт
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2														
Вкупно	0	0	0	0	0									

Одобрено

Контролирано

ПРИЛОГ 2**УПАТСТВО****ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ****ГОДИШНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ****1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ВОНБИЛАНСНИ СТАВКИ****1.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

Во Извештајот за вонбилансни ставки се прикажуваат износите на одредени средства и обврски кои друштвата за осигурување ги водат вонбилансно. Овие позиции вклучуваат: нереализирани регресни побарувања, гаранции и други облици на емство, хартии од вредност и потенцијални хартии од вредност, вложувања, потенцијална добивка и други резултати. Во извештајот ставките се поделени на активни вонбилансни ставки и на пасивни вонбилансни ставки.

1.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ ПОЗИЦИИ ВО ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ВОНБИЛАНСНИ СТАВКИ**Опис на хоризонталните позиции**

Хоризонтално се искажува состојбата на поединечните вонбилансни ставки на друштвата за осигурување за тековниот и за претходниот период.

Опис на вертикалните позиции

Активни вонбилансни ставки – претставува збир на износите искажани на позициите од 002 до 006.

Пасивни вонбилансни ставки – претставува збир на износите искажани на позициите од 008 до 013.

2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ВАЛУТНА УСОГЛАСЕНОСТ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА)

2.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Во Извештајот за валутна усогласеност се искажува состојбата на средствата на друштвото за осигурување, распоредени во зависност од валутата во која друштвото за осигурување ги побарува средствата, односно ги должи обврските, како и нивната усогласеност/неусогласеност по валути.

2.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ВАЛУТНА УСОГЛАСЕНОСТ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА)

Опис на хоризонталните позиции

Хоризонтално се искажуваат поединечните позиции од Активата и Пасивата од Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) на друштвото во зависност од валутата во која друштвото ги побарува средствата, односно должи обврските, и тоа во: македонски денари (МКД), во странска валута или валутна клаузула врзана за евро (ЕУР), странска валута или валутна клаузула врзана за долар (УСД), странска валута или валутна клаузула врзана за швајцарски франци (ЦХФ) или друга странска валута или валутна клаузула.

Опис на вертикалните позиции

Вертикално се пополнуваат поединечните позиции од Активата и Пасивата од Извештајот за финансиска состојба на друштвото на начин дефиниран во Упатството за пополнување на Финансиските извештаи на друштвото.

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА РОЧНА УСОГЛАСЕНОСТ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА)

3.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Во Извештајот за рочна усогласеност се искажува состојбата на средствата на друштвото за осигурување, распределени по периоди според договорената преостана рочност на средствата, односно обврските.

3.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА РОЧНА УСОГЛАСЕНОСТ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА)

Опис на хоризонталните позиции

Хоризонтално се искажуваат поединечните позиции од Активата и Пасивата од Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) на друштвото по периоди според договорената преостаната рочност на средствата (период до 1 година, од 1 до 3 години, од 3 до 5 години, од 5 до 10 години, од 10 до 15 години, од 15 до 20 години, како и 20 и повеќе години).

Опис на вертикалните позиции

Вертикално се пополнуваат поединечните позиции од Активата и Пасивата од Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) на друштвото на начин дефиниран во Упатството за пополнување на Финансиските извештаи на друштвото.

4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

4.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Во Извештајот за трансакции со поврзани лица се прикажуваат трансакциите во смисла на пренесување ресурси, услуги или обврски помеѓу друштвото за осигурување и со него поврзани страни согласно МСС 24 – Обелоденувања за поврзани страни. Во Извештајот посебно се искажуваат трансакциите кои друштвото ги остварило со неговото матично друштво, ентитетите кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото, неговите подружници, сестринските подружници во рамки на групата, неговите придружени друштва, заеднички вложувања во кои друштвото е учесник во заедничкото вложување, клучниот раководен кадар и останатите поврзани лица.

4.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Опис на хоризонталните позиции

На хоризонталните позиции се прикажуваат трансакциите кои друштвото за осигурување ги остварило со различните категории (типови) на поврзани лица (матично друштво, ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото, неговите подружници, сестринските подружници во рамки на групата, неговите придружени ентитети, заеднички вложувања во кои ентитетот е учесник во заедничкото вложување, клучен раководен кадар и останатите поврзани лица).

Опис на вертикалните позиции

На вертикалните позиции се искажуваат износите на одредени трансакции со поврзаните лица распоредени по одделни средства и обврски, приходи и расходи.

КВАРТАЛНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**5. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА****5.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

Во Извештајот за приходи и расходи од вложувања се прикажуваат остварените приходи и расходи од вложувања, распоредени во зависност од изворот на средствата (вложувања од техничките резерви, од математичката резерва или од останатите средства кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви). Износите искажани на позициите вкупни приходи и вкупни расходи треба да одговараат со износите искажани на соодветните позиции во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех).

5.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА**Опис на хоризонталните позиции**

Хоризонтално се пополнуваат позициите на приходи и расходи од вложувања распоредени во соодветните колони во зависност од изворот на средствата (приходи и расходи остварени од вложувања од техничките резерви, од математичката резерва или од останатите средства кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви).

Опис на вертикалните позиции

Вертикално се пополнуваат поединечните позиции на Приходи, односно Расходи од вложувања од Извештајот за сеопфатна добивка на друштвото за осигурување на начин дефиниран во Упатството за пополнување на Финансиските извештаи на друштвото, распоредени по видови приходи, односно расходи (приходи од подружници, придружени друштва, заеднички контролирани ентитети, приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти итн.).

6. ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ПРОДАЖБА - КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)

6.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Во Извештајот за реализирани добивки (загуби) од продажба - капитална добивка (загуба) се прикажуваат добивките, односно загубите остварени при продажба на одредени средства на друштвата за осигурување, класифицирани во портфолиото на инструменти расположливи за продажба, во портфолиото на инструменти чувани за тргување и земјиште и градежни објекти.

6.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ) ОД ПРОДАЖБА - КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)

Опис на хоризонталните позиции

Назив – претставува назив на средството со чија продажба друштвото за осигурување остварило капитална добивка, односно загуба.

Класификација според МСФИ – се внесува скратениот назив на соодветната група од Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојба), и тоа:

IP - Земјиште и градежни објекти

IG - Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети

- HTM - Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување
- AFS - Финансиски вложувања расположливи за продажба
- HFT – Финансиски вложувања за тргување
- L/R – Депозити, заеми и останати пласмани

IO - Останати финансиски вложувања

- HTM - Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување
- AFS - Финансиски вложувања расположливи за продажба
- HFT – Финансиски вложувања за тргување
- L/R – Депозити, заеми и останати пласмани

IR - Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема ризикот

C/E - Парични средства и останати парични еквиваленти

Во однос на овој извештај се дозволени класификациите AFS, HFT и IP.

Број на хартии од вредност – претставува број на хартии од вредност (должнички, сопственички) со чија продажба е остварена капитална добивка, односно загуба. Оваа позиција не се пополнува во однос на позицијата Земјиште и градежни објекти.

Сметководствена вредност – претставува износ по кој средството е евидентирано во деловните книги на друштвото за осигурување до датумот на продажба (отуѓување).

Продажна вредност – претставува износ којшто друштвото за осигурување го побарува или го наплатило при продажба на одредено средство.

Реализирана добивка (загуба) – претставува износ на добивка, односно загуба која друштвото за осигурување ја остварило со продажба на одредено средство. Истата претставува разлика меѓу продажната и сметководствена вредност на средството.

Извор на средства – претставува извор на средства од кои се извршени вложувањата, и тоа:

- ВТР се однесува на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви,
- ВМР се однесува на вложувањата на средствата кои ја покриваат математичката резерва,
- ВК се однесува на вложувањата на средствата кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви.

Опис на вертикалните позиции

На вертикалните позиции се искажува опис/износ согласно хоризонталните позиции, распоредени по одделни средства/инструменти (земјиште и градежни објекти кои служат за вршење дејност, земјиште и градежни објекти кои не служат за вршење дејност, акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети, должнички хартии од вредност кои ги издаде друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети итн.).

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ), СВЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ)

7.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Во Извештајот за вредносно усогласување (нереализирани добивки (загуби), сведување на објективна вредност се прикажуваат нереализираните добивки, односно загуби остварени со вредносно усогласување на средството класифицирано во портфолиото на инструменти

расположливи за продажба и во портфолиото на инструменти чувани за тргување, како и вложувањата во земјиште и градежни објекти.

7.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОБИВКИ (ЗАГУБИ), СВЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИВНА ВРЕДНОСТ

Опис на хоризонталните позиции

Назив – претставува назив на средството со чие вредносно усогласување друштвото за осигурување утврдило нереализирана добивка, односно загуба.

Класификација според МСФИ – се внесува скратениот назив на соодветната група од Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојба), и тоа:

IP - Земјиште и градежни објекти

IG - Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети

- HTM - Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување
- AFS - Финансиски вложувања расположливи за продажба
- HFT – Финансиски вложувања за тргување
- L/R – Депозити, заеми и останати пласмани

IO - Останати финансиски вложувања

- HTM - Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување
- AFS - Финансиски вложувања расположливи за продажба
- IO- HFT – Финансиски вложувања за тргување
- L/R – Депозити, заеми и останати пласмани

IR - Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема ризикот

C/E - Парични средства и останати парични еквиваленти

Во однос на овој извештај се дозволени класификациите HFT, AFS и IP.

Метод на вреднување – се внесува начинот на мерење/одредување на монетарните износи според кои се признаваат елементите на финансиските извештаи, во зависност од сметковоствениот третман на соодветното вложување. Примери: МСС 16 - трошковен модел/ модел на ревалоризација, МСС 40 – модел на објективна вредност/ модел на набавна вредност, МСС 39 – модел на објективна вредност/ модел на амортизирана набавна вредност по примена на метод на ЕКС и сл.

Датум на последната процена - се однесува на датумот на последната процена, односно вредносно усогласување на средството до неговата објективна (фер) вредност.

Сметководствена вредност - претставува износ по кој средството е евидентирано во деловните книги на друштвото за осигурување до датумот на неговата последна процена, односно вредносно усогласување

Објективна вредност на датумот на последната процена - претставува износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена во трансакција под комерцијални услови, помеѓу страни доволно информирани и спремни своеволно да ја прифатат трансакцијата, на датумот на последната процена.

Ефект од ревалоризација – се однесува на ефектот кој произлегол од вредносно усогласување на финансискиот инструмент или материјалното средство, а се евидентира како зголемување или намалување на ревалоризационата резерва искажана во пасивата на Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба). Се однесува исклучиво на финансиски инструменти класифицирани во портфолиото на финансиски инструменти расположливи за продажба и вложувања во земјиште и градежни објекти.

Ревалоризациона резерва (состојба) – ја претставува вкупната состојба на ревалоризационата резерва, односно сите ефекти кои произлегле од вредносно усогласување на финансиските вложувања класифицирани во портфолиото на финансиски инструменти расположливи за продажба и вложувањата во земјиште и градежни објекти.

Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) признаено директно во БУ - се однесува на ефектот кој произлегол од вредносно усогласување на одредено средство, а се евидентира како зголемување, односно намалување на добивката/загубата во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех). Се однесува исклучиво на финансиски инструменти класифицирани во портфолиото на финансиски инструменти чувани за тргување и земјиште и градежни објекти.

Нето курсна разлика – претставува нето курсна разлика.

Амортизација на дисконтот/премијата кај финансиски инструменти со фиксен рок на доспевање – претставува амортизација на дисконтот/премијата кај финансиски инструменти со фиксен рок на доспевање.

Извор на средства – претставува извор на средства од кои се извршени вложувањата, и тоа:

- ВТР се однесува на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви,
- ВМР се однесува на вложувањата на средствата кои ја покриваат математичката резерва,
- ВК се однесува на вложувањата на средствата кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви.

Опис на вертикалните позиции

На вертикалните позиции се искажува опис/износ согласно хоризонталните позиции, распоредени по одделни средства/инструменти (земјиште и градежни објекти кои служат за вршење дејност, земјиште и градежни објекти кои не служат за вршење дејност, акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети, должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети итн.).

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ВЛОЖУВАЊА КОИ НЕ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ И/ИЛИ МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА**8.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

Во Извештајот за вложувања кои не ги покриваат техничките и/или математичката резерва се прикажува локализацијата на сите вложувања на друштвото за осигурување кои не се сметаат за дозволени видови на вложувања на средства кои ја покриваат математичката и/или техничките резерви и кои не се веќе прикажани во соодветните обрасци ВТР и ВМР, во согласност со Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување.

8.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ВЛОЖУВАЊА КОИ НЕ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ И/ИЛИ МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА**Опис на хоризонталните позиции**

На хоризонталните позиции се прикажуваат износите на вложувањата на друштвото поделени по видови вложувања согласно Образецот – Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба).

Опис на вертикалните позиции

На вертикалните позиции се прикажува износот на сегашна вредност на секоја поединечна група на вложувања искажана на хоризонталните позиции и нејзиното процентуално учество во вкупниот капитал на друштвото (износ прикажан на позицијата 085 од Извештајот за финансиска состојба).

9. ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА

9.1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Во Извештајот за структура на вложувањата се прикажува деталната структура и карактеристики на сите вложувања на друштвото за осигурување (**вложувања на средства кои ја покриваат математичката и/или техничките резерви и останати вложувања на средствата кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви**). Тоа се вложувања направени во согласност со Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување, прикажани во соодветните обрасци ВТР и ВМР, како и вложувања на **средствата кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви** на друштвото (од капиталот, односно сопствените средства), прикажани во соодветниот образец ВК.

Вложувањата искажани во овој извештај (по вредност и по типови инструменти) треба да соодветствуваат со вложувањата на друштвото искажани на позициите во Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) на друштвото.

Извештајот за структура на вложувањата не ја опфаќа структурата на недоспеаните побарувања на друштвото, иако истите како износ на недоспеани побарувања се сметаат за средства кои ги покриваат техничките/математичката резерва во согласност со член 4 став (2) од Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување.

9.2. УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА

Во Извештајот се пополнуваат само полињата кои се релевантни за соодветниот тип на инструмент.

Извор на средства – претставува извор на средствата од кои се извршени вложувањата, и тоа:

- ВТР се однесува на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви. Вредноста на вложувањата прикажани во образецот СВл во делот на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви треба да одговара на вредноста на вложувањата прикажани во образецот ВТР намален за вредноста на побарувањата кои се составен дел на позицијата I26 од образецот ВТР;
- ВМР се однесува на вложувањата на средствата кои ја покриваат математичката резерва. Вредноста на вложувањата прикажани во образецот СВл во делот на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва треба да одговара на вредноста на вложувањата прикажани во образецот ВМР намален за вредноста на побарувањата кои се составен дел на позицијата I26 од образецот ВМР; и

- ВК се однесува на вложувањата на средствата кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви. Вредноста на вложувањата прикажани во образецот СВл во делот на вложувања на средствата кои не ја покриваат математичката и/или техничките резерви треба да одговара на вредноста на вложувањата прикажани во образецот ВК.

Број на позиција во БС – се внесува бројот на позицијата од Извештајот за финансиска состојба-Билансот на состојба (БС) на друштвото на која е евидентирано вложувањето.

Тип на вложување и поттип на вложување - претставува тип и поттип на вложувањето согласно следната табела:

Табела: Тип и поттип на инструмент/ вид на вложување

Тип на инструмент/ вид на вложување	Поттип на инструмент/ вид на вложување
I. Сопственички хартии од вредност	1. Обични акции 2. Приоритетни акции 3. Акции на затворени инвестициски фондови
II. Должнички хартии од вредност	1. Записи 2. Обврзници 3. Конвертибилни обврзници
III. Удели	1. Отворени ИФ 2. Приватни ИФ 3. Удели во трговски друштва
IV. Пари и парични средства	1. Парични средства во благајна 2. Средства на банкарски сметки
V. Депозити во банки	1. Депозити по видување 2. Орочени депозити
VI. Недвижности	1. Земјиште за вршење на дејноста 2. Градежни објекти за вршење на дејноста 3. Земјиште кое не е за вршење на дејноста 4. Градежни објекти кои не се вршење на дејноста
VII. Заеми и аванси	1. Заеми 2. Аванси (полиси за живот)
VIII. Останато	

Гаранција – се внесува називот на издавачот на гаранцијата за вложувањето.

Назив на издавачот (договорувачот) – се внесува називот на издавачот на хартиите од вредност, уделот, банката во која се пласирани средства, корисникот на заем или аванс, односно опис на недвижниот имот (катастарска парцела, број на имотен лист).

Сектор/потсектор на издавачот (договорувачот) – се внесува назив на секторот/потсекторот согласно дефинициите уредени во Правилникот за контен план на друштвата за осигурување и реосигурување, и тоа:

Нефинансиски друштва / Приватни

Нефинансиски друштва /Јавни

Држава /Централна влада

Држава /Локална самоуправа

Финансиски друштва /Централна банка

Финансиски друштва /Банки

Финансиски друштва /Инвестициски фондови

Финансиски друштва /Останати

ISIN код на XB/ назив на фонд – се внесува ISIN (International Securities Identification Number) на хартијата од вредност или називот на фондот.

Ознака - се внесува ознаката на хартиите од вредност од Централниот депозитар за хартии од вредност на домашниот пазар, односно од депозитарната институција во странство; сметка во банка (трансакциска или девизна), број на договор за депозит; договор за заем или аванс, имотен лист.

Количина – се внесува број на хартии од вредност/удели.

Класификација според МСФИ – се внесува скратениот назив на соодветната група од Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојба), и тоа:

IP - Земјиште и градежни објекти

IG - Финансиски вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети

- IG- HTM - Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување
- IG- AFS - Финансиски вложувања расположливи за продажба
- IG- HFT – Финансиски вложувања за тргување
- IG- L/R – Депозити, заеми и останати пласмани

IO - Останати финансиски вложувања

- IO- HTM - Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување
- IO- AFS - Финансиски вложувања расположливи за продажба
- IO- HFT – Финансиски вложувања за тргување
- IO- L/R – Депозити, заеми и останати пласмани

IR - Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го презема ризикот

C/E - Парични средства и останати парични еквиваленти

Метод на вреднување – се внесува начинот на мерење/одредување на монетарните износи според кои се признаваат елементите на финансиските извештаи, во зависност од сметковоствениот третман на соодветното вложување. Примери: МСС 16 - трошочен модел/ модел на ревалоризација, МСС 40

– модел на објективна вредност/ модел на набавна вредност, МСС 39 – модел на објективна вредност/ модел на амортизирана набавна вредност по примена на метод на ЕКС и сл.

Земја на издавачот (договорувач) – се внесува ISO 3166 код на земјата на издавачот (договорувач)

Земја на тргување – се внесува ISO 3166 код на земјата каде што е купен инструментот.

Регулиран пазар на тргување – се внесува назив на регулираниот пазар (берза, пазари преку шалтер или мултилатерална трговска платформа (МТП)) каде што е купен инструментот.

Извор на вреднувањето – се внесува изворот на податокот за вреднување (пр., метод на ефективна каматна стапка, име на берза, друштво за управување со инвестициски фондови и сл.).

Набавна вредност – се внесува набавната вредност.

Акумулирана камата – се внесува каматата од почетокот на купонскиот период во кој се врши тргувањето до датумот на извештајот.

Амортизиран трошок – се внесува износот на амортизиран трошок.

Објективна вредност – се внесува објективната (фер) вредност на вложувањето на датумот на Извештајот.

Сметководствена вредност – се внесува сметководствената вредност на вложувањето која соодветствува со позицијата искажана во Извештајот за финансиска состојба (Биланс на состојба) на друштвото на датумот на извештајот.

Сметководствена вредност во оригинална валута – се внесува сметководствената вредност во оригинална вредност по среден курс на НБРМ.

Валута – се внесува ISO 4217 код на валутата.

Тип на купон – се внесува типот на купон, и тоа фиксен/ флукуирачки.

Фреквентност на купонот – се внесува фреквентност на купонот, и тоа 1 (годишен), 2 (полугодишен), 4 (квартален) или 12 (месечен).

Каматна стапка – се внесува номинална каматна стапка (пр., износ на каматната стапка или начинот на формирање на каматната стапка LIBOR, EURIBOR плус додаток).

Ефективна каматна стапка/принос – се внесува ефективната каматна стапка на годишно ниво, односно приносот кој се остварува од вложувањето со 4 децимални позиции.

Датум на инвестицијата – се внесува датумот на кој е извршено вложувањето на средствата/порамнувањето. Овој датум се однесува на последниот датум на кој е извршено вложувањето на средствата/порамнувањето. Во случај кога во извештајниот период има повеќе настани, деталите се даваат како дополнителна забелешка.

Датум на доспевање – се внесува датумот на доспевање на должничките инструменти/ крај на договорниот однос.

Рејтинг – се внесува рејтингот на издавачот/договорувачот.

Рејтинг агенција – се внесува рејтинг агенцијата на издавачот/договорувачот.

ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**1238.**

Врз основа на член 163 став 1 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското („Службен весник на Република Македонија” број 80/93, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011, 51/2011 и 24/2012), а во врска со член 139, став 3 од истиот Закон, Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 26 март 2012 година, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ****Член 1**

Во Правилникот за организацијата, составот и начинот на работата на Комисијата за оцена на работната способност („Сл.весник на РМ“ бр.88/04 и 48/08), во членот 20, точката 2 се менува и гласи:

„Комисијата за оцена на работна способност и во случаите кога ќе се утврди дека има потреба од натамошно лекување и дополнителна медицинска документација, донесува наод, оцена и мислење врз основа на постојната медицинска документација и медицинскиот статус на осигуреникот, односно ќе утврди дали постои или не постои инвалидност, согласно барањето на сигуреникот за остварување на право од пензиското и инвалидското осигурување“.

Во точката 3 зборовите: „ако Комисијата утврди дека лекувањето е завршено” се заменуваат со зборот: „Комисијата”.

Член 2

Во член 26 став 1, точката 4 се брише. Точките 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, и 9.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.02-1752/1
26 март 2012 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ацо Стојанов, с.р.

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



600,00

НОВО!

**ЗАКОН
ЗА ПРОЦЕНА**
- СО ВОВЕД, КОМЕНТАР И ПРИЛОЗИ -



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012044